



СЛУЖ

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФИ

1830

Sluzbeni vjesnik SR

Makedonije

91001 Skopje

feb 81

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ“ излегува во издание на српскохрватски односно хрватскохрватски, словенечки, македонски, албански и унгарски јазик. – Огласи според тарифата – Жиро сметка кај Службата на општественото книговодство 60802-603-21943

Петок, 24

БЕЛГРАД

БРОЈ 74

ГОД. XLV

дена. – Редакција Улица Јована Ристика бр. 1. Пошт. факс 226. – Телефони: Централна 650-155; Уредништво 651-885; Служба за претплата 651-732; Телекс 11756; Телефакс 651-482

1150.

Врз основа на член 315 точка 3 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Претседателството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија издава

УКАЗ

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗАШТИТА НА РАСТЕНИЈАТА ОД БОЛЕСТИ И ШТЕТНИЦИ КОИ ЈА ЗАГРОЗУВААТ ЦЕЛАТА ЗЕМЈА

Се прогласува Законот за заштита на растенијата од болести и штетници кои ја загрозуваат целата земја, што го усвои Собранието на СФРЈ на седницата на Сојузниот собор од 15 ноември 1989 година.

П бр. 1085

15 ноември 1989 година
Белград

Претседател
на Претседателството на
СФРЈ,
д-р Јанез Дрновшек, с. р.

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
д-р Слободан Глигоријевиќ, с. р.

ЗАКОН

ЗА ЗАШТИТА НА РАСТЕНИЈАТА ОД БОЛЕСТИ И ШТЕТНИЦИ КОИ ЈА ЗАГРОЗУВААТ ЦЕЛАТА ЗЕМЈА

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1

Со овој закон се уредуваат заштитата на растенијата од болести и штетници што ја загрозуваат целата земја, прометот на средства за заштита на растенијата и здравствената контрола на растенијата во прометот преку државната граница.

Член 2

Заштитата на растенијата од болести и штетници кои ја загрозуваат целата земја е должност на општествено-политичките заедници и на нивните органи, како и на претпријатијата односно на организациите, на земјоделските задруги и другите форми на здружување на земјоделците, на држателите на растенија, држателите на земјиште, држателите на простории за сместување, преработка и чување на растенија и растителни преработки, на држателите на уреди за преработка на растенија и на средства за превоз на растенија, на граѓанските правни лица и граѓаните (во натамошниот текст: држателите на растенија).

Општествено-политичките заедници се должни на својата територија да обезбедат извршување на работите на известување и прогнозирање на појавите и движењето на растителните болести и штетници, утврдување на оптимални рокови за нивно сотрување и давање на стручна помош на држателите на растенија во преземањето на мерки за спречување, сотрување и искоренување на растителни болести и штетници, како и средства за извршување на тие работи.

Работите од став 2 на овој член ги врши претпријатието односно организацијата на здружен труд, земјоделската задруга и друга самоуправна организација или заедница (во натамошниот текст: претпријатието односно организацијата), што е регистрирана за работи на заштита на растенијата и на која надлежниот орган на општествено-политичката заедница ќе ги довери извршувањето на тие работи.

Држателите на растенија се должни да преземаат мерки за спречување на појавата и за сотрување на растителните болести и штетниците на објектите што ги користат или со кои управуваат или располагаат, односно на објектите во сопственост на граѓани или на граѓански правни лица, или кои тие ги користат, да учествуваат во спроведувањето на мерките за заштита на растенијата, што ги организира општествено-политичката заедница и правилно да ги применуваат средствата за заштита на растенијата, во согласност со упатствата за нивна употреба.

Надзор над здравствената состојба на растенијата врши органот на управата надлежен за работи на заштитата на растенијата на општествено-политичката заедница.

Член 3

Под растителни болести, во смисла на овој закон, се подразбираат заболувања што се предизвикани со габички, бактерии, вируси, микоплазми, или на нив слични организми и паразитни цветноошчи, а под растителни штетници – штетни инсекти на гранките, штетно гриње, штетни стоноги, штетни нематоди, штетни полжави, штетни цицачи и штетни птици.

Растителните болести и штетници кои ја загрозуваат целата земја (во натамошниот текст: растителните болести или штетници) можат, според штетноста, да бидат карантински и економски штетни.

Карантински растителни болести и штетници, во смисла на овој закон, се растителните болести и штетници кои претставуваат посебна опасност за растенијата што ги напаѓаат и кои, заради спречување на нивното внесување или ширење, бараат преземање на посебни мерки за нивно сотрување или искоренување. Карантинските растителни болести и штетници кои не се утврдени на територијата на Социјалистичка Федеративна Република Југославија се распоредуваат во листата А, а оние што се утврдени на ограничено подрачје – во листата Б.

Економски штетни растителни болести и штетници се растителните болести и штетници што во Социјалистичка Федеративна Република Југославија се распространети, кои предизвикуваат поголеми штети и можат успешно да се сотруваат со мерки на одделни држатели на растенија или со посебни мерки на општествено-политичките заедници.

Листите на карантински и економски штетни растителни болести и штетници ги донесува функционерот кој раководи со сојузниот орган на управата надлежен за работи на заштита на растенијата.

Член 4

Под растенија, во смисла на овој закон, се подразбираат: живите растенија и нивните делови, семето и посадочниот материјал, растителните плодови, влакната на претидни растенија, амбалажата од растително потекло,

дрвната граѓа и шумските сортименти, како и други производи и предмети со кои можат да се пренесуваат растителни болести и штетници.

Под средства за заштита на растенијата, во смисла на овој закон, се подразбираат хемиски производи или производи од биолошко потекло наменети за спречување, сотрување и уништување на организмите штетни за растенијата, растителните производи и плодовите; средства за уништување на нежелните видови растенија и плевелот; средства што дејствуваат на животните процеси на растенијата на начин различен од средствата за прихранување, вклучувајќи ги и средствата кои предизвикуваат прерано опаѓање на лисјата (дефолијанти), средствата кои предизвикуваат забрзано сушење на лисјата и другите надземни делови на растенијата (десиканти), средствата кои го спречуваат растењето и растежот на растенијата (ретарданти), средства за проредување, спречување на прераното опаѓање и полесно собирање на плодовите, како и хемиските производи што им се додаваат на тие средства заради подобрување на нивното дејствување.

II. СПРЕЧУВАЊЕ И СОТРУВАЊЕ НА РАСТИТЕЛНИ БОЛЕСТИ И ШТЕТНИЦИ

Член 5

Заради спречување на појавата и ширењето или утврдување на присуството на растителни болести или штетници, надлежниот орган во републиката односно во автономната покраина може да нареди:

- 1) забрана да се одгледуваат за определено време и на определени подрачја определени видови, сорти или клонови земјоделски и шумски растенија;
- 2) задолжително учество на претпријатијата односно организациите и граѓаните во сотрувањето на растителните болести или штетници и во користењето на дивната опрема за таа цел;
- 3) уништување на растенијата и амбалажата;
- 4) дезинфекција, дезинсекција или дератизација;
- 5) други мерки, според укажаната потреба.

Члан 6

Држателите на растенија се должни да вршат преглед на своето земјиште, растенијата, просторите во кои се сместени растенијата или растителните преработки, уредите за преработка на растенија и средствата за превоз на растенија и за појавата на растителна болест или штетник и за преземените мерки веднаш да го известат надлежниот орган или најблиското претпријатие односно организација што има стручна служба за заштита на растенијата.

Претпријатијата односно организациите кои имаат стручна служба за заштита на растенијата се должни надлежниот орган веднаш да го известат за појавата, ширењето или опасноста од натамошно ширење на растителната болест или штетниците за кои ќе дознаат во својата работа и да дадат стручна помош при нивното сотрување.

Под стручна помош, во смисла на став 2 од овој член, се подразбира, особено, определување на видот на растителните болести и штетници, избор на средствата за заштита на растенијата и начин и време на нивната употреба.

Член 7

Земјоделските посеви за производство на семе, објектите за производство на шумско семе и објектите за производство на посадочен материјал на повеќегодишни растенија подлежат, најмалку двапати во текот на вегетацијата, на задолжителен здравствен преглед во согласност со одредбите на овој закон и со прописите донесени врз основа на овој закон.

Семето и посадочниот материјал што потекнуваат од земјоделски посеви за производство на семе односно од објекти за производство на шумско семе (поединечни плус стебла, шумски семенски состојки и сл.) и објектите за производство на посадочен материјал на повеќегодишни растенија (расадници и др.), што не се здравствено прегледани, не можат да се пуштат во промет ни да се користат за сопствени потреби.

Задолжителен здравствен преглед на посевите и објектите од став 1 на овој член вршат претпријатијата односно организациите кои во поглед на опремата и кадрите ги исполнуваат пропишаните услови и што за тоа ќе ги ов-

ласти надлежниот орган во републиката односно во автономната покраина.

Задолжителен здравствен преглед на производството на безвирусни семенски и посадочен материјал вршат претпријатијата односно научните организации кои во поглед на опремата, уредите, кадрите и објектите ги исполнуваат пропишаните услови и што со решение за тоа ќе ги овласти функционерот кој раководи со сојузниот орган на управата надлежен за работи на заштитата на растенијата.

Ако на посевот или на објектот од став 1 на овој член при задолжителниот здравствен преглед во текот на вегетацијата се утврди присуство на карантински или определени економски штетни растителни болести и штетници ќе се наредат мерки за нивно сотрување и искоренување.

За здравствената состојба на посевите и објектите од став 1 на овој член претпријатието односно организацијата од ст. 3 и 4 на овој член издава уверение, ако посевот односно објектот е здрав. Здравствената состојба на земјоделските посеви за производство на семе се внесува во уверението за признавање на семенскиот посев.

Претпријатието односно организациите од ст. 3 и 4 на овој член за утврдената здравствена состојба на посевите и на објектите од став 1 на овој член го известуваат надлежниот орган за заштита на растенијата.

Прописите за времето и начинот на вршење задолжителен здравствен преглед и за мерилата за утврдување на здравствената состојба на посевите и објектите од став 1 на овој член, за условите што треба да ги исполнуваат организациите на здружен труд од став 4 на овој член, како и за формуларот на уверението за здравствената состојба на посевите и на објектите од став 6 на овој член ги донесува функционерот кој раководи со сојузниот орган на управата надлежен за работи на заштитата на растенијата. Решението од став 4 на овој член се објавува во „Службен лист на СФРЈ“.

Член 8

За производство на растенија не смеат да се употребуваат ниту да се пуштаат во промет семе и посадочен материјал што се заразени со карантинска растителна болест или штетник. Семето и посадочниот материјал не смеат да се употребуваат ниту да се пуштаат во промет ни ако се заразени со определена економски штетна растителна болест или штетник во процент поголем од процентот што за одделни видови растенија ќе го определи функционерот кој раководи со сојузниот орган на управата надлежен за работи на заштитата на растенијата.

Видовите на семе што ќе ги определи функционерот кој раководи со сојузниот орган на управата надлежен за работи на заштитата на растенијата мораат, пред пуштањето во промет или пред употребата за сопствено производство, да бидат подложени на дезинфекција односно дезинсекција.

На декларацијата на секое пакување семе што е подложено на дезинфекција односно дезинсекција мораат да бидат наведени податоците за тоа со кое средство за заштита на растенија е извршена дезинфекција односно дезинсекција, како и клаузулата: „Семето е затруено и не смее да се користи за исхрана на луѓе, домашни животни, риби, птици и дивеч“.

Одредбата на став 3 од овој член не се однесува на семето што е подложено на дезинсекција со фумигација.

Член 9

Складовите и другите простории за сместување на растенија од определен капацитет мораат да имаат уреди за дезинсекција и мораат да ги исполнуваат другите пропишани услови за спречување на појавата и за сотрување на растителни болести и штетници.

Условите од став 1 на овој член ги пропишува функционерот кој раководи со сојузниот орган на управата надлежен за работи на заштита на растенијата.

Член 10

Во просторите за сместување, преработка и чување на растенија и во средствата за превоз на растенија, во кои е утврдена растителна болест или штетник, мора да се изврши дезинфекција, дезинсекција или дератизација заради сотрување на растителната болест или штетникот.

Во просториите и средствата од став 1 на овој член во кои е утврдено присуство на карантинска растителна болест или штетник е забрането да се внесуваат или од нив да се изнесуваат растенија и други предмети (уреди, машини и сл.) со кои растителната болест или штетникот можат да се пренесат, додека растителната болест или штетникот не се сотрат односно не се искоренат.

Член 11

Дезинфекцијата и дезинсекцијата на растенијата и дезинвазијата во просториите од член 10 на овој закон може да ги врши само претпријатието односно организацијата што има во работен однос на неопределено време работници со соодветна висока стручна подготовка, која по поглед на техничката опременост ги исполнува условите што ќе ги пропише функционерот кој раководи со сојузниот орган на управата надлежен за работи на заштита на растенијата и што ќе ја овласти надлежниот орган во републиката односно во автономната покраина.

Член 12

Мерки за уништување на растенија можат да се направат само ако растенијата се заразени со карантинска растителна болест или штетник што не може да се сотре на друг начин, а не можат да се искористат за други цели без опасност од ширење на карантинската растителна болест или штетникот, или ако одгледувањето на тие растенија е забрането.

Мерки за уништување на семе, посадочен материјал и амбалажа можат да се направат и ако се заразени со определена економски штетна растителна болест или штетник, што не може да се сотре и на друг начин, а не може да се искористи за други цели без опасност од ширење на растителните болести и штетниците.

Растенијата што, според сојузните прописи за здравствената исправност на прехранбените продукти и добиточната храна, се сметаат трајно загадени (контаминирани) со средства за заштита на растенијата мораат да се уништат ако не можат да се искористат за други цели.

Растенијата од став 3 на овој член можат да се користат за други цели само врз основа на согласност од надлежниот орган во републиката односно во автономната покраина, по прибавен извештај од за тоа посебно овластеното претпријатие односно научна организација за резултатите на хемиската анализа на мострите и предлогот даден во извештајот за можното безбедно користење на тие растенија за други цели.

Прописите за начинот на уништување на растенијата од ст. 1 до 3 на овој член ги донесува функционерот кој раководи со сојузниот орган на управата надлежен за работи на заштита на растенијата.

Член 13

Забрането е неовластено да се даваат или да се објавуваат податоци за појавата на новооткриена карантинска растителна болест или штетник во Социјалистичка Федеративна Република Југославија.

Податоците за појавата на новооткриена карантинска растителна болест или штетник се објавуваат според упатството што го пропишува функционерот кој раководи со сојузниот орган на управата надлежен за работи на заштита на растенијата.

Член 14

Органите на Југословенската народна армија преземаат мерки за сотрување на растителните болести и штетници на растенијата и на објектите што ги користи Југословенската народна армија и го известуваат надлежниот орган на собранието на општината на чија територија се наоѓа единицата односно установата на Југословенската народна армија за појавата на растителни болести и штетници и за мерките преземени за нивно сотрување.

Прописи за организацијата и работата на службата за заштита на растенијата во Југословенската народна армија донесува сојузниот секретар за народна одбрана.

Член 15

Органите за внатрешни работи, во рамките на своите надлежности, се должни на органите што преземаат мерки за заштита на растенијата од растителни болести и штетници да им даваат, на нивно барање, помош при спроведу-

вањето на мерките за заштита на растенијата предвидени со овој закон.

На барање од функционерот кој раководи со сојузниот орган на управата надлежен за работи на заштита на растенијата или од надлежниот орган во републиката односно во автономната покраина, помош во спречувањето на ширењето и во сотрувањето на растителните болести и штетници се должни да дадат и единиците на цивилната заштита и единиците на територијалната одбрана. Во случај на голема опасност од ширење на особено опасна растителна болест и штетник, можат да се употребат и единиците на Југословенската народна армија.

III. ЗДРАВСТВЕНА КОНТРОЛА НА РАСТЕНИЈАТА ВО ПРОМЕТОТ

1. Здравствена контрола на растенијата во внатрешниот промет

Член 16

Растенијата можат да се пуштаат во внатрешен промет ако не се заразени со карантински растителни болести и со штетници.

Семе и посадочен материјал можат да се пуштаат во внатрешен промет ако не се заразени со карантински ни со определени економски штетни растителни болести и штетници во процент поголем од процентот што за одделни видови семе и посадочен материјал ќе го утврди функционерот кој раководи со сојузниот орган на управата надлежен за работи на заштита на растенијата.

Ако органот на управата надлежен за работи на заштита на растенијата при контролата на здравствената состојба на семето и посадочниот материјал во прометот не може да ја утврди нивната здравствена исправност, може мострите на семе и посадочен материјал, врз трошок на сопственикот, да им ги довери на претпријатието односно на организацијата од член 7 ст. 3 и 4 на овој закон заради утврдување на нивната здравствена состојба.

Член 17

По исклучок од одредбата на член 16 од овој закон, растенијата што се заразени или се сомнева дека се заразени со карантинска растителна болест или штетник, а семето и посадочниот материјал што се заразени или се сомнева дека се заразени и со определена економски штетна растителна болест или штетник можат, под пропишаните услови, да се пуштат во внатрешен промет заради индустриска преработка, непосредна потрошувачка или за научни цели.

Прописи за условите за пуштање во промет на растенијата од став 1 на овој член донесува функционерот кој раководи со сојузниот орган на управата надлежен за работи на заштита на растенијата.

Член 18

Растенијата од подрачје заразено со карантинска растителна болест или штетник (заразено подрачје), со кои може да се пренесе карантинска растителна болест или штетник и поради која тоа подрачје е прогласено за заразено, подлежат на задолжителен здравствен преглед во местото на натоварот пред испраќањето во подрачје кое не е заразено со карантинска растителна болест или штетник, или во друго заразено подрачје, ако превозот се врши преку незаразено подрачје.

Посадочниот материјал, пред испраќањето од објектот на кој е произведен, подлежи на задолжителен здравствен преглед.

Задолжителниот здравствен преглед од ст. 1 и 2 на овој член го врши надлежниот орган на управата на општествено-политичката заедница од чие подрачје се испраќа пратката на растенија.

Ако растенијата од став 1 на овој член не се заразени со карантинска, а семето и посадочниот материјал и со определена растителна болест или штетник, на испраќачот му се издава уверение за здравствената состојба на растенијата во внатрешниот промет, кое важи 15 дена од денот на издавањето. Ако таквите растенија се заразени, ќе се донесе решение за забрана на нивното испраќање.

За издавање на уверението од став 4 на овој член се плаќа надомест во согласност со прописот на републиката односно на автономната покраина.

Подрачјата заразени со карантински растителни болести и штетници ги прогласува функционерот кој раководи со сојузниот орган на управата надлежен за заштита на растенијата.

Формуларот на уверението за здравствената состојба на растенијата од став 4 на овој член го пропишува функционерот кој раководи со сојузниот орган на управата надлежен за работи на заштита на растенијата.

Член 19

Претпријатието односно организацијата што вржат услуги на железнички, поморски, речен, езерски, воздушен, друмски и поштенски сообраќај, другите претпријатија односно организации и поединците не смеат да превезуваат растенија од заразено подрачје без уверение за здравствената состојба на растенијата.

2. Здравствена контрола на растенијата при увозот, извозот и транзитот

Член 20

Растенијата можат да се увезуваат, да се извезуваат и транзитираат само преку определени гранични премини. Граничните премини од став 1 на овој член ги определува функционерот кој раководи со сојузниот орган на управата надлежен за работи на заштита на растенијата.

Член 21

Пратките растенија и други производи и предмети што се увезуваат а со кои можат да се пренесуваат растителни болести и штетници мораат да бидат снабдени со уверение за здравствената состојба на пратката (фитоцертификат), што го издава надлежниот орган за заштита на растенијата на земјата извозничка. Тие пратки подлежат на задолжителен здравствен преглед на сојузниот граничен инспектор за заштита на растенијата на граничниот премин.

Со уверението од став 1 на овој член мораат да бидат снабдени и растенијата што поединци ги внесуваат во Социјалистичка Федеративна Република Југославија или ги добиваат со поштенски пратки.

По исклучок од одредбата на став 1 од овој член, одделни видови пратки на растенија што ќе ги определи функционерот кој раководи со сојузниот орган на управата надлежен за работи на заштита на растенијата можат под определени услови да се увезуваат и без уверение за здравствената состојба на пратката ако со задолжителниот здравствен преглед на граничниот премин се утврди дека не се заразени со карантинска или со определена економски штетна растителна болест или со штетник.

Прописи за начинот на вршење на задолжителниот здравствен преглед од став 1 на овој член и за определувањето на условите од став 3 на овој член донесува функционерот кој раководи со сојузниот орган на управата надлежен за работи на заштита на растенијата.

Член 22

Посадочниот материјал на повеќегодишните растенија со кој се пренесуваат или можат да се пренесат карантински растителни болести и штетници, чие присуство не е можно да се утврди при задолжителниот здравствен преглед на граничниот премин (скриени зарази), подлежи на следење на здравствената состојба кај крајниот корисник (на местото на садење), под условите што ќе ги утврди функционерот кој раководи со сојузниот орган на управата надлежен за работи на заштита на растенијата. Здравствената состојба на посадочниот материјал је следи овластеното претпријатие односно организацијата од член 7 став 3 на овој закон, која е должна извештајот за утврдена здравствена состојба на тој материјал да го достави до републичниот односно до покраинскиот орган надлежен за работи на заштитата на растенијата.

Сојузниот граничен инспектор за заштита на растенијата, кој го извршил задолжителниот здравствен преглед на посадочниот материјал од став 1 на овој член, го известува надлежниот републички односно покраински орган за заштита на растенијата за видот и количеството, како и за увозникот односно за крајниот корисник на тој материјал.

Видовите на посадочниот материјал од став 1 на овој

член ги утврдува функционерот кој раководи со сојузниот орган на управата надлежен за работи на заштита на растенијата.

Семето од увоз подлежи на утврдување на здравствената состојба пред декларирањето и пуштањето во промет или пред користењето за сопствени потреби.

Член 23

Освен пратките од член 21 став 3 и од член 28 став 1 на овој закон, ако пратката на растенија што се увезува не е снабдена со уверение за здравствената состојба на пратката (член 21 ст. 1 и 2), сојузниот граничен инспектор за заштита на растенијата ќе нареди со решение пратката да му се врати на испраќачот, а ако е во прашање поштенска пратка – да му се врати на испраќачот или да се уништи.

Растенијата што граѓаните ги внесуваат во Социјалистичка Федеративна Република Југославија без уверение за здравствената состојба (фитоцертификат) органите на царинската служба ќе ги одземат и ќе му ги предадат на сојузниот граничен инспектор за заштита на растенијата заради уништување во присуство на царинскиот орган.

Ако пратката од став 1 на овој член односно растенијата од став 2 на овој член се снабдени со уверение за здравствената состојба, но со задолжителниот здравствен преглед се утврди дека пратката односно растенијата се заразени со карантинска растителна болест или штетник, или со определена економски штетна растителна болест или штетник над определениот процент, кои на местото на увозот не можат целосно да се сотрат со дезинфекција или дезинсекција, сојузниот граничен инспектор за заштита на растенијата нема да го дозволи увозот на таквата пратка односно на таквите растенија, туку со решение ќе нареди таквата пратка да се врати или да се уништи ако постои опасност од ширење на зараза.

По исклучок од одредбата на став 3 од овој член, ако сојузниот граничен инспектор оцени дека утврдената зараза може успешно да се отстрани со дезинфекција или со дезинсекција, ќе дозволи таквата пратка, под условите што ги пропишува функционерот кој раководи со сојузниот орган на управата надлежен за работи на заштита на растенијата, да се превезе до најблиското место на кое ќе можат да се извршат тие мерки.

Прописи за начинот на уништувањето на пратките од ст. 1 до 3 на овој член, како и за дозволиениот процент на застапеност на определени економски штетни растителни болести и штетници од став 3 на овој член донесува функционерот кој раководи со сојузниот орган на управата надлежен за работи на заштита на растенијата.

Член 24.

Пратките растенија што се транзитираат преку Социјалистичка Федеративна Република Југославија, а кои на територијата на Социјалистичка Федеративна Република Југославија се претоваруваат во други превозни средства (освен контейнерските пратки), мораат да бидат снабдени со уверение за здравствената состојба (фитоцертификат) кое го издава надлежниот орган за заштита на растенијата на земјата извозничка и подлежат на задолжителен здравствен преглед во местото на претоварот.

Пратките растенија од став 1 на овој член можат да се претоваруваат во други превозни средства само во местата што се определени за промет на растенијата преку државната граница.

Ако со задолжителниот здравствен преглед од став 1 на овој член се утврди присуство на карантинска или на определена економски штетна растителна болест или штетник во процент поголем од процентот што за одделни видови растенија ќе го утврди функционерот кој раководи со сојузниот орган на управата надлежен за работи на заштита на растенијата, сојузниот граничен инспектор за заштита на растенијата ќе го забрани транзитот на пратката растенија и ќе нареди таа да се врати, ако со меѓународен договор не е поинаку определено.

Прописи и начинот на вршење на задолжителниот здравствен преглед од став 1 на овој член донесува функционерот кој раководи со сојузниот орган на управата надлежен за работи на заштита на растенијата.

Член 25

При увоз и транзит на пратки растенија, задолжителниот здравствен преглед се врши:

1) на граничниот премин - ако пратката се увезува со железнички, речни, езерски, поморски или друмски сообраќајни превозни средства;

2) на местото на царинењето во кое постои сојузна гранична инспекција за заштита на растенијата - ако пратката се увезува со средства на поштенскиот или на авионскиот сообраќај.

Железничките станици, поморските луки, речните пристаништа, езерските пристаништа, воздухопловните пристаништа, друмските гранични премини, контејнерските терминали и поштите на царинење, на кои се врши задолжителниот здравствен преглед од став 1 на овој член, мораат да обезбедат услови за безбедно и квалитетно вршење на здравствен преглед на пратките растенија.

Прописи за условите што мораат да ги исполнуваат објектите од став 2 на овој член донесува функционерот кој раководи со сојузниот орган на управата надлежен за работи на заштита на растенијата.

Член 26

Ако сојузниот граничен инспектор за заштита на растенијата, при задолжителниот здравствен преглед на пратката растенија која се увезува, се посомнева дека е таа заразна со карантинска растителна болест или штетник (скриена зараза), а не е во можност на граничниот премин да го утврди тоа, ќе и го довери, врз трошок на увозникот, на лабораториски преглед на стручна или на научна организација за заштита на растенијата која во поглед на опремата, уредите, кадрите и објектите ги исполнува пропишаните услови и кои за тоа ќе ги овласти со решение функционерот кој раководи со сојузниот орган на управата надлежен за работи на заштита на растенијата. Таа пратка на растенија не може да се оцарини, а до добивањето на резултатите од лабораторискиот преглед, се наоѓа под царински надзор.

Одредбите од став 1 на овој член не се однесуваат на мострите растенија за научните организации од член 28 на овој закон и на мали количества семе на зеленчук и цвеќиња во оригинално пакување во кое тоа семе се пушта во промет во земјата на производителот.

Пропис за условите кои треба да ги исполнуваат организациите од став 1 на овој член донесува функционерот кој раководи со сојузниот орган на управата надлежен за работи на заштита на растенијата. Решението од став 1 на овој член се објавува во „Службен лист на СФРЈ“.

Член 27

Врз пратките растенија што се увезуваат во слободните царински зони или во консигнациони складови во Социјалистичка Федеративна Република Југославије ќе се применуваат одредбите од овој закон што се однесуваат на увозот на пратки растенија.

Член 28

Научните организации што се занимаваат со селекција, со воведување на нови видови, сорти, линии и хибриди или со заштита на растенија или што вршат колекционирање или изработка на збирки на растенија можат, врз основа на одобрение од функционерот кој раководи со сојузниот орган на управата надлежен за работи на заштита на растенијата, да увезуваат мостри на растенија без уверение за здравствената состојба на пратката. Пратките на мостри на растенија подлежат на задолжителен здравствен преглед од сојузниот граничен инспектор за заштита на растенијата и не смеат да бидат заразени со карантинска растителна болест или штетник.

Одобрението од став 1 на овој член може да се издаде само ако научната организација ги исполнува условите во поглед на опремата, уредите, кадрите и објектите за проверка на здравствената состојба на растенијата чијшто увоз го бара.

Функционерот кој раководи со сојузниот орган на управата надлежен за работи на заштита на растенијата може на научните организации за заштита на растенијата, под определени услови, да им одобри увоз на антисеруми, на живи паразити и предатори на инсекти, култури на габички, бактерии, вируси, микоплазми и други организми и помошни средства за следење на присуството и бројноста на штетните организми заради испитување на биолошко-то сотрување на штетните инсекти, нематодите и плевелите и заради други проучувања.

Прописи за условите што мораат да ги исполнуваат научните организации од став 2 на овој член донесува функционерот кој раководи со сојузниот орган на управата надлежен за работи на заштита на растенијата.

Член 29

Пратките растенија што се извезуваат или што се реекспортираат во Социјалистичка Федеративна Република Југославија, вклучувајќи ги и растенијата од слободните царински зони и консигнационите складови, подлежат на задолжителен здравствен преглед на местото на натовар и мораат да бидат снабдени со уверение за здравствената состојба односно со здравствено уверение за реекспорт само ако то го бара земјата увозничка или земјата низ која се транзитира пратката.

Задолжителен здравствен преглед на пратката растенија на местото на натоварот и издавање на уверението од став 1 на овој член врши надлежниот орган во републиката односно во автономната покраина, а ако во местото на натовар постои гранична инспекција за заштита на растенијата, тој преглед го врши и уверение издава сојузниот граничен инспектор за заштита на растенијата.

По исклучок, ако задолжителниот здравствен преглед на пратката на растенијата што се извезува не е извршен во местото на натоварот, согласно со став 1 на овој член, тој преглед ќе го изврши сојузниот граничен инспектор за заштита на растенијата на граничниот премин, освен пратката семе и посадочен материјал која мора да се прегледа во местото на натоварот.

Во барањето за добивање уверение за здравствената состојба извозникот е должен да ги наведе податоците за пратката што се извезува, како и да ги прецизира условите што ги бара земјата увозничка во поглед на здравствената исправност на таа пратка.

Поединечните пратки на растенијата што на граничниот премин се групираат во една пратка заради извоз мораат од местото на натоварот до местото на групирањето да бидат снабдени со уверението за здравствената состојба од став 1 на овој член.

Ако при прегледот од ст. 1, 3 и 5 од овој член се утврди дека пратката растенија е заразна со растителна болест или штетник поради кое е забрането таква пратка да се внесе во земјата увозничка или во земјата преку која се транзитира таа, надлежниот орган од став 2 на овој член односно сојузниот граничен инспектор за заштита на растенијата нема да издаде уверение за здравствената состојба за извоз на таквата пратка или, во спогодба со испраќачот, ќе нареди преземање и на други потребни мерки.

Прописи за начинот на вршење на задолжителниот здравствен преглед од ст. 1, 3 и 5 на овој член, како и за формуларите на уверението за здравствената состојба од став 1 на овој член, донесува функционерот кој раководи со сојузниот орган на управата надлежен за работи на заштита на растенијата.

Член 30

Увозниците, транзитерите односно превозниците се должни за втасувањето на пратка растенија која се увезува или што се претоварува во транзит и пратка средства за заштита на растенијата која се увезува или се претоварува во транзит да ја известат граничната станица за заштита на растенијата заради вршење на задолжителен преглед.

Органите на царинската служба не можат да вршат царинење на пратката на растенија и на средства за заштита на растенијата односно не можат да им ги упатуваат тие пратки на царинење на други царинарници додека од сојузниот граничен инспектор за заштита на растенијата на граничниот премин преку кој се врши увоз не добијат потврда за извршениот задолжителен здравствен преглед на пратката растенија односно потврда дека за средството за заштита на растенијата е издадена дозвола за пуштање во промет или дека е дадена согласност од функционерот кој раководи со сојузниот орган на управата надлежен за работи на заштита на растенијата за увозот на тоа средство.

Прописи за начинот на известување за втасувањето на пратките од став 1 на овој член донесува функционерот кој раководи со сојузниот орган на управата надлежен за работи на заштита на растенијата.

Член 31

Увозниците, извозниците и транзитерите плаќаат надомест за задолжителните здравствени прегледи на растенијата при увозот, извозот и транзитот и ги поднесуваат трошоците настанати во врска со применувањето на мерките за заштита на растенијата.

IV. УСЛОВИ ЗА ПУШТАЊЕ ВО ПРОМЕТ НА СРЕДСТВАТА ЗА ЗАШТИТА НА РАСТЕНИЈАТА

Член 32

Средствата за заштита на растенијата можат да се пуштаат во внатрешен промет само врз основа на постојана или привремена дозвола што ја издава функционерот кој раководи со сојузниот орган на управата надлежен за работи на заштита на растенијата.

Во дозволата за пуштање во внатрешен промет на средства за заштита на растенијата се внесуваат, покрај другите податоци, податоци за хемиските и физичките својства на средствата и податоци за поблиските услови за нивно користење.

Постојана дозвола за пуштање на средства за заштита на растенијата во внатрешен промет се издава врз основа на резултатите од хемиско, физичко и биолошко испитување на средствата во најмалку две претпријатија односно две организации што ќе ги овласти функционерот кој раководи со сојузниот орган на управата надлежен за работи на заштита на растенијата и позитивното мислење и предлогот од Комисијата за средствата за заштита на растенијата што се формира во сојузниот орган на управата надлежен за работи на заштита на растенијата.

Испитување на средствата за заштита на растенијата од ставот 3 на овој член можат да вршат претпријатијата односно организациите што во поглед на опремата, уредите, кадрите и објектите ги исполнуваат условите што ќе ги пропише функционерот кој раководи со сојузниот орган на управата надлежен за работи на заштита на растенијата. Претпријатијата односно организациите што ги исполнуваат тие услови ги утврдува функционерот кој раководи со сојузниот орган на управата надлежен за работи на заштита на растенијата со посебно решение што се објавува во „Службен лист на СФРЈ“.

По исклучок од одредбата на став 3 од овој член, за средства за заштита на растенијата произведени во Социјалистичка Федеративна Република Југославија од активни материи од кои е произведено идентично средство за заштита на растенијата што веќе се наоѓа во прометот и за кое е издадена постојана дозвола за пуштање во прометот, а во промет е најмалку три години и се покажало како ефикасно, или ако производителот сака да ја обнови дозволата чие важење престанало, може да се издаде постојана дозвола само врз основа на хемиско и физичко испитување за намените и под условите утврдени во дозволата за идентичното средство односно во дозволата за средството чие важење престанало.

Претпријатијата односно организациите што дале средство на испитување за добивање постојана или привремена дозвола (чл. 32 и 33) се должни за тоа да го известат сојузниот орган на управата надлежен за работи на растенијата. Кон известувањето за давање на средство за испитување на претпријатијата односно на овластените организации се прилага еден примерок од пријавата за испитување, со пропишаната документација.

Претпријатијата односно овластените организации од став 4 на овој член не можат да вршат испитување на средствата за заштита на растенијата ако пријавата за испитување, со документацијата, не ги содржи податоците утврдени со овој закон и со прописите донесени врз основа на овој закон.

Член 33

Ако средството за заштита на растенијата е произведено во странство од нова активна материја и во странство добило постојана дозвола за пуштање во промет, функционерот кој раководи со сојузниот орган на управата надлежен за работи на заштита на растенијата може да издаде привремена дозвола за пуштање во промет на тоа средство во Социјалистичка Федеративна Република Југославија.

Привремената дозвола за пуштање во промет на средство за заштита на растенијата во Социјалистичка Федеративна Република Југославија се издава врз основа

на физичко и хемиско испитување во претпријатијата односно во организациите од член 32 став 4 на овој закон.

Привремената дозвола од став 2 на овој член важи додека средството за заштита на растенијата не се испита во смисла на одредбата од член 32 став 3 на овој закон, а најдолго две години. Важењето на привремената дозвола престанува ако застапникот на странскиот производител, во рок од 30 дена од денот на добивањето на привремената дозвола, не поднесе барање за добивање на постојана дозвола од член 32 став 3 на овој закон.

Средството за заштита на растенијата од став 1 на овој член може во текот на една година да се увезува и да се пушта во промет во количествата што се определени во дозволата.

Член 34

Барање за добивање дозвола за пуштање во промет на средство за заштита на растенијата може да поднесе претпријатието односно организацијата чијашто дејност е производство на средства за заштита на растенијата и која во поглед на опремата, уредите и кадрите ги исполнува условите што ќе ги пропише функционерот кој раководи со сојузниот орган на управата надлежен за работи на заштита на растенијата. Сојузниот орган на управата надлежен за работи на заштита на растенијата проверува и утврдува дали се исполнети пропишаните услови.

Странски производител на средства за заштита на растенијата може да поднесе барање за добивање на дозвола преку претпријатието односно организацијата од став 1 на овој член или преку овластениот застапник во Социјалистичка Федеративна Република Југославија.

Барањето за добивање дозвола се поднесува до сојузниот орган на управата надлежен за работи на заштита на растенијата.

Подносителот на барањето за добивање на постојана или привремена дозвола (чл. 32 и 33) е должен кон барањето да приложи извештаи за резултатите од испитувањата на тоа средство во претпријатијата односно организациите од член 32 став 4 на овој закон, а странскиот производител – и заверен препис на постојаната дозвола, со превод, за пуштање на тоа средство во промет првенствено во својата земја или во некоја од европските земји, како и доказ за распоредување во листата на отрови за средството произведено од нова активна материја или од квалитативно нова комбинација на постојните активни материи, согласно со сојузниот пропис со кој се регулира прометот на отровите.

Прописи за начинот на издавањето на дозволата за пуштање во промет на средства за заштита на растенијата и за критериумите за оценка на ефикасноста на средствата за заштита на растенијата донесува функционерот кој раководи со сојузниот орган на управата надлежен за работи на заштита на растенијата.

Член 35

Постојаната дозвола за пуштање во промет на средства за заштита на растенијата се издава со важност од пет години. По исклучок, на предлог од Комисијата од член 32 став 3 на овој закон, функционерот кој раководи со сојузниот орган на управата надлежен за работи на заштита на растенијата, зависно од својствата на одделно средство за заштита на растенијата, може да определи подолг или пократок рок на важењето на дозволата. По истекот на рокот на важењето на дозволата, средството за заштита на растенијата подлежи на повторно испитување односно на ревизија на дозволата заради продолжување на нејзиното важење.

Со повторното испитување односно со ревизијата на дозволата од став 1 на овој член се проверуваат хемиските и физичките својства на средството и се усогласуваат условите за нивното користење со сознанијата до кои се дошло во текот на неговото применување.

Производителот на средства за заштита на растенијата е должен на сојузниот орган на управата надлежен за работи на заштита на растенијата, најмалку на три месеци пред денот на истекот на важењето на дозволата, да му поднесе барање за продолжување на важењето на дозволата ако е заинтересиран тоа средство и натаму да го пушта во внатрешен промет. Кон барањето приложува и извештаи со мислење од претпријатијата односно од организациите од член 32 став 4 на овој закон за резултатите од испитувањето на тоа средство. Ако во тој рок не поднесе

барање за продолжување на важењето на дозволата, ќе се донесе решение за престанување на важењето на дозволата.

Ако пред денот на истекот на важењето на дозволата производителот на средства за заштита на растенијата одлучи да престане да произведува определено средство за заштита на растенијата или производството привремено да го запре, должен е за тоа, со образложение, да го известат сојузниот орган на управата надлежен за работи на заштита на растенијата најмалку на три месеци пред денот на престанувањето на производството на тоа средство.

Член 36

Претпријатијата односно организациите што произведуваат или што увезуваат средство за заштита на растенијата заради пуштање во промет се должни да вршат редовна контрола на секоја серија (шаржа) на тоа средство заради утврдување дали неговите хемиски и физички својства се во согласност со издадената дозвола за пуштање во промет.

Член 37

Ако средството за заштита на растенијата не ги исполнува условите од постојаната односно од привремената дозвола или ако во текот на применувањето на средството се утврди дека има негативни својства или дека штетно дејствува врз човекот или човековата средина, функционерот кој раководи со сојузниот орган на управата надлежен за работи на заштита на растенијата донесува решение за престанување на важењето на дозволата.

Ако во текот на применувањето на определено средство за заштита на растенијата се утврди дека тоа не е доволно ефикасно за намените утврдени во дозволата за пуштање во промет или дека не одговара на другите услови од дозволата, функционерот кој раководи со сојузниот орган на управата надлежен за работи на заштита на растенијата може да донесе решение за ограничување на применувањето на тоа средство.

Претпријатијата односно организациите што се занимаваат со производство, промет, користење или испитување на средства за заштита на растенијата, како и другите организации, органи и поединци, кои во својата работа ќе утврдат или узнаат дека определено средство за заштита на растенијата негативно дејствува врз растенијата, човекот или човековата средина, должни се за тоа, без одлагање да го известат сојузниот орган на управата надлежен за работи на заштита на растенијата.

Член 38

Биолошки предиспитувања на мострите на средства за заштита на растенијата произведени од нови активни материи можат да вршат само претпријатијата односно организациите кои, на предлог од надлежниот орган во републиката, односно во автономната покраина со решение ќе ги овласти функционерот кој раководи со сојузниот орган на управата надлежен за работи на заштита на растенијата и под условите што тој ќе ги пропише. Решението за овластени претпријатија односно организации се објавува во „Службен лист на СФРЈ“.

Член 39

Списокот на средствата за заштита на растенијата за кои е издадена дозвола за пуштање во внатрешен промет, за кои дозволата престанала да важи, на кои им е изменет називот или им е изменет називот на нивниот производител односно застапник или кооперант или чие применување е изменето, проширено, забрането или ограничено, се објавува во „Службен лист на СФРЈ“.

Член 40

Средствата за заштита на растенијата што се увезуваат подлежат на преглед на сојузниот граничен инспектор за заштита на растенијата заради проверка дали е издадена постојана или привремена дозвола за пуштање на тоа средство во промет во Социјалистичка Федеративна Република Југославија, односно согласност од функционерот кој раководи со сојузниот орган на управата надлежен за работи на заштита на растенијата за увоз на моистри на тие средства.

Одредбата од став 1 на овој член се однесува и на пратките средства за заштита на растенијата што се увезу-

ваат во консигнациони складови и во слободни царински зони.

Моистри на средствата за заштита на растенијата не можат да се внесуваат од странство заради испитување, заради пробно производство во домашната индустрија и заради демонстрациони опити без претходна согласност од функционерот кој раководи со сојузниот орган на управата надлежен за работи на заштита на растенијата. Во барањето за добивање на согласност, претпријатието односно организацијата мора да ги наведе податоците за испраќачот, називот на средствата, генеричкиот и хемискиот назив на активната материја и за нејзината содржина во средството, количеството на препаратот, примачот, граничниот премин, како и за називот и седиштето на организацијата што ќе го врши испитувањето.

Одредбата на став 3 од овој член се однесува и на привремениот увоз на средства за заштита на растенијата за кои не е издадена дозвола за пуштање во промет, а со кој на изречно барање од странскиот увозник ќе се третира договореното количество на семе или посадочен материјал кое е произведено во нашата земја и кое во целост се увезува во земјата чиј увозник барал третирање со тоа средство.

Член 41

Граѓаните не можат да внесуваат од странство средства за заштита на растенијата за сопствена употреба за кои не е издадена дозвола за пуштање во промет на територијата на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и кои не се во оригинално пакување.

Член 42

Средство за заштита на растенијата може да се пушти во прометот само во оригинално пакување.

Кон средството за заштита на растенијата што се пушта во промет мора да биде приложено упатство за неговата употреба, каренцата и работната каренца, начинот на уништување на средството и амбалажата, за симптомите на труењето, давањето прва помош, притивотровот (антидотот) и лекувањето, како и за мерките за заштита на човековата средина, а на оригиналното пакување на средството за заштита на растенијата мора да се стави пропишаната декларација.

Упатството за употреба на средството мора да биде печатено на сите јазици и писма на народите на Југославија и на јазиците на албанската и унгарската народност, а декларацијата на пакувањето – на еден од јазиците на народите на Југославија. Упатството за употреба на средството за заштита на растенијата мора да биде усогласено со дозволата за пуштање во промет, а проспектите и другите рекламни материјали не смеат да бидат во спротивност со дозволата.

Средство за заштита на растенијата не може да се пушти во прометот ако истекол рокот за употреба означен на декларацијата.

Прописи за начинот на декларирање на средството за заштита на растенијата донесува функционерот кој раководи со сојузниот орган на управата надлежен за работи на заштита на растенијата.

Член 43

Средствата за заштита на растенијата можат да се употребуваат само за намените определени во дозволата за нивно пуштање во промет и на начинот определен во упатството за употреба на средствата за заштита на растенијата. Во упатството за употреба на средствата за заштита на растенијата мора да биде назначен и начинот на нивната употреба на помали површини (на 100 m²) односно во помали количества (во 10 l. вода).

Времето кога средството за заштита на растенијата не може да се употреби односно времето од последното третирање до бербата или жетвата на растението (каренца), како и времето во кое не се дозволени пристап и работа во полето и во затворен простор по примената на определено средство (работна каренца) се определува во дозволата за неговото пуштање во промет (чл. 32 и 33).

Списокот на утврдените каренци и работни каренци на активните материи во средството за заштита на растенијата се објавува во „Службен лист на СФРЈ“.

На декларацијата и упатството за употреба на средствата за заштита на растенијата што, согласно со дозво-

лата за пуштање во внатрешен промет (чл. 32 и 33), можат да се користат од воздухоплов, тоа мора видно да се означат, освен на пакуваната до 1 kg односно до 1 l.

Надзор над спроведувањето на мерките за заштита на растенијата од воздухоплов врши надлежниот орган во републиката односно во автономната покраина.

Член 44

Држателите на растенијата и претпријатијата односно организациите што употребуваат средства за заштита на растенијата се должни:

1) да се грижат тие средства при употребата да не дојдат во вода, врз одгледувани растенија и врз земјиште кое не се третира со тие средства, во складови на земјоделски производи, во објекти за нивна преработка и објекти за одгледување и чување на домашни животни – ако таквата употреба би можела да ги загрози здравјето и животот на луѓето, домашните животни, рибите, пчелите, дивечот и другите корисни организми или да предизвика оштетување или загадување на одгледуваните растенија (контаминација);

2) да не употребуваат средства за заштита на растенијата, што се опасни за пчелите во времето кога постои најголема опасност за труење на пчелите (за време на патувањето на растенијата) и, надовла 48 часа пред употребата на средствата, на погоден начин да ги известат за тоа држателите на пчели и корисниците на резервати на дивеч.

Држателите на растенија кои употребуваат средства за заштита на растенијата се должни да водат евиденција за третирањето на растенијата во поле и на растителните производи во складовите. Во таа евиденција се внесуваат податоци за видот и количеството на употребеното средство за заштита на растенијата и датумот на применувањето и датумот на бербата односно на жетвата на растенијата, заради проверување дали се придржуваат кон пропишаните каренци.

Член 45

Претпријатијата односно организациите што се занимаваат со спроведување на мерките за заштита на растенијата мораат да имаат во постојан работен однос работник со висока стручна подготовка за заштита на растенијата односно на растителното производство и потребна опрема, како и да ги исполнуваат другите прошани услови.

Ратоните луѓе и граѓаните можат самостојно да вршат дејност за сотрување на растителни болести, штетници и плевели, со личен труд со средства во сопственост на граѓаните, под условите што се утврдени со републичките односно со покраинските прописи.

Машините, воздухопловите и уредите за применување на средствата за заштита на растенијата мораат, пред пуштањето во промет, да бидат атестирани и снабдени со упатства за нивно користење.

Член 46

Претпријатијата односно организациите што се занимаваат со промет на средства за заштита на растенијата на маломе се должни:

1) да имаат во постојан работен однос работник со соодветна висока стручна подготовка за заштита на растенијата односно на растителното производство, кој ќе се грижи за сместувањето, чувањето и издавањето на средствата за заштита на растенијата;

2) да имаат соодветни простории за сместување, чување и издавање на средствата за заштита на растенијата, што ги исполнуваат пропишаните технички и санитарно-хигиенски услови.

Член 47

Претпријатијата односно организациите што се занимаваат со промет на средства за заштита на растенијата на маломе се должни:

1) во секоја продавница да имаат во постојан работен однос работник со соодветна висока стручна подготовка за заштита на растенијата односно на растителното производство, кој ќе се грижи за сместувањето, чувањето и издавањето на средствата за заштита на растенијата и ќе им дава на потрошувачите упатства за начинот на употреба на тие средства;

2) да имаат соодветни простории за сместување, чу-

вање и издавање на средствата за заштита на растенијата, што ги исполнуваат пропишаните технички и санитарно-хигиенски услови.

Промет на средствата за заштита на растенијата од став 1 на овој член може да се врши само во специјализирани продавници – земјоделски аптеки.

Прописи за условите што мораат да ги исполнуваат претпријатијата односно организациите од чл. 46 и 47 на овој закон донесува функционерот кој раководи со сојузниот орган на управата надлежен за работи на заштита на растенијата.

Член 48

Средствата за заштита на растенијата што, врз основа на сојузните прописи, се сметаат за отрови, можат да се пуштаат во промет и да се користат ако, покрај условите предвидени со овој закон, ги исполнуваат и условите предвидени со други сојузни прописи.

Врз средствата за заштита на растенијата што се запални се применуваат и другите сојузни прописи за држење и промет на запални материи.

Член 49

Производителот односно увозникот на средства за заштита на растенијата е одговорен за штета што ќе настане поради погрешно или неточно упатство за употребата на средствата.

V. ОРГАНИ ЗА ВРШЕЊЕ ЗДРАВСТВЕНА КОНТРОЛА НА РАСТЕНИЈАТА ВО ПРОМЕТОТ ПРЕКУ ДРЖАВНАТА ГРАНИЦА

Член 50

Здравствена контрола на растенијата во прометот преку државната граница и контрола на средствата за заштита на растенијата при увоз врши сојузниот граничен инспектор за заштита на растенијата во граничната станица за заштита на растенијата.

Граничните станици за заштита на растенијата се основаат како подрачни организациони единици на сојузниот орган на управата надлежен за работи на заштита на растенијата, за еден или повеќе гранични премини.

Граничните станици за заштита на растенијата ги основа, ги спојува или ги укинува Сојузниот извршен совет, по прибавено мислење од надлежните органи во републиките и во автономните покраини.

Член 51

Сојузниот граничен инспектор за заштита на растенијата во прометот на растенијата преку државната граница и во контролата на средствата за заштита на растенијата при увозот, ги има особено следните права и должности:

1) да врши здравствена контрола на растенијата во прометот преку државната граница (увозот, извозот и транзитот) и да издава уверенија за здравствената состојба на пратките на растенијата, ако е овластен за тоа;

2) да проверува дали за средството за заштита на растенијата што се увезува е издадена постојана или привремена дозвола за пуштање во промет во Социјалистичка Федеративна Република Југославија односно согласност за увозот на мостри на тие средства;

3) да зема мостри од растенијата без надомест на вредноста на мострите, заради утврдување на здравствената состојба на пратките растенија;

4) да врши преглед на деловните книги и исправите на претпријатијата односно на организациите и на поединците во врска со спроведувањето на прописите за заштита на растенијата во прометот преку државната граница и контрола на средствата за заштита на растенијата што се увезуваат;

5) да собира податоци и известувања од одговорните и од други лица и да сослушува сведоци и вештаци, кога е тоа потребно за успешното вршење на неговите работи;

6) да поднесува кривични пријави, како и пријави за стопански престапи и прекршоци поради повреда на одредбите на овој закон;

7) да го контролира спроведувањето на наредените мерки за дезинфекција и дезинсекција, како и на другите мерки што ги наредил врз основа на овластувањето од овој закон;

8) да нареди дезинсекција или дезинфекција на растенијата што се увезуваат или транзитираат, заради спречување да се внесат во Социјалистичка Федеративна Република Југославија растителни болести или штетници, како и на растенијата што се извезуваат - ако тоа го бара земјата увозничка;

9) да го забрани увозот или транзитот на пратка растенија ако се утврди дека пратката е зарамена со карантинска растителна болест или штетник или со определена економски штетна растителна болест или штетник што на местото на увозот не може да се сотре со дезинфекција или дезинсекција;

10) привремено да го одземе предметот со кој е извршен стопански престап или прекршок од овој закон;

11) да нареди преземање и на други мерки за заштита на растенијата, во согласност со овој закон и со обврските според меѓународните договори за заштита на растенијата.

Член 52

Против решението на сојузниот граничен инспектор за заштита на растенијата може да се изјави жалба до функционерот кој раководи со сојузниот орган на управата надлежен за работи на заштита на растенијата.

Жалбата се поднесува во рок од осум дена од денот на доставувањето на решението.

Жалбата не го задржува извршувањето на решението.

VI. КОНТРОЛА НА СРЕДСТВАТА ЗА ЗАШТИТА НА РАСТЕНИЈАТА КАЈ ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ И УВОЗНИЦИТЕ

Член 53

Контрола на средствата за заштита на растенијата што се наоѓаат кај производителите или увозниците заради утврдување дали им одговараат на условите од дозволата за пуштање во промет или на другите услови пропишани со овој закон и со прописите донесени врз основа на овој закон, врши сојузниот орган на управата надлежен за работи на заштита на растенијата преку работникот кого за тоа ќе го овласти функционерот кој раководи со сојузниот орган на управата, надлежен за работи на заштита на растенијата (во натамошниот текст: сојузен инспектор за заштита на растенијата).

Член 54

Во вршењето на работите од член 53 на овој закон, сојузниот инспектор за заштита на растенијата има права и должности:

1) да врши контрола на средствата за заштита на растенијата што се наоѓаат кај производителите или увозниците, пред нивното пуштање во прометот;

2) да зема мостри на средствата за заштита на растенијата без надомест на вредноста на мострите заради проверување на хемиските и физичките својства;

3) да предлага донесување на решенија за забрана на пуштање во промет на средства за заштита на растенијата што не им одговараат на условите од дозволата за пуштање во промет;

4) да ги прегледа деловните книги и исправите на претпријатијата односно на организациите што произведуваат или што увезуваат средства за заштита на растенијата во врска со спроведувањето на прописите за пуштање во промет на средства за заштита на растенијата;

5) да собира податоци и известувања од одговорните и други лица и да сослушува сведоци и вештаци кога е тоа потребно за успешно вршење на неговите работи;

6) да поднесува кривични пријави и пријави за стопански престапи и прекршоци поради повреда на одредбите од овој закон.

Решение за забрана на пуштањето во промет на средства за заштита на растенијата што се наоѓаат кај производителите или кај увозниците донесува, на предлог од сојузниот инспектор за заштита на растенијата, функционерот кој раководи со сојузниот орган на управата надлежен за работи на заштита на растенијата.

Испитувањето на мострите на средствата за заштита на растенијата што ги зема сојузниот инспектор за заштита на растенијата го врши претпријатието односно организацијата од член 32 став 4 на овој закон.

VII. ПРАВА И ДОЛЖНОСТИ НА СОЈУЗНИОТ ОРГАН НА УПРАВАТА НАДЛЕЖЕН ЗА РАБОТИ НА ЗАШТИТА НА РАСТЕНИЈАТА ВО ПОГЛЕД НА ИЗВРШУВАЊЕТО НА ОВОЈ ЗАКОН КОГА НЕПОСРЕДЕН НАДЗОР ВРШАТ ОРГАНИТЕ ВО РЕПУБЛИКИТЕ И ВО АВТОНОМНИТЕ ПОКРАИНИ

Член 55

Во остварувањето на одговорностите на сојузните органи за извршувањето на овој закон и на прописите донесени врз основа на овој закон, кога непосреден надзор над применувањето на тие прописи вршат органите во републиките и во автономните покраини, сојузниот орган на управата надлежен за работи на заштита на растенијата има права и должности:

1) на надлежните органи во републиката односно во автономната покраина да им дава задолжителни инструкции, ако тоа во интерес на целата земја е неопходно за единственото применување на тие прописи;

2) во случаите во кои надлежниот орган во републиката односно во автономната покраина не ќе изврши определена управна работа врз основа на овластувањата од овој закон, а неизвршувањето на таа управна работа може да предизвика потешки штетни последици, да ја изврши таа работа и за тоа да ги известат Сојузниот извршен совет и извршниот совет на републиката односно извршниот совет на автономната покраина;

3) да поведува односно да бара поведување постапка за утврдување на одговорноста за неизвршувањето на овој закон и на прописите донесени врз основа на овој закон.

Член 56

Ако надлежните органи во републиката односно во автономната покраина не ги извршуваат овој закон и прописите донесени врз основа на овој закон, сојузниот орган на управата надлежен за работи на заштита на растенијата ќе го предупреди за тоа републичкиот односно покраинскиот орган на управата надлежен за работи на заштита на растенијата и ќе побара да ги преземе мерките со кои се обезбедува извршување на овој закон и на прописите донесени врз основа на овој закон, определувајќи го рокот во кој треба да се преземат тие мерки.

Сојузниот орган на управата надлежен за работи на заштита на растенијата за преземените мерки од став 1 на овој член истиот ден ќе го известат Сојузниот извршен совет којшто е должен, најдоцна во рок од три дена, да го известат за тоа извршниот совет на собранието на републиката односно извршниот совет на собранието на автономната покраина.

Ако не се обезбеди извршувањето на овој закон и на прописите донесени врз основа на овој закон и покрај предупредувањето од став 2 на овој член и преземените мерки односно протекот на определениот рок за преземање на тие мерки, Сојузниот извршен совет преку сојузниот орган на управата надлежен за работи на заштита на растенијата ќе го обезбеди нивното извршување.

Истовремено со преземањето на мерките за обезбедување на извршување на овој закон и на прописите донесени врз основа на овој закон, Сојузниот извршен совет за тоа ќе го известат Собранието на СФРЈ, а може да предложи за преземените мерки тоа да го известат Собранието на републиката односно Собранието на автономната покраина и да го покрене прашањето на одговорноста на републичкиот односно на покраинскиот орган на управата надлежен за работи на заштита на растенијата односно на функционерот кој раководи со него.

Член 57

Надлежните органи во републиката односно во автономната покраина се должни на сојузниот орган на управата надлежен за работи на заштита на растенијата да му доставуваат редовни извештаи за извршувањето на овој закон и на прописите донесени врз основа на овој закон, како и податоци за појавата и за преземените мерки врз спречувањето и сотрувањето на растителните болести и штетници.

Прописите за доставувањето на извештаите и податоците од став 1 на овој член ги донесува функционерот кој раководи со сојузниот орган на управата надлежен за работи на заштита на растенијата.

VIII. ОВЛАСТУВАЊА НА СОЈУЗНИОТ ОРГАН НА УПРАВАТА НАДЛЕЖЕН ЗА РАБОТИ НА ЗАШТИТА НА РАСТЕНИЈАТА

Член 58

Сојузниот орган на управата надлежен за работи на заштита на растенијата ги следи појавите и движењата на растителните болести и штетниците во Социјалистичка Федеративна Република Југославија и во странство и за тоа ги известува надлежните органи во републиката односно во автономната покраина и Сојузниот секретаријат за народна одбрана.

Член 59

За да се спречи внесувањето и ширењето на растителни болести и штетници од други земји и за нивно сотрување во Социјалистичка Федеративна Република Југославија, функционерот кој раководи со сојузниот орган на управата надлежен за работи на заштита на растенијата може:

- 1) да нареди ставање под постојан здравствен надзор на определен дел од границата на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и спроведување во граничните општини на одделни мерки од член 5 на овој закон;
- 2) да го ограничи или забрани увозот или транзитот преку територијата на Социјалистичка Федеративна Република Југославија на одделни видови растенија, ако постои опасност со увозот или транзитот да можат да се внесат во земјата растителни болести или штетници;
- 3) да забрани на определено подрачје или на територијата на Социјалистичка Федеративна Република Југославија на определено време да се одгледуваат одделни видови растенија;
- 4) да го ограничи или забрани прометот на одделни видови растенија;
- 5) да им го ограничи или да им го забрани на лицата преминувањето на државната граница ако во поголеми размери на граничното подрачје на Социјалистичка Федеративна Република Југославија или во соседната земја се појави карантинска растителна болест или штетник;
- 6) да определи карантински надзор над одделни видови растенија што се увезуваат заради одгледување;
- 7) да нареди организирање на стручни прегледи на земјиштето, објектите и растенијата во граничното подрачје заради откривање на карантински растителни болести и штетници.

IX. НАДОМЕСТИ И ТРОШОЦИ

Член 60

Височината на надоместот за задолжителните прегледи на растенијата во прометот преку државната граница (увоз, транзит и извоз) што ќе ги изврши сојузниот граничен инспектор за заштита на растенијата во граничната станица за заштита на растенијата, ја определува Сојузниот извршен совет.

Средствата од наплатените надомести од став 1 на овој член се приход на федерацијата.

Член 61

Трошоците за испитување на средствата за заштита на растенијата во постапката за издавање на дозвола за нивно пуштање во промет (постојана и привремена), како и во постапката за повторно испитување ги поднесува претпријатието односно организацијата што го поднела барањето за добивање дозвола.

Трошоците за испитување на средствата за заштита на растенијата што се извршени на барање од сојузниот инспектор за заштита на растенијата ги поднесува производителот односно увозникот на средствата од којшто се земен мострите заради испитување.

X. ЛЕГИТИМАЦИИ И ЗНАЦИ НА ИСПЕКТОРИТЕ

Член 62

Сојузниот граничен инспектор за заштита на растенијата (член 51) и сојузниот инспектор за заштита на растенијата мораат да имаат легитимации со кои се утврдува нивното својство на сојузен инспектор, а сојузниот граничен инспектор за заштита на растенијата - и знак на сојузен граничен инспектор.

Легитимациите и знакот од став 1 на овој член ги пропишува и ги издава функционерот кој раководи со сојузниот орган на управата надлежен за работи на заштита на растенијата.

XI. КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ

Член 63

Со парична казна од 50,000.000 до 450,000.000 динари ќе се казни за стопански престап претпријатието односно организацијата или друго правно лице:

- 1) ако пушти во промет или употреби за производство на растенија семе или посадочен материјал што се заразни со карантинска или определена економски штетна растителна болест или штетник (член 8 став 1 и член 16 став 2);
 - 2) ако пушти во промет растение што е заразно со карантински растителни болести и штетници (член 16 став 1);
 - 3) ако од подрачје заразно со карантинска растителна болест или штетник, без задолжителен здравствен преглед, испрати растение во подрачје што не е заразно со таа растителна болест или штетник, или ако таквото растение преку незаразно подрачје го превозува во заразно подрачје (член 18 став 1);
 - 4) ако пушти во промет средство за заштита на растенијата без постојана или привремена дозвола (член 32 став 1), или ако пушти во промет средство за заштита на растенијата за кое е донесено решение за престанок на важењето на дозволата (член 35 став 3 и член 37 став 1);
 - 5) ако употреби средство за заштита на растенијата во време кога тоа преку третираното растение штетно дејствува врз здравјето на луѓето или на корисните организми (член 43 став 2);
 - 6) ако увезе или транзитира одделни видови растенија чиј увоз или транзит е ограничен или забранет, па така се внесува во земјата карантинска или определена економски штетна растителна болест или штетник (член 59 точка 2);
 - 7) ако на определено подрачје или на територијата на Социјалистичка Федеративна Република Југославија одгледува растенија чие одгледување е забрането со пропис донесен врз основа на овој закон (член 59 точка 3);
 - 8) ако пушти во промет растение чие пуштање во промет е ограничено или забрането со пропис донесен врз основа на овој закон (член 59 точка 4).
- За стопанскиот престап од став 1 на овој член ќе се казни со парична казна од 5,000.000 до 25,000.000 динари и одговорното лице во претпријатието односно организацијата или во друго правно лице.

Член 64

Со парична казна од 40,000.000 до 400,000.000 динари ќе се казни за стопански престап претпријатието односно организацијата или друго правно лице:

- 1) ако не ги изврши мерките што ги наредил надлежниот орган во републиката односно во автономната покраина од член 5 на овој закон;
- 2) ако пушти во промет или користи за сопствени потреби семе и посадочен материјал што не се здравствено прегледани (член 7 став 2);
- 3) ако не ги изврши мерките наредни за сотрување и искоренување на карантинска или определена економски штетна растителна болест или штетник (член 7 став 5);
- 4) ако видовите на семе определени со сојузен пропис ги пушти во промет или ги употреби за сопствено производство пред извршената дезинфекција или дезинсекција (член 8 став 2);
- 5) ако не изврши дезинфекција, дезинсекција или дератизација на просториите за сместување, преработка или чување на растенијата или на средствата за превоз на растенијата во кои е утврдена растителна болест или штетник (член 10 став 1);
- 6) ако во просторијата за сместување, преработка и чување на растенијата или во средствата за превоз на растенијата во кои е утврдено присуство на карантинска растителна болест или штетник внесува или од нив изнесува растенија или други предмети со кои растителната болест или штетникот можат да се пренесат (член 10 став 2);
- 7) ако не ги уништи растенијата што се трајно загадени (контаминирани) со средства за заштита на растенија-

та, а што не можат да се користат за други цели (член 12 став 3);

8) ако растенијата што се трајно загадени (контаминирани) со средства за заштита на растенијата ги користи за исхрана на луѓето или на корисните животни без согласност од надлежниот орган во републиката односно во автономната покраина (член 12 став 4);

9) ако не го извести, во пропишаниот рок, надлежниот орган за престанувањето на производството пред денот на истекот на важењето на дозволата или за привременото запирање на производството на средствата за заштита на растенијата (член 35 став 4);

10) ако не го извести надлежниот орган за средството за заштита на растенијата за кое во својата работа ќе утврди или ќе узнае дека негативно влијае врз растенијата, човекот или човековата средина (член 37 став 3);

11) ако средствата за заштита на растенијата не ги пушти во промет во оригинално пакување, или ако ги пушти во промет без упатство за употреба и без пропишаната декларација, или ако упатството или декларацијата не ги содржат сите пропишани елементи или ако пушти во промет средство за заштита на растенијата на кое му истекол рокот на употреба означен на декларацијата (член 42).

За стопанскиот престап од став 1 на овој член ќе се казни со парична казна од 5,000,000 до 20,000,000 динари и одговорното лице во претпријатието односно во организацијата или во друго правно лице.

Член 65

Со парична казна од 35,000,000 до 350,000,000 динари ќе се казни за прекршок претпријатието односно организацијата или друго правно лице:

1) ако на декларацијата на секое пакување на семе што е подложено на дезинфекција или дезинсекција не биде означено средството со кое таа дезинфекција или дезинсекција е извршена или не биде напишана пропишаната клаузула (член 8 став 3);

2) ако неовластено дава или објавува податоци за појавата на новооткриена карантинска растителна болест или штетник или ги дава и ги објавува без пропишаното упатство (член 13);

3) ако без задолжителен здравствен преглед испрати посадочен материјал од објектот на кој е произведен (член 18 став 2);

4) ако семе од увоз пушти во промет или го користи за сопствени потреби пред утврдувањето на здравствената состојба заради декларирање (член 22 став 4);

5) ако не изврши редовна контрола на секоја шаржа на средството за заштита на растенијата што ќе ја произведе или што ќе ја увезе заради утврдување дали хемиските и физичките својства на средството се во согласност со издадената дозвола за промет (член 36);

6) ако видно не го означи средството за заштита на растенијата што може да се користи од воздухоплов или ако се применува од воздухоплов средство за заштита на растенијата што не е означено за таа цел (член 43 став 4).

За прекршокот од став 1 на овој член ќе се казни со парична казна од 5,000,000 до 10,000,000 динари и одговорното лице во претпријатието односно во организацијата или во друго правно лице.

Член 66

Со парична казна од 30,000,000 до 300,000,000 динари ќе се казни за прекршок претпријатието односно организацијата или друго правно лице:

1) ако во внатрешниот промет превезе растение од разено подрачје без уверение за здравствената состојба, а здравствениот преглед на тоа растение е задолжителен (член 19);

2) ако без одобрение од функционерот кој раководи со сојузниот орган на управата надлежен за работи на заштита на растенијата увезе антисеруми, живи паразити и предатори на инсекти, култури на габички, бактерии, вируси, микоплазми и други организми и помошни средства за следење на присуството и бројноста на штетните организми заради испитување на биолошкото сотрување на штетните инсекти, нематодите и плевелот (член 28 став 3);

3) ако врши биолошко предиспитување на средства за заштита на растенијата без овластување од функционерот кој раководи со сојузниот орган на управата надлежен за работи на заштита на растенијата (член 38);

4) ако во проспектите и во другиот рекламен матери-

јал наведува податоци што се во спротивност со дозволата (член 42 став 3);

5) ако не ги изврши мерките што ги наредил надлежниот инспектор за заштита на растенијата (член 51).

За прекршокот од став 1 на овој член ќе се казни со парична казна од 4,000,000 до 10,000,000 динари и одговорното лице во претпријатието односно во организацијата или во друго правно лице.

Член 67

Со парична казна од 25,000,000 до 250,000,000 динари ќе се казни за прекршок претпријатието односно организацијата или друго правно лице:

1) ако увезе или транзитира пратки на растенија надвор од определените гранични премини (член 20);

2) ако увезе пратка на растенија пред извршениот задолжителен здравствен преглед на граничниот премин преку кој пратката се увезува (член 21 став 1);

3) ако пратката на растенија која се претоварува во транзит преку Социјалистичка Федеративна Република Југославија не ја подложи на задолжителен здравствен преглед на местото на претоварот и ако врши претовар надвор од местата што се определени за промет на растенија преку државната граница (член 24 ст. 1 и 2);

4) ако извезе или реекспортира пратка на растенија без уверение за здравствената состојба на пратката кога уверението е задолжително (член 29 став 1);

5) ако увезе средство за заштита на растенијата пред да изврши задолжителен преглед сојузниот граничен инспектор за заштита на растенијата (член 40 ст. 1 и 2);

6) ако при употребата на средствата за заштита на растенијата не ги преземе мерките определени во член 44 став 1;

7) ако за заштита на растенијата нема работник со соодветна стручна подготовка во постојан работен однос (член 11, член 45 став 1, член 46 точка 1 и член 47 точка 1);

8) ако ги нема потребната опрема и уреди или не ги исполнува другите пропишани услови (член 9, член 11 и член 45 став 3);

9) ако нема соодветни простории за сместување, чување и издавање на средства за заштита на растенијата или ако тие простории не ги исполнуваат пропишаните технички и санитарно-хигиенски услови (член 46 точка 2 и член 47 точка 2).

За прекршокот од став 1 на овој член ќе се казни со парична казна од 3,500,000 до 9,000,000 динари и одговорното лице во претпријатието односно во организацијата или во друго правно лице.

Член 68

Со парична казна од 20,000,000 до 200,000,000 динари ќе се казни за прекршок претпријатието односно организацијата или друго правно лице:

1) ако не го извести надлежниот орган или најблиското претпријатие односно организација која има стручна служба за заштита на растенијата за појавата на растителна болест или штетник (член 6 став 1);

2) ако не го извести надлежниот орган за појава, ширење или за опасност од натамошно ширење на растителната болест или штетникот за кои ќе дознае или ако не ја даде бараната стручна помош при сотрувањето на растителната болест или штетник (член 6 став 2);

3) ако не ја извести граничната станица за заштита на растенијата за пратката растенија која се увезува или транзитира односно за пратката на средства за заштита на растенија која се увезува (член 30 став 1);

4) ако внесе од странство мостри на средства за заштита на растенија без претходна согласност од функционерот кој раководи со сојузниот орган на управата надлежен за работи на заштита на растенијата (член 40 ст. 3 и 4);

5) ако не води или не води уредно евиденција за третирањето на растенијата во поле или на растителните производни во складови од член 44 став 2.

За прекршокот од став 1 на овој член ќе се казни со парична казна од 3,000,000 до 8,000,000 динари и одговорното лице во претпријатието односно во организацијата или во друго правно лице.

Член 69

Со парична казна од 3,000,000 до 10,000,000 динари ќе се казни за прекршок поединецот кој ќе изврши некое од дејствијата од чл. 63 до 68 на овој закон.

Член 70

За стопанскиот престап или прекршокот од чл. 63 до 69 на овој закон може, покрај казната, да се изрече и заштитна мерка одземање на предметите што се употребени за извршување на стопанскиот престап или прекршокот или се прибавени односно настанале со извршување на стопанскиот престап или на прекршокот а со судската одлука со која е утврдено извршувањето на стопанскиот престап односно на прекршокот ќе се одземе и имотната корист прибавена со извршувањето на стопанскиот престап или прекршокот.

Член 71

Со парична казна од 200.000 до 600.000 динари ќе се казни за прекршок граѓанин ако внесе од странство средство за заштита на растенијата за кое не е издадена дозвола за пуштање во промет на територијата на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и кое не е во оригинално пакување (член 41).

XII. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 72

Прописите што се донесуваат врз основа на овластувањата од овој закон ќе се донесат во рок од една година од денот на влегувањето на овој закон во сила.

До донесувањето на прописите од став 1 на овој член ќе се применуваат прописите донесени врз основа на овластувањата од Законот за заштита на растенијата од болести и штетници што ја загрозуваат целата земја („Службен лист на СФРЈ”, бр. 49/76 и 43/82), ако не се во спротивност со одредбите од овој закон.

Производите што, во смисла на член 4 став 2 од овој закон, се сметаат како средство за заштита на растенијата, а за кои не е издадена дозвола за пуштање во промет од влегувањето на овој закон во сила, подлежат на постапката за прибавување на дозвола за пуштање во промет според одредбите од овој закон.

Член 73

Со денот на влегувањето на овој закон во сила престанува да важи Законот за заштитата на растенијата од болести и штетници што ја загрозуваат целата земја („Службен лист на СФРЈ”, бр. 49/76 и 43/82).

Член 74

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

1151.

Врз основа на член 36 од Законот за крајбрежното море и епиконтиненталниот појас на Социјалистичка Федеративна Република Југославија („Службен лист на СФРЈ”, бр. 49/87), Сојузниот извршен совет донесува

УРЕДБА

ЗА ПРИСТАПОТ, МИНУВАЊЕТО И ПРЕСТОЈОТ НА СТРАНКИ ВОЕНИ И НАУЧНОИСТРАЖУВАЧКИ БРОДОВИ ВО КРАЈБРЕЖНОТО МОРЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

Член 1

Со оваа уредба се уредува начинот на пристапот, минувањето, престојот и ремонтот на странски воени бродови односно странски и научноистражувачки бродови во крајбрежното море на Социјалистичка Федеративна Република Југославија (во натамошниот текст: СФРЈ).

Пристапот, минувањето, престојот и ремонтот на странски воени бродови и странски научноистражувачки бродови во крајбрежното море на СФРЈ се одобруваат под условите пропишани со Законот за крајбрежното море и епиконтиненталниот појас на СФРЈ.

Член 2

На странски воени бродови може да им се одобри посета односно престој во луците: Ријека, Сплит и Дубровник.

Посети на странски воени бродови не можат да се одобруваат во времето од 15 јуни до 15 септември и во дените на државни празници на СФРЈ.

По исклучок од одредбата на став 1 од овој член, на странски школски воени бродови и на странски воени бродови на кои се качени питомци на школи и академи на воената морнарица заради школско крстосување можат да им се одобруваат посети и во наведеното време.

По исклучок од одредбите на ст. 2 и 3 од овој член, на странски воени бродови кои превезуваат резервни делови потребни за извршување на договорен ремонт на странски воени и на странски научноистражувачки бродови или екипаж за бродови на ремонт, односно кои вршат други работи неопходни за извршување на ремонт, може да им се одобри впиловување и во други југословенски луки и во времето во кое не можат да се одобруваат посети на странски воени бродови.

Член 3

Барањето за одобрение на посета односно престој или ремонт на странски воени бродови во крајбрежното море на СФРЈ му се доставува, по дипломатски пат, на Сојузниот секретаријат за надворешни работи најдоцна 30 дена, а барањето на странски научноистражувачки бродови – најдоцна 60 дена пред намерувањето впиловување во внатрешните морски води на СФРЈ.

Член 4

Барањето за одобрение на посета односно престој на странски воени бродови во крајбрежното море на СФРЈ треба да содржи: вид на бродот односно на бродовите во состав на странски воени бродови; назив и бројна ознака на бродот односно на бродовите во состав на странски воени бродови; основни податоци за бродот односно бродовите во состав на странски воени бродови (депласман, должина, ширина и газалиште); презиме, име и чин на командантот на бродот односно командантот на составот на странски воени бродови; состав и број на членовите на екипажот; презиме и име, чин и функција на највисокиот воен старешина на бродот; лука во која се бара впиловување; датум и време на впиловувањето во луката и испловувањето од луката; целта односно причината на посетата; од каде бродот односно составот на странски воени бродови доаѓа и каде заминува по посетата; како и посебни барања во врска со посетата (употреба на средства за врска, опсег, начин на работа и дневен распоред на одржувањето на врските и сл.).

Ако во посета доаѓаат два или повеќе странски воени бродови со иста државна припадност под команда на еден старешина (состав на странски разни бродови), барањето за одобрение на посетата односно престојот се поднесува за составот во целост, со податоците пропишани во став 1 на овој член.

Барањето за одобрение на посета односно престој на странски научноистражувачки брод, покрај податоците наведени во став 1 од овој член, треба да ги содржи презимињата и имињата на научните работници кои не претставуваат постојан екипаж на бродот, како и научната област со која се занимаваат.

Член 5

Одобрението за посета односно престој на странски воени бродови односно странски научноистражувачки бродови во крајбрежното море на СФРЈ го содржи видот и ознаката на бродот односно бродовите во состав на странски воени бродови на кои им се одобрува посета, називот на луката во која се одобрува посетата, датумот и времето на впиловувањето во луката и испловувањето од луката, како и други прашања во согласност со оваа уредба.

Член 6

Барањето за одобрение на ремонт на странски воен брод односно странски научноистражувачки брод во крајбрежното море на СФРЈ треба да содржи: вид на бродот; назив и бројната ознака на бродот; основни податоци за бродот (депласман, должина, ширина и газалиште); презиме, име и чин на командантот на бродот; состав и број на членовите на екипажот; од каде доаѓа бродот; луката во која ќе впилови бродот и датумот на впиловувањето како и посебните барања во врска со ремонтот.

Член 7

Одобрението за ремонт на странски воен брод односно странски научноистражувачки брод во крајбрежното море на СФРЈ содржи: вид и ознака на бродот на кого му се одобрува ремонт, назив на воениот ремонтен завод односно бродоградилиште во кое се врши ремонтот и други прашања во врска со ремонтот определени со оваа уредба.

Брод на кого му е одобрен ремонт во крајбрежното море на СФРЈ не може да впови во внатрешните морски води на СФРЈ пред склучувањето на договорот за ремонт.

Член 8

Странски воен брод, односно странски научноистражувачки брод на кого му е одобрена посета односно престој или ремонт во крајбрежното море на СФРЈ, во пловидба по внатрешните морски води на СФРЈ, заради вповување во лука или испловување од лука во која му е одобрена посета или ремонт, должен е да плови по најкраток вообичаен поморски пат и без задржување.

Бродот од став 1 на овој член е должен во пловидбата по внатрешните морски патишта на СФРЈ да користи пилот кога со прописите на СФРЈ е определена задолжителна пилотажа.

Член 9

Странски воен брод односно странски научноистражувачки брод на кого му е одобрена посета или ремонт во крајбрежното море на СФРЈ во внатрешните морски води на СФРЈ, на позиција определена со прописите кои важат во луката во која вповува, качува пилот и офицер за врска односно претставник на воениот ремонтен завод или бродоградилиште.

Офицерот за врска односно претставникот на воениот ремонтен завод го запознава командантот на бродот со местото за врска или вкотивање, како и со одредбите на оваа уредба и со другите прописи кои важат во луката во која бродот вповува.

Член 10

Дипломатските и конзуларните претставници на државата на која ѝ припаѓа странскиот воен брод што престојува во крајбрежното море на СФРЈ има право на слободен пристап на бродот.

Посетите на лица што не претставуваат бродски екипаж на странски воен брод кој престојува во крајбрежното море на СФРЈ ги уредува надлежниот воен орган во луката на СФРЈ во спогодба со командантот на странскиот воен брод односно на составот на странски воени бродови, во согласност со царинските прописи и со прописите за преминување на државната граница на СФРЈ.

Организираны посети на граѓаните на СФРЈ на странски воен брод, кој престојува во крајбрежното море на СФРЈ, се уредуваат со програмата на посета и со спогодба на надлежниот воен орган во луката на СФРЈ и командантот на странскиот воен брод односно на составот на странски воени бродови.

Член 11

Излегувањето на копно на членовите на екипажот на странски воен брод кој престојува во крајбрежното море на СФРЈ се уредува со спогодба на надлежниот воен орган во луката на СФРЈ и командантот на странскиот воен брод односно на составот на странски воени бродови.

Командантот на странски воен брод односно на составот на странски воени бродови кои престојуваат во крајбрежното море на СФРЈ е должен, преку офицерот за врска, да го запознае надлежниот воен орган во луката на СФРЈ со начинот на идентификација на членовите на екипажот кои излегуваат на копно.

Член 12

Членовите на екипажот на странски воен брод односно на странски научноистражувачки брод за време на престојот во крајбрежното море на СФРЈ се должни во целост да се придржуваат кон прописите што важат во СФРЈ.

Член 13

Надлежниот воен орган на СФРЈ може, на барање од командантот на странски воен брод односно на составот на странски воени бродови или научноистражувачки бродови да дозволи вршење на следните дејности, и тоа:

- 1) употреба на невооружени чамци во границите на луката односно котвиштето за потребите на превозот;
- 2) употреба на нуркачи во луката и на котвиштето само за потребите на преглед на подводниот дел на бродот;
- 3) слегување на дел од екипажот во stroj заради учество во давање почест.

Член 14

Надлежниот воен орган на СФРЈ ќе побара од командантот на странски воен брод односно на составот на странски воени бродови или на странски научноистражувачки брод кој не се придржува кон одредбите на оваа уредба и кои други прописи на СФРЈ да се придржува кон тие прописи и ќе го извести за повредите на прописите надлежниот орган на СФРЈ. Ако и по барањето командантот на странски воен брод односно на составот на странски воени бродови или на странски научноистражувачки брод не обезбеди да се спречат повредите на наведените прописи, надлежниот воен орган ќе поведе постапка за отказ на престојот на странскиот воен брод односно на составот на странски воени бродови или на странски научноистражувачки брод.

Постапката за откажување на престојот задолжително ќе се поведе ако странски воен брод односно странски научноистражувачки брод за време на престојот во крајбрежното море на СФРЈ:

- 1) извршува смртна казна;
- 2) врши вежба или обука со оружје од кој и да е вид;
- 3) собира известувања или податоци кои можат да ѝ штетат на одбраната или безбедноста на СФРЈ;
- 4) врши пропагандна дејност од кој и да е вид со која се нанесува штета на угледот, одбраната или безбедноста на СФРЈ;
- 5) овозможува полетување од бродот слетување или прифаќање на бродот на каков и да е воздухоплов;
- 6) лансира, од бродот спушта или прифаќа на бродот каков и да е воен уред;
- 7) натоварува или растоварува стоки, пари или качува луѓе спротивно на царинските, даночните, здравствени и други прописи на СФРЈ или на прописите за влегување и престој на странци во СФРЈ;
- 8) врши намерно или секое друго позначително загадување на морето или околината;
- 9) врши риболов или лов на други живи суштества во морето;
- 10) врши какво и да било истражување или мерење;
- 11) работи врз неовластено вклучување во кој и да е систем на комуникации или некој друг систем или уреди на СФРЈ;
- 12) врши друга дејност што не е предвидена со програмата на престојот на бродот.

Член 15

Сојузниот секретаријат за надворешни работи за отказот на престојот на странски воен брод или странски научноистражувачки брод во крајбрежното море на СФРЈ, по дипломатски пат, ја известува владата на државата на која ѝ припаѓа бродот.

Странски воен брод односно странски научноистражувачки брод на кого му е откажан престојот во крајбрежното море на СФРЈ, е должен да го напушти крајбрежното море на СФРЈ во рокот определен со актот со кој му е откажан престојот.

Член 16

Органот надлежен за работи на безбедноста на пловидбата во луката кој ќе прими известување дека странски воен брод односно состав на странски воени бродови или странски научноистражувачки брод бил присилен поради виша сила односно неволја на море да се засолни во внатрешните морски води на СФРЈ, должен е за тоа да го извести надлежниот воен орган.

Известувањето од став 1 на овој член, по можност, треба да ги содржи податоците од член 5 на оваа уредба.

Ако бродот од став 1 на овој член не исплови кога ќе престанат причините поради кои се засолнил во внатрешните морски води на СФРЈ, органот надлежен за работи на безбедноста на пловидбата во луката ќе го извести без одлагање надлежниот воен орган.

Член 17

Одредбите на оваа уредба не се применуваат за време на непосредна воена опасност и за време на воена состојба.

Член 18

Со денот на влегувањето во сила на оваа уредба престанува да важи Уредбата за пристапот, пловидбата и престојот на странски воени бродови во територијалното море и внатрешните морски води на Федеративна Народна Република Југославија („Службен лист на ФНРЈ”, бр. 28/50).

Член 19

Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Е. п. бр. 725

26 октомври 1989 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Анте Марковиќ, с. р.

1152.

Врз основа на член 30 став 3 од Законот за оданочување на производи и услуги во прометот („Службен лист на СФРЈ”, бр. 33/72, 55/72, 28/73, 36/75, 58/75, 7/77, 61/78, 26/79, 5/80, 63/80, 3/81, 23/82, 15/83, 66/83, 71/84, 39/85, 11/86, 21/87, 10/88, 27/88, 31/88, 41/89, 46/89 и 60/89), Сојузниот извршен совет донесува

УРЕДБА

ЗА ВИСОЧИНАТА НА КАЗНЕНАТА КАМАТА НА ИЗНОСОТ НА ДАНОКОТ НА ПРОМЕТ КОЈ НЕ Е ПЛАТЕН ВО РОКОТ ПРОПИШАН СО ЗАКОН

Член 1

На износот на данокот на промет кој не е платен во рокот пропишан со закон се плаќа казнена камата по стапка од 6% дневно за секој ден на задоцнување.

Член 2

Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Е. п. бр. 733

24 ноември 1989 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Живко Прегл, с. р.

1153.

Врз основа на член 23 од Законот за системот на општествената контрола на цените („Службен лист на СФРЈ”, бр. 64/84, 43/86 и 71/86), во соработка со надлежните републички и покраински органи, Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА НАЧИНОТ НА ФОРМИРАЊЕ НА ЦЕНИТЕ НА ПРОИЗВОДИТЕ ВО ПРОМЕТОТ НА ГОЛЕМО ОДНОСНО НА МАЛО

1. Во Одлуката за начинот на формирање на цените на производите во прометот на големо односно на мало („Службен лист на СФРЈ”, бр. 69/88, 9/89, 23/89 и 24/89) чие што важење е продолжено со Одлуката за продолжување на важењето на Одлуката за начинот на формирање на цените на производите во прометот на големо односно на мало („Службен лист на СФРЈ”, бр. 32/89), во точка 1 во табелата гранката 0102 групата 01020 Производство на јаглен: сите производи се брише.

Во гранката 0119 Преработка на хемиски производи – група 01191 подгрупа 011910 Производство на лекови и

фармацевтски хемикалии, зборовите: „лековите кои со Решението за одобрување на пуштање на лекови во промет можат да се издадат без лекарски рецепт, (член 3 од Правилникот за начинот на пропишување и издавање на лекови („Службен лист на СФРЈ”, бр. 57/87) и” се бришат.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Е. п. бр. 728

24 ноември 1989 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Живко Прегл, с. р.

1154.

Врз основа на член 23 од Законот за системот на општествената контрола на цените („Службен лист на СФРЈ”, бр. 64/84, 43/86 и 71/86), во соработка со надлежните републики и покраински органи, Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕТО НА ОДЛУКАТА ЗА НАЧИНОТ НА ФОРМИРАЊЕ НА ЦЕНИТЕ НА ПРОИЗВОДИТЕ ОД УВОЗ

1. Се продолжува важењето од Одлуката за начинот на формирање на цените на производите од увоз („Службен лист на СФРЈ”, бр. 69/88, 9/89, 23/89 и 74/89) чиешто важење е продолжено со Одлуката за продолжување на важењето на Одлуката за начинот на формирање на цените на производите од увоз („Службен лист на СФРЈ”, бр. 32/89).

2. Оваа одлука влегува во сила на 28 ноември 1989 година.

Е. п. бр. 732

24 ноември 1989 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Живко Прегл, с. р.

1155.

Врз основа на член 7 од Законот за системот на општествената контрола на цените („Службен лист на СФРЈ”, бр. 64/84, 43/86 и 71/86), во соработка со извршните совети на собранијата на републиките и со извршните совети на собранијата на автономните покраини, Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ЗАШТИТНАТА ЦЕНА ЗА МЛЕКО ЗА 1989 ГОДИНА

1. Во Одлуката за заштитната цена за млеко за 1989 година („Службен лист на СФРЈ”, бр. 59/88, 17/89, 23/89, 38/89 и 51/89) во точка 1 став 1 бројот: „1.992” се заменува со бројот: „4.360”.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”, а ќе се применува од 1 декември 1989 година.

Е. п. бр. 734

24 ноември 1989 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Живко Прегл, с. р.

1156.

Врз основа на член 53 од Законот за основите на системот за осигурување на имоти и лица („Службен лист на СФРЈ”, бр. 24/76), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ИЗНОСИТЕ НА КОИ МОРА ДА СЕ ДОГОВОРИ ОСИГУРУВАЊЕ ОД ОДГОВОРНОСТА ЗА ШТЕТИ НАПРАВЕНИ НА ТРЕТИ ЛИЦА ПРИ УПОТРЕБА НА МОТОРНО ВОЗИЛО

1. Во Одлуката за определување на износите на кои мора да се договори осигурување од одговорноста за штети направени на трети лица при употреба на моторно возило („Службен лист на СФРЈ”, бр. 25/76, 39/83, 49/86, 51/88, и 36/89) во точка 1 одредбите под 1 и 2 се менуваат и гласат:

- „1) 2.400.000.000 за автобуси и товарни возила;
- 2) 1.200.000.000 за други моторни возила”.

2. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Е. п. бр. 736
24 ноември 1989 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Живко Прегл, с. р.

1157.

Врз основа на член 23 од Законот за системот на општествената контрола на цените („Службен лист на СФРЈ”, бр. 64/84, 43/86 и 71/86), во соработка со надлежните републички и покраински органи, Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕТО НА ОДЛУКАТА ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ЦЕНИТЕ НА ОПРЕДЕЛЕНИ ПРОИЗВОДИ

1. Се продолжува важењето на Одлуката за давање согласност на цените на определени производи („Службен лист на СФРЈ”, бр. 69/88 и 23/89), чиешто важење е продолжено со Одлуката за продолжување на важењето на Одлуката за давање согласност на цените на определени производи („Службен лист на СФРЈ”, бр. 32/89).

2. Оваа одлука влегува во сила на 28 ноември 1989 година.

Е. п. бр. 730
24 ноември 1989 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Живко Прегл, с. р.

1158.

Врз основа на член 23 од Законот за системот на општествената контрола на цените („Службен лист на СФРЈ”, бр. 64/84, 43/86 и 71/86), во соработка со надлежните републички и покраински органи, Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА НАЧИНОТ НА ФОРМИРАЊЕ НА ЦЕНИТЕ НА ПРОИЗВОДИТЕ ОД УВОЗ

1. Во Одлуката за начинот на формирање на цените на производите од увоз („Службен лист на СФРЈ”, бр. 69/88, 9/89 и 23/89) чиешто важење е продолжено со Одлуката за продолжување на важењето на Одлуката за начинот на формирање на цените на производите од увоз („Службен лист на СФРЈ”, бр. 32/89) во точка 1 во табела-

та гранката 0102 групата 01020 Производство на јаглен: сите производи се брише.

Во гранката 0119 Преработка на хемиски производи, група 01191 подгрупа 011910 Производство на лекови и фармацевски хемикалии зборовите: „на лекови што со Решението за одобрување на пуштање на лекови во промет можат да се издаваат без лекарски рецепт, (член 3 од Правилникот за начинот на пропашувањето и издавањето на лекови - („Службен лист на СФРЈ”, бр. 57/87) и” се бришат.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Е. п. бр. 729
24 ноември 1989 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Живко Прегл, с. р.

1159.

Врз основа на член 62, а во врска со чл. 60 и 61 од Законот за основите на системот за осигурување на имоти и лица („Службен лист на СФРЈ”, бр. 24/76), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНИ НА ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ИЗНОСИТЕ НА КОИ КОРИСНИЦИТЕ, ОДНОСНО СОПСТВЕНИЦИТЕ НА ВОЗДУХОПЛОВИ МОРААТ ДА СЕ ОСИГУРААТ ОД ОДГОВОРНОСТ ЗА ШТЕТИ ШТО ВОЗДУХОПЛОТОВ МОЖЕ ДА ГИ ПРИЧИНИ

1. Во Одлуката за определување на износите на кои корисниците, односно сопствениците на воздухоплови мораат да се осигураат од одговорност за штети што воздухопловот може да ги причини („Службен лист на СФРЈ”, бр. 26/77, 76/88 и 36/89) во точка 1 одредбата под 1 прва алинеја бројот: „280.000.000” се заменува со бројот: „840.000.000”.

Во втората алинеја бројот: „280.000.000” се заменува со бројот: „840.000.000” а бројот: „220.000” - со бројот: „660.000”.

Во третата алинеја бројот: „1.380.800.000” се заменува со бројот: „4.140.000.000” а бројот: „140.000” - со бројот: „420.000”.

Во четвртата алинеја бројот: „3.320.000.000” се заменува со бројот: „9.960.000.000”, а бројот: „84.000” - со бројот: 252.000”.

Во петтата алинеја бројот: „5.826.000.000” се заменува со бројот: „17.478.000.000”, а бројот: „54.000” - со бројот: „162.000”.

Во одредбата под 2 во првата алинеја бројот: „25.680.000” се заменува со бројот: „77.040.000”.

Во втората алинеја бројот: „51.400.000” се заменува со бројот: „154.200.000”.

Во третата алинеја бројот: „205.530.000” се заменува со бројот: „616.590.000”.

2. Во точка 3 став 1 одредба под 1 бројот: „256.912.000” се заменува со бројот: „770.736.000”.

Во одредбата под 2 бројот: „1.105.000.000” се заменува со бројот: „3.315.000.000”.

Во одредбата под 3 бројот: „3.315.000.000” се заменува со бројот: „9.945.000.000”.

Во одредбата под 4 бројот: „5.525.000.000” се заменува со бројот: „16.575.000.000”.

Во одредбата под 5 бројот: „8.250.000.000” се заменува со бројот: „24.750.000.000”.

Во одредбата под 2 бројот: „60.000.000” се заменува со бројот: „180.000.000”.

3. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Е. п. бр. 735
24 ноември 1989 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Живко Прегл, с. р.

1160.

Врз основа на член 48 од Законот за основите на системот за осигурување на имоти и лица („Службен лист на СФРЈ“, бр. 24/76) Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА НАЈНИСКИТЕ ОСИГУРЕНИ СУМИ НА КОИ МОРА ДА СЕ ДОГОВОРИ ОСИГУРУВАЊЕ ЗА ЕДЕН ПАТНИК ВО ЈАВНИОТ ПРЕВОЗ ОД ПОСЛЕДИЦИ НА НЕСРЕКЕН СЛУЧАЈ

1. Во Одлука та за определување на најниските осигурени суми на кои мора да се договори осигурување за еден патник во јавниот превоз од последици на несрекен случај („Службен лист на СФРЈ“, бр. 62/81, 67/84, 24/86, 79/87, 72/88 и 36/89) во точка 1 одредба под 1 бројот: „30,000.000“, се заменува со бројот: „90,000.000“.

Во одредбата под 2 бројот: „60,000.000“ се заменува со бројот: „180,000.000“.

Во одредбата под 3 бројот: „15,000.000“ се заменува со бројот: „45,000.000“.

2. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 177

24 ноември 1989 година

Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Живко Прегл, с. р.

1161.

Врз основа на член 23 од Законот за системот на општествената контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 64/84, 43/86 и 71/86), во соработка со надлежните републички и покраински органи, Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕТО НА ОДЛУКАТА ЗА НАЧИНОТ НА ФОРМИРАЊЕ НА ЦЕНИТЕ НА ПРОИЗВОДИТЕ ВО ПРОМЕТОТ НА ГОЛЕМО ОДНОСНО НА МАЛО

1. Се продолжува важењето на Одлуката за начинот на формирање на цените на производите во прометот на големо односно на мало, („Службен лист на СФРЈ“, бр. 69/88, 9/89, 23/89, 24/84 и 74/89) чиешто важење е продолжено со Одлуката за продолжување на важењето од Одлуката за начинот на формирање на цените на производите во прометот на големо односно на мало („Службен лист на СФРЈ“, бр. 32/89).

2. Оваа одлука влегува во сила на 28 ноември 1989 година.

Е. п. бр. 731

24 ноември 1989 година

Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Живко Прегл, с. р.

1162.

Врз основа на член 76 ст. 4 и 5 од Законот за надворешнотрговското работење („Службен лист на СФРЈ“, бр. 63/89), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ПОВРАТ НА ЦАРИНСКИТЕ, ДАНОЧНИТЕ И ДРУГИТЕ ДАВАЧКИ И ЗА ДРУГИ МЕРКИ ЗА ПОТТИКНУВАЊЕ НА ИЗВОЗОТ

1. Претпријатијата и другите правни лица и нивните форми на здружување што вршат стопанска дејност (во натамошниот текст: претпријатијата), кога ќе наплатат

девизи, по основ на извоз на стоки од домашно производство и дадени услуги на странски лица и на домашни и странски лица во меѓународниот сообраќај, остваруваат права на поврат на даночните, царинските и другите давачки, како и на други мерки за поттикнување од член 76 на Законот за надворешнотрговското работење (во натамошниот текст: права на поврат) на начинот што е пропишан со оваа одлука.

2. Претпријатијата остваруваат права на поврат и кога извозот на стоки и услуги ќе го наплатат преку конткорентна сметка и девизна сметка во странство, кога извозот на стоки и услуги ќе го наплатат со увоз на стоки и услуги и со пребивање на долговите со побарување ако тоа пребивање се врши со купувачи од земји каде што е отежнато плаќањето, како и кога ќе наплатат аванси и ќе остварат други меѓунаплати за извоз на производи од гранките 0114, 0115, 0116 и 0117, под услов да не користат ослободување од плаќање царина врз основа на член 50 од Царинскиот закон („Службен лист на СФРЈ“, бр. 10/76, 36/79, 52/79, 12/82, 61/82, 7/84, 25/85, 38/86, 28/88, 40/89 и 70/89).

3. Правата на поврат се остваруваат ако наплатата е извршена во девизи што се предмет на купување и продажба на Меѓубанкарскиот состанок на единствениот девизен пазар, како и во египетски пресметковен долар, трстјанска лира, горичка лира, албански пресметковен долар и индиска рупија, во клириншки девизи остварени со извоз по меѓудржавни аранжмани со земјите на СЕВ (прилози бр. 1 и 1а), во динари наплатени за услуги на превоз на стоки и патници на странски релации, во динари наплатени за превоз на стоки од определени земји до југословенската граница, динари што се наплатуваат според член 55 став 1 од Законот за девизното работење, во динари што цотекнуваат од замена на девизи според методологијата утврдена во смисла на член 78 од Законот за надворешнотрговското работење, во динари наплатени од осигурителна организација за стоки што по извозното царинење се оштетени или уништени и во динари што домашна банка ќе им ги исплати по посебен меѓудржавен или меѓубанкарски аранжман на извозниците за извршен извоз на стоки и услуги.

4. Под извезени стоки, во смисла на точка 1 од оваа одлука, се подразбираат стоки кои се:

- 1) оцаринети и ја преминале царинската линија;
- 2) оцаринети и сместени во царински склад или ставени под царински надзор по налог на купувачот;
- 3) оцаринети, во извозот оштетени или уништени, а вредноста на тие стоки е наплатена од домашни осигурувачи;

4) оцаринети во смисла на член 23 став 2 од Законот за надворешнотрговското работење.

5. Под стоки од домашно производство, во смисла на точка 1 од оваа одлука, се подразбираат стоки произведени во Социјалистичка Федеративна Република Југославија, како и индустриски отпадоци и нуспроизводи, освен старо железо, стари крпи, стара хартија и кршено стакло.

6. Под услуги, во смисла на точка 1 од оваа одлука, се подразбираат услугите од член 32 став 2 од Законот за надворешнотрговското работење, освен услугите на застапување на странски лица и услугите на факторинг и финансиски инженеринг, под услов услугите да се наплатени во девизи од точка 3 на оваа одлука и претпријатијата да се регистрирани за вршење на тие услуги.

7. Основица за остварување на правата на поврат за извоз на стоки претставува динарската противвредност на девизите наплатени за извезените стоки сведена на паритет франко југословенска граница или франко лука Солун односно ФОБ југословенска лука, или ФОБ лука Солун (во натамошниот текст: југословенска граница), како и динарите наплатени во смисла на точка 3 од оваа одлука.

Основица за остварување на правата на поврат за извоз на услуги претставува динарската противвредност на девизите наплатени за извршените услуги, намалена за странските трошоци (провизиите на странските агенции, банкарските провизии во странство, трошоците за осигурување и сл.), како и динарите наплатени во смисла на точка 3 од оваа одлука.

Основицата за остварување на правата од ст. 1 и 2 на оваа точка се утврдува со примена на средните курсеви на странските валути утврдени на Меѓубанкарскиот состанок на единствениот девизен пазар што важат:

- 1) за наплати по редовен извоз на стоки – по курсот што важел на денот кога е извршена наплатата;

2) за работи по кои наплатата се врши преку контокорентна сметка - по курсот што важел на денот кога е извршена наплатата на побарувањата на контокорентната сметка;

3) за наплати преку девизна сметка во странство - по курсот што важел на денот кога девизите се одобрени на сметката на претпријатието во странство;

4) за работи по кои е одобрено извозот на стоки и услуги да се наплатува со увоз на стоки и услуги, по курсот што важел на денот кога е извршено увозното царинење на стоките со кои се наплатува извозот односно по курсот што важел на денот кога е извршена услугата со која се наплатува извозот;

5) за извоз за кој е издадено одобрение за пребивање на должовите и побарувањата со странство - по курсот што важел на денот кога е издадено одобрението за пребивање на должовите и побарувањата;

6) за примени аванси и меѓунаплати остварени пред извозот на производи од гранките 0114, 0115, 0116 и 0117, по курсот што важел на денот на наплатата;

7) за наплати на извоз на стоки и услуги на кредит - по курсот што важел на денот на наплатата на ануитетите.

8. Претпријатието, кога со извоз на стоки и услуги ќе ги наплати девизите и динарите од точка 3 на оваа одлука, има право на поврат по стапките што се дадени во прилогот бр. 2.

На динарската противвредност на девизите наплатени за извезени стоки односно за дадени услуги се применуваат стапките за поврат на царината и на другите давачки по групите на дејности на кои им припаѓаат претпријатијата чии стоки се извезуваат односно кои ги дале тие услуги.

Одредбата од став 1 на оваа точка не се применува врз извозот на стоки за чие производство увозот на сировини и репродуктивен материјал е ослободен од плаќање на царина врз основа на член 50 од Царинскиот закон.

Претпријатието регистрирано за снабдување на странски бродови има право на поврат на царината и другите увозни давачки по стапка од 0,39% на девизите остварени со продажба на храна, пијалаци и бродско-технички материјали потребни за тековното одржување (бои, шајки, детергенти и друго). Тоа претпријатие не може да го оствари правото од став 1 на оваа точка.

9. Претпријатието што ќе оствари девизен прилив поголем од 5 милиони САД долари годишно може, по исклучок од одредбите на точка 8 од оваа одлука, да оствари ефективен поврат на царината (поврат на фактички платената царина и увозните давачки) под услов при увозот во увозната царинска декларација да наведе дека по тој увоз, кој во целост или делумно е наменет за производство за извоз, ќе бара ефективен поврат на царината во реалната вредност на средствата.

Со барањето за ефективен поврат на царината претпријатието е должно да приложи спецификација на извезените стоки за кои се бара ефективен поврат на царината со податоци за вредноста на домашната и увозната компонента на тие стоки и на износот на платената царина за увозните компоненти, увозна и извозна царинска декларација, како и пресметка на износот на повратот на царината.

10. Претпријатието што ќе ги наплати извезените стоки во согласност со одредбите од точ. 2 и 3 на оваа одлука има право на поврат на дел од платената возарина во поморскиот, речниот, речно-поморскиот и воздушниот превоз по стапка од:

1) 5% од износот на платената возарина за превоз од југословенските луки, или од луката Солун односно од југословенските пристаништа до странските луки или пристаништа и од југословенските аеродроми до странските аеродроми во земјите наведени во прилогот бр. 3;

2) 15% од износот на платената возарина за превоз од југословенските луки или од луката Солун до истоварните луки односно од југословенските аеродроми до странските аеродроми во земјите наведени во прилогот бр. 4;

3) 15% од износот на платената возарина за превоз на дневен и неделен политичко-информативен печат, книги, списанија, филмови и детски, младински и локални весници, при што не може да ги користи и правата според одредбите под 1 и 2 од оваа точка.

Ако превозот се врши врз основа на транспортен документ за директен превоз на стоки од југословенските луки за натовар или од луката Солун до местото на испора-

ката на стоките на купувачот во земјите наведени во прилогот бр. 5, повратот на дел од платената возарина ќе се врши и за дел од превозот на стоките извршен со друмски и железнички превозни средства, во височина од 5% ако стоките се извезуваат во земјите наведени во прилогот бр. 3 односно во височина од 15% ако стоките се извезуваат во земјите наведени во прилогот бр. 4.

11. Претпријатието кога ќе наплати девизи и динари од точ. 2 и 3 на оваа одлука за извоз на стоки во земјите во развој наведени во прилогот бр. 5 има право на поврат на 15% од платената возарина во друмскиот, железничкиот, воздушниот, речниот, речно-поморскиот и поморскиот сообраќај, за превоз на стоки од југословенската граница до одредиштето на купувачот, вклучувајќи го и директниот превоз на стоки по основ на транспортен документ.

Правата од став 1 на оваа точка можат да ги користат претпријатијата што не го искористиле правото од точка 10 на оваа одлука.

Под возарина, во смисла на точка 10 став 1 од оваа одлука и став 1 од оваа точка, се подразбираат: надоместот за продолжено време на натоварот и истоварот на стоки (преку стожница), надоместот за затрупаност на луката (congestion surcharge) надоместот за промена на цените на горивото (bunker adjustment factor) и надоместот за промена на односите на валутите (currency adjustment factor).

12. Претпријатието што ќе увезе стоки од определени земји наведени во прилогот бр. 5 има право на поврат на 15% од износот на платената возарина, и тоа од луката на натоварот до југословенската граница, или до луката Солун, односно од аеродорм на односната земја до југословенски аеродром, кој се исплатува само ако претпријатието склучило договор за увоз со продавач од земјите наведени во прилогот бр. 5.

Ако стоките се превозуваат врз основа на транспортен документ за директен превоз на стоки, правото на поврат на 15% од платената возарина, во смисла на став 1 од оваа точка, се остварува за дел од превозот на стоки извршен со друмски или железнички превозни средства.

По исклучок од одредбите на ст. 1 и 2 на оваа точка, правото на поврат на 15% од износот на платената возарина може да се оствари и кога стоките се увезуваат од земјите наведени во прилогот бр. 5, а договорот за увоз на тие стоки е склучен со продавач од СССР, ако плаќањето се врши преку клириншка сметка.

13. Претпријатието што ќе извезе и наплати производи од областа на земјоделството и прехранбената индустрија во согласност со извршувањето на програмите за извоз што ги донесуваат производителите и извозниците за одделни групи производи во рамките на соодветните фондови на агроиндустријскиот комплекс има право на додатно поттикнување на извозот.

Додатното поттикнување на извозот од став 1 на оваа точка за групите на производи опфатени со соодветен фонд изнесува, и тоа:

Реден број	Назив на фондот	Стапка на додатното поттикнување
1.	За Фондот за унапредување на производството и пласманот на добиток и добиточни преработки	21,00%
2.	За Фондот за унапредување на извозот на риби и на преработки од риби и за развој на морското рибарство	17,30%
3.	За Фондот за унапредување на производството и извозот на вино и други алкохолни пијалаци	20,30%
4.	За Фондот за унапредување на надворешнотрговскиот промет на тутун и тутунски преработки	17,30%
5.	За Фондот за хмел	9,00%
6.	За Фондот за стимулирање на извозот на жито и преработки од жито	8,60%
7.	За Фондот за овошје и зеленчук	16,30%
8.	За Фондот за унапредување на производството и пласманот на производи на индустријата на шеќер	8,00%

Средствата остварени во смисла на став 2 од оваа точка, во согласност со динамиката на остварувањето на наплатата на извршениот извоз од програмите, се распоредуваат на конкретни производители односно извозници, во согласност со правилата утврдени во рамките на фондовите. Со тие правила може да се утврди дел од средствата за додатно поттикнување на извозот да се насочи за покривање на дел од трошоците за пропаганда на земјоделско-прехрамбените производи на странскиот пазар.

Претпријатието од агроиндустрискиот комплекс што ќе извезе стоки преку Сојузната дирекција за резерви на производи со посебна намена ги остварува правата од оваа точка преку тие фондови и според правилата на тие фондови.

Фондовите од став 2 на оваа точка ги доставуваат своите програми за извоз до 1 декември тековната година за наредната година до Сојузниот секретаријат за економски односи со странство.

Покрај програмите од став 5 на оваа точка, фондовите ги доставуваат, во рок од 30 дена од денот на истекот на секое тримесечје, до Сојузниот секретаријат за економски односи со странство и следните извештаи:

1) извештај за извршувањето на програмата за извоз;
2) извештај за потрошените средства за додатно поттикнување на извозот кое се исплатува преку тие фондови;

3) извештај за изведените производи со просечните стапки на реализираните поврати и на додатното поттикнување;

4) извештај за претпријатијата кои извршиле извоз и го наплатиле додатното поттикнување.

Фондовите од став 2 на оваа точка, покрај програмите и извештаите од ст. 5 и 6 на оваа точка, ги доставуваат до Сојузниот секретаријат за економски односи со странство и правилата врз основа на кои се утврдува височината на додатното поттикнување, како и ажурни извештаи за височината на странските увозни бариери за земјоделските и прехрамбените производи.

14. Барањето за остварување на правата од оваа одлука претпријатието го поднесува до народната банка надлежна според седиштето на претпријатието што ги извезло стоките односно според седиштето на претпријатието што ја дало услугата.

15. Ако надлежната народна банка утврди неправилности во поднесеното барање и во документацијата, ќе го повика подносителот на барањето да ги одстрани тие неправилности во определен рок кој не може да биде подолг од 60 дена.

Надлежната народна банка со решение го одбива барањето ако врз основа на поднесената документација утврди дека претпријатието не ги исполнува условите за остварување на правата од оваа одлука.

Против решението од став 2 на оваа точка може да се изјави жалба до Народната банка на Југославија.

16. Надлежната народна банка утврдува дали се исполнети условите за остварување на правата од оваа одлука, испоставува налози за плаќање врз товар на посебната сметка на Сојузниот секретаријат за економски односи со странство која се води кај Службата на општественото книговодство - Белград во корист на жиро-сметката на производителот односно на сопственикот на стоките или на давателот на услугите, а по нивно овластување во корист на претпријатието - извозник, и ги доставува до Службата на општественото книговодство на Југославија на извршување.

По исклучок од одредбата на став 1 од оваа точка, за извоз на земјоделски и прехрамбени производи надлежната народна банка испоставува два налога: едниот во корист на жиро-сметката на производителот, во смисла на став 1 од оваа точка, а другиот - во корист на сметката на соодветниот фонд за агроиндустрискиот комплекс со примена на стапката на додатното поттикнување за тој фонд од точка 13 став 2 на оваа одлука.

17. Народната банка на Југославија го пропишува разеот за поднесување на барањето и другата документација за остварување на правата од оваа одлука, го контролира спроведувањето на одредбите од оваа одлука и ја обезбедува нејзината единствена примена.

18. Прилозите бр. 1 до 5 се отпечатени кон оваа одлука и претставуваат нејзин составен дел.

19. Стапките за поврат на царината и увозните давачки од прилогот бр. 2 се применуваат на наплатите на извозот што се остварени до 31 декември 1989 година, а од 1 ја-

нуари 1990 година ќе се применуваат стапките утврдени врз основа на податоците за платената царина и другите увозни давачки во 1988 година.

20. Оваа одлука се однесува на наплатите на извозот на стоки и услуги остварени од 1 декември 1989 година, а одредбите од точка 9 ќе се применуваат од 1 јануари 1990 година.

21. Со денот за влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за враќање на даночните, царинските и другите давачки и за други мерки за поттикнување на извозот („Службен лист на СФРЈ”, бр. 34/88, 51/88, 10/89 и 29/89).

22. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Е. п. бр. 724

15 ноември 1989 година

Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Анте Марковиќ, с. р.

Прилог бр. 1

СПИСОК

НА МЕЃУДРЖАВНИ АРАНЖМАНИ НА СФРЈ И ЗЕМЈИТЕ НА СЕВ

ЧССР

1. Спогодба помеѓу Владата на СФРЈ и Владата на ЧССР за соработка во областа на обоената металургија, склучена на 15 мај 1965 година - „М” аранжман.
2. Рамковен договор за долгорочна економска соработка во областа на производството, преработката и испораката на цинк, олово, кадмиум и сребро и на производи од преработка врз база на тие метали, склучен на 5 декември 1974 година, со кој се согласи Сојузниот извршен совет на 3 април 1975 година - „НК” аранжман.

ГДР

1. Спогодба помеѓу Владата на СФРЈ и Владата на ГДР за обезбедување на долгорочна испорака на алуминиум од СФРЈ во ГДР и на долгорочно купување на алуминиум од страна на ГДР, потпишана на 29 јули 1970 година - „АЛУ” аранжман.
2. Генерален договор за одобрување на кредит за изградба на електролиза на цинк во Комбинатот „Трепча”, како и за долгорочни испораки на цинк и полупроизводи од цинк од СФРЈ во ГДР, склучен на 14 февруари 1975 година - „Цинк аранжман”. Гаранција за тој аранжман даде Извршниот совет на Собранието на САП Косово.
3. Генерален договор за одобрување на кредит за изградба на рудникот на бакар „Бучин”, како и за долгорочни испораки на бакар од СФРЈ во ГДР, склучен на 4 март 1976 година „Бакар аранжман Бучин”. Гаранција за тој аранжман даде Извршниот совет на Собранието на СР Македонија.

СССР

1. Долгорочна спогодба за стопанска и научно-техничка соработка помеѓу СФРЈ и СССР од 1981 до 1990 година, склучена на 24 септември 1980 година.

Прилог бр. 1а

СПИСОК

НА ПРОИЗВОДИ ЗА КОИ ПРИ ИЗВОЗОТ ВО ЗЕМЈИТЕ СО КЛИРИНШКИ НАЧИН НА ПЛАЌАЊЕ СЕ ИМА ПРАВО НА ПОВРАТ

А. СТОКИ ШТО СЕ ИЗВОЗУВААТ ВО ЧССР И ГДР СПОРЕД МЕЃУДРЖАВНИ АРАНЖМАНИ

Реден број	Тарифен број, ознака на Царинската тарифа	Наименување на стоките
1	7106.91	Сребро необработено

1	2	3
2	7106.92	Сребро\фо форма на полупроизвод (жица)
3	7402.001	Суров блистер-бакар
4	7403.11	Рафиниран бакар во катоди и секции на катоди
5	7408.1	Жица од рафиниран бакар
6	7409.1	Ленти од рафиниран бакар
7	7409.2	Ленти од месинг
8	7410.1	Бакарни и месингани фолии
9	7411.10	Цеви од рафиниран бакар
10	7411.21	Цевки од месинг
11	7601.10	Алуминиум нелегиран
12	7604.29	Прачки и профили од легури на алуминиум
13	7605.1	Жица од нелегиран алуминиум
14	7606.11	Плоча, лимови и ленти од нелегиран алуминиум
15	7606.12	Ленти од легури на алуминиум
16	7606.92	Плоча, лимови и ленти од легиран алуминиум
17	7608.20	Цевки од легиран алуминиум
18	7801.10	Рафинирано олово
19	79.01	Цинк суров
20	79.03	Прашина, прав и луспи од цинк
21	7905.00	Цинк-анооди
22	7907.90	Цинк-рондели и одливки
23	81.07	Кадмиум

Б. СТОКИ ШТО СЕ ИЗВЕЗУВААТ ВО СССР СПОРЕД МЕГУДРЖАВНИ АРАНЖМАНИ

Реден број	Тарифен број, ознака на Царинската тарифа	Наименување на стоките
1	2818	Алуминиум-оксид (вклучувајќи вештачки корунд); алуминиум-хидроксид
2	3906.90	Акрилни полимери во примарни форми - други
3	7402.2	Нерафинирани бакар; бакарни аноди за електролитичка рафинирација
	7403.12	Рафиниран бакар и легури на бакар, сурови - валавнички гредички
	7403.13	Рафиниран бакар и легури на бакар, сурови валавнички трупци
	7403.21	Рафиниран бакар и легури на бакар, сурови - легури на бакар и цинк (месинг)
	7407.10	Прачки и профили од рафиниран бакар
	7407.21	Прачки и профили од легури на бакар и цинк (месинг)
	7408.1	Жица од рафиниран бакар
	7408.2	Жица од легури на бакар
	7409.1	Плоча, лимови и ленти од бакар со дебелина над 0,15 mm - од рафиниран бакар
	7409.2	Плоча, лимови и ленти од легури на бакар и цинк (месинг) со дебелина над 0,15 mm
	7410.1	Бакарни фолии (вклучувајќи и печатени или со подлога од хартија, картон, пластична маса, или слични материјали) со дебелина до 0,15 mm (не сметајќи ја подлогата) - без подлога
	7410.2	Бакарни фолии (вклучувајќи и печатени или со подлога од хартија, картон, пластична маса, или од слични материјали) со дебелина до 0,15 mm (не сметајќи ја подлогата) - со подлога
	7411.10	Цевки од бакар - од рафиниран бакар
	7411.21	Цевки од легури на бакар и цинк (месинг)
	7413	Впредена жица, јажиња, плетени ленти и слично од бакар, електрично неизолирани

1	2	3
	7414	Ткаенини (вклучувајќи бесконечни ленти), решетки и мрежи од бакарна жица; решетки од бакар добиени со просечување и развлекување на едно парче лим или лента
4	7801	Сурово олово
5	7901	Цинк, суров

Прилог бр. 2

СТАПКИ ЗА ВРАЌАЊЕ НА ЦАРИНАТА И ДРУГИТЕ УВОЗНИ ДАВАЧКИ

Реден број	Стопанска дејност	Шифра на дејноста	Царини и увозни давачки - стапки на враќањето (во процен-ти)
1	2	3	4
1	Електростопанство	01010	1,33
2	Производство на јаглен	01020	1,95
3	Преработка на јаглен	01030	2,04
4	Производство на сурова нафта	01041	4,36
5	Производство на земен гас	01042	1,85
6	Производство на деривати на нафта	01050	1,21
7	Производство на руда на железо	01060	1,56
8	Производство на железо и челик	01071	2,30
9	Производство на феролегури	01072	2,58
10	Производство на руди и концентрати на бакар	01081	2,23
11	Производство на руди и концентрати на олово и цинк	01082	1,87
12	Производство на боксит	01083	1,63
13	Производство на руди и концентрати на други обоени метали	01089	2,02
14	Производство на бакар	01091	1,69
15	Производство на олово	01092	0,96
16	Производство на цинк	01093	1,81
17	Производство на глиница и алуминиум	01094	2,13
18	Производство на други обоени метали	01099	2,67
19	Преработка на алуминиум	01101	3,35
20	Преработка на бакар и на други обоени метан	01109	1,73
21	Производство на неметални минерали (без соли)	01111	2,15
22	Производство на соли	01112	1,66
23	Производство на стакло	01121	2,30
24	Производство на огноотпорен материјал	01122	2,20
25	Производство на порцулан и керамика	01123	3,81
26	Преработка на други неметални минерали	01129	2,04
27	Производство на метално-репродукционен материјал	01131	0,92
28	Производство на метални градежни и други конструкции	01132	1,54
29	Производство на стоки за широка потрошувачка и на други метални производи	01139	4,69
30	Производство на машини и уреди (без електрични и земјоделски)	01141	2,47
31	Производство на земјоделски машини	01142	3,68
32	Производство на опрема за професионални и научни цели на мерни и контролни инструменти и на уреди за автомати-		

1	2	3	4	1	2	3	4
	зација на управувањето (освен од групата 0117)	01143	1,25	76	Производство на шеќер	01306	3,44
33	Производство на поправка на шински возила	01151	1,55	77	Производство на кондиторски производи	01307	2,28
34	Производство на друмски возила	01152	4,86	78	Производство на растителни масла и масти	01308	2,66
35	Производство на воздухопловни средства	01153	2,70	79	Производство на други прехранбени производи (без добиточна храна)	01309	3,40
36	Производство на други сообраќајни средства	01159	2,70	80	Производство на алкохол од растително потекло и на алкохолни пијалаци	01311	0,90
37	Бродоградба	01160	4,69	81	Производство на безалкохолни пијалаци	01312	2,59
38	Производство на електрични машини и уреди	01171	4,46	82	Производство на добиточна храна	01320	2,25
39	Производство на електронски и телекомуникациони уреди	01172	3,87	83	Производство на ферментиран тутун	01331	0,23
40	Производство на кабли и проводници	01173	2,77	84	Преработка на тутун	01332	3,10
41	Производство на електрични апарати за домаќинство	01174	4,88	85	Графичка дејност	01340	3,22
42	Производство на други електротехнички производи	01179	4,74	86	Доработка, преработка и производство на сировини од отпадници на железо и челик, обоени и благородни метали, неметали, хартија, текстил, гума и пластика, стакло, минерални и други масла, енергетски горива, материјал од животинско потекло, и др.	01350	1,98
43	Производство на хемикалии (освен за земјоделството)	01181	3,99	87	Производство на разновидни производи	01390	1,95
44	Производство на хемикалии за земјоделството	01182	4,81	88	Полјоделство	02011	0,47
45	Производство на хемиски влакна и пластични маси	01183	2,79	89	Овощарство	02012	0,64
46	Производство на лекови и фармацевтски производи	01191	4,17	90	Лозарство	02013	0,63
47	Производство на средства за миене и козметички препарати	01192	2,94	91	Сточарство	02014	0,17
48	Производство на бои и лакови	01193	4,39	92	Земјоделски услуги	02020	0,39
49	Преработка на пластични маси	01194	4,24	93	Рибарство	02030	2,09
50	Производство на други хемиски производи	01199	4,92	94	Шумарство	03000	0,28
51	Производство на камен, чакал и песок	01200	0,48	95	Водостопарство	04000	1,35
52	Производство на вар и гипс	01211	0,77	96	Високоградба	05010	0,18
53	Производство на цемент	01212	4,22	97	Нискоградба и хидроградба	05020	0,77
54	Производство на тули и керамики	01213	0,77	98	Инсталациони и завршни работи во градежништвото	05030	0,24
55	Производство на градежни префабрикати и битуменски производи	01214	0,66	99	Железнички сообраќај	06010	1,59
55	Производство на режана граѓа и плочи	01220	1,39	100	Поморски сообраќај	06020	0,42
57	Производство на мебел од дрво	01231	1,53	101	Речен сообраќај	06030	0,49
58	Производство на други финални производи од дрво	01232	2,01	102	Воздушен сообраќај	06040	0,96
59	Производство на целулоза и хартија	01241	1,74	103	Друмски сообраќај	06050	0,75
60	Преработка на хартија	01242	1,91	104	Градски сообраќај	06060	0,84
61	Производство на влакна, преѓа и конец	01251	3,31	105	Цевоводен транспорт	06070	1,16
62	Производство на ткаенини	01252	2,41	106	Претоварни услуги	06080	0,60
63	Производство на трикотажни предмети	01261	1,04	107	ПТТ услуги	06090	0,20
64	Производство на текстилна конфекција	01262	2,68	108	Трговија	07000	0,39
65	Производство на други текстилни производи	01269	4,77	109	Угостителство и туризам	08000	0,15
66	Производство на кожа и крзно	01270	4,24	110	Занатлиство и лични услуги	09000	0,22
67	Производство на кожени обувки	01281	2,23	111	Стамбено-комунални дејности и уредување на населби и простори	10000	0,34
68	Производство на кожена галантерија	01282	2,43	112	Финансиски, технички и деловни услуги	11000	0,35
69	Производство на кожена и крзнена конфекција	01283	1,55	113	Образование, наука, култура и информирање	12000	0,34
70	Прерада каучука	01290	4,99	114	Здравствена и социјална заштита	13000	0,19
71	Мелење и лупење на жита	01301	0,44	115	Општествено-политичка заедница, самоуправни интересни заедници и општествено-политички организации (без ЈНА и воените пошти и сојузните дирекции*)	14001	
72	Производство на леб и тестенини	01302	0,58	116	ЈНА и воената пошта*)	14002	
73	Преработка и конзервирање на овошје и зеленчук	01303	0,86	117	Сојузна дирекција за резерви и промет на производи со посебна намена*)	14003	
74	Преработка и конзервирање на месо и риби	01304	1,05				
75	Преработка и конзервирање на млеко	01305	0,72				

*) За извоз на стоки и услуги во рамките на стопанските дејности наведени под редните броеви 115, 116 и 117 се применуваат стапките за поврат на онаа стопанска дејност на која ѝ припаѓа производот или услугата.

Прилог 3

СПИСОК

НА ЗЕМЈИТЕ ЗА ПОВРАТ НА ДЕЛ ОД ПЛАТЕНА ВОЗ-
АРИНА

Земјите на атланскиот брег на Северна Америка, Средна Америка и Јужна Америка, земјите на Западна Африка, земјите во развој во подрачјето на Средоземното Море (АР Египет, Либија, Тунис, Алжир, Мароко, Кипар, Либан, Турција и Сирија), како и скандинавските земји (Финска, Шведска, Норвешка и Исланд), земјите на Западна Европа и Малта.

Прилог 4

СПИСОК

НА ЗЕМЈИТЕ ЗА ПОВРАТ НА ДЕЛ ОД ПЛАТЕНАТА
ВОЗАРИНА

Земјите на пацифичкиот брег на Северна Америка, Средна Америка и Јужна Америка, земјите на Источна Африка и Азија, како и Јапонија, Австралија и Нов Зеланд.

Прилог 5

СПИСОК

НА ПРЕКУМОРСКИТЕ ЗЕМЈИ ВО РАЗВОЈ И НА ЗЕМ-
ИТЕ ШТО СЕ ИЗЕДНАЧЕНИ СО ПРЕКУМОРСКИТЕ
ЗЕМЈИ ВО РАЗВОЈ

I. Прекуморски земји во развој

1. Република Авганистан
2. Демократска Народна Република Алжир
3. Народна Република Ангола
4. Република Аргентина
5. Бахамас
6. Државата Бахреин
7. Народна Република Бангладеш
8. Барбадос
9. Народна Република Бенин
10. Република Боцвана
11. Република Боливија
12. Федеративна Република Бразил
13. Обединета Социјалистичка Република Бурма
14. Република Бурунди
15. Бутан
16. Република Венецуела
17. Социјалистичка Република Виетнам
18. Република Буркина Фасо
19. Република Габон
20. Гамбија
21. Република Гана
22. Гвајана
23. Гватемала
24. Република Гвинеја
25. Република Гвинеја Бисао
26. Гренада
27. Доминика
28. Доминиканска Република
29. Арапска Република Египет
30. Република Еквадор
31. Екваторијална Гвинеја
32. Социјалистичка Етиопија
33. Република Заир
34. Република Зимбабве
36. Република Зеленоортски Острови
37. Република Индија
38. Република Индонезија
39. Исламска Република Иран
40. Република Ирак
41. Јамајка
42. Арапска Република Јемен
43. Народна Демократска Република Јемен
44. Хашемитското Кралство Јордан
45. Обединета Република Камерун
46. Демократска Кампучија
47. Државата Катар
48. Република Кенија
49. Република Кипар

50. Република Колумбија
51. Народна Република Конго
52. Република Комори
53. Народна Демократска Република Кореа
54. Република Кореа
55. Република Костарика
56. Република Куба
57. Државата Кувајт
58. Народна Демократска Република Лаос
59. Република Либан
60. Република Либерија
61. Социјалистичка Народна Либиска Арапска Ца-
махирија
62. Кралството Лесото
63. Демократска Република Мадагаскар
64. Република Малави
65. Република Малдиви
66. Федерација на Малезија
67. Република Мали
68. Државата Малта
69. Кралството Мароко
70. Исламска Република Мавританија
71. Маурициус
72. Соединети Држави на Мексико
73. Народна Република Мозамбик
74. Кралството Непал
75. Република Нигер
76. Сојузна Република Нигерија
77. Република Никарагва
78. Република Брегот на Слоновата коска
79. Султанатот Оман
80. Палестинска Ослободителна Организација - об-
ласт на Газа
81. Исламска Република Пакистан
82. Република Панама
83. Папуа Нова Гвинеа
84. Република Парагвај
85. Република Перу
86. Република Руанда
87. Република Сладодор
88. Независна Западна Самоа
89. Демократска Република Сао Томе и Принсипе
90. Кралството Саудиска Арабија
91. Кралството Нгуана (Свазиленд)
92. Света Луција
93. Република Сенегал
94. Република Сејшели
95. Република Сиера Леоне
96. Република Сингапур
97. Сирииска Арапска Република
98. Соломонски Острови
99. Демократска Република Сомалија
100. Демократска Република Судан
101. Република Суринам
102. Кралството Тајланд
103. Обединета Република Танзанија
104. Република Того
105. Тонга
106. Република Тринидад и Тобаго
107. Република Тунис
108. Република Уганда
109. Обединети Арапски Емирати
110. Источна Република Уругвај
111. Република Филипини
112. Фиџи
113. Република Хаити
114. Република Хондурас
115. Централноафричка Република
116. Република Чад
117. Република Чиле
118. Република Цибути
119. Демократска Република Шри Ланка
120. Република Кирибати
121. Република Вануату
122. Тувалу

II. ЗЕМЈИ ШТО СЕ ИЗЕДНАЧЕНИ СО ПРЕКУМОР-
СКИТЕ ЗЕМЈИ ВО РАЗВОЈ

1. Народна Република Кина
2. Народна Република Албанија
3. Турција

1163.

Врз основа на член 223 став 1 и член 328 од Царинскиот закон „Службен лист на СФРЈ“, бр. 10/76, 36/79, 52/79, 12/82, 61/82, 7/84, 25/85, 38/86, 28/88, 40/89 и 70/89), сојузниот секретар за финансии пропишува

ПРАВИЛНИК

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА СЛОБОДНИТЕ ЦАРИНСКИ ПРОДАВНИЦИ И ЗА СНАБДУВАЊЕТО НА ПРЕВОЗНИТЕ СРЕДСТВА ВО МЕЃУНАРОДНИОТ СООБРАЌАЈ

Член 1

Во Правилникот за слободните царински продавници и за снабдувањето на превозните средства во меѓународниот сообраќај („Службен лист на СФРЈ“, бр. 48/86) во член 2 став 1 точката 4 се менува и гласи:

„4) во местата и на објектите во кои е обезбедена царинска контрола, и тоа во посебни објекти или простории“.

Во став 2 по зборот: „стоки“ записката и зборовите до крајот на реченицата се бришат.

Во став 3 втората реченица се менува и гласи: „Слободните царински продавници во луки и пристаништа отворени за меѓународен сообраќај, на друмски гранични премини и во места и на објекти на кои е обезбедена царинска контрола, можат да се состојат од простории во кои се продаваат стоки и од други простории за сместување на тие стоки.“

Член 2

Во член 3 став 1 се менува и гласи:

„Слободна царинска продавница можат да отвораат претпријатија запишани во судскиот регистар за вршење работи од надворешнотрговскиот промет заради продажба на стоки во согласност со член 51 од Законот за надворешнотрговското работење („Службен лист на СФРЈ“, бр. 63/89).“

Во став 2 зборовите: „работни организации во чие сопствеништво е бродот“ се заменуваат со зборовите: „претпријатија во чие сопствеништво е објектот“.

Член 3

Член 6 се брише.

Член 4

Во член 7 ст. 1 и 2 се заменуваат со четири нови ставови, кои гласат:

„Странски стоки од консигнационен склад или од специјализиран склад на странски стоки и на стоки од домашно производство се упатуваат во слободна царинска продавница со доставница на држателот на складот. Доставницата се составува во четири примероци, од кои еден задржува држателот на складот, а трите ги придружуваат стоките. Држателот на слободна царинска продавница ги заверува доставниците, два примероци му враќа на држателот на складот, а еден задржува за себе.“

Доставницата од став 1 на овој член ги содржи следните податоци: назив на складот; назив на застапуваното странско лице; назив на држателот на слободна царинска продавница; назив на слободната царинска продавница во која стоките се упатуваат; број на доставницата и датум на издавањето; тарифна ознака на Царинската тарифа; назив на стоките, единица на мерата и количество; набавна цена на стоките по која тие се сместуваат во складот и цената на стоките по единица на производот, по која стоките се упатуваат во слободната царинска продавница.

Држателот на складот е должен до 5-ти во месецот да поднесе царински излезен лист на консигнационите стоки (образец XII – Излезен лист на консигнационите стоки), што е пропишан со член 32 од Правилникот за поднесување на исправи во царинската постапка („Службен лист на СФРЈ“, бр. 71/80, 69/81, 42/83, 52/83, 47/84, 66/84, 72/85, 40/86, 8/87, 85/87 и 73/89) за стоките упатени од складот во слободна царинска продавница во претходниот месец. Кон излезниот лист на консигнационите стоки се прилага доставница што ја заверува слободната царинска продавница во која стоките се упатени.

Привремено увезените стоки заради комисиона продажба во слободната царинска продавница се упатуваат

од складот во слободна царинска продавница по постапката утврдена во став 1 на овој член.“

Досегашниот став 3 станува став 5.

По досегашниот став 4 кој станува став 6 се додава нов став 7, кој гласи:

„Во листовите на картотеката во кои се евидентираат странските стоки што се упатуваат од складот во слободна царинска продавница се запишува вредноста на стоките по која држателот на складот ги упатува стоките во слободна царинска продавница.“

Досегашните ст. 5, 6 и 7 стануваат ст. 8, 9 и 10.

Во досегашниот став 8 кој станува став 11 зборовите: „ст. 3 до 5“ се заменуваат со зборовите: „ст. 5 до 8“.

Член 5

Во член 9 став 1 точка 4 се менува и гласи:

„4) во местата и во објектите во кои е обезбедена царинска контрола на странски и домашни физички лица.“

Во став 2 по зборот: „патување“ записката се заменува со точка, а текстот до крајот на реченицата се брише.

Член 6

Член 10 се брише.

Член 7

Член 11 се менува и гласи:

„Странските непродадени стоки се враќаат од слободната царинска продавница во консигнационен склад или во специјализиран склад на странски стоки и на стоки од домашно производство врз основа на доставница на држателот на продавницата. Доставницата содржи податоци за називот на слободната царинска продавница, називот на складот во кој стоките се упатуваат, за тарифната ознака на царинската тарифа и за називот, количеството и вредноста на стоките по единица на производот.“

Доставницата од став 1 на овој член се поднесува најмалку во три примероци, од кои еден задржува слободната царинска продавница, а двата ги придружуваат стоките.

Непродадените странски стоки, привремено увезени заради комисиона продажба во слободна царинска продавница, можат да се вратат во странство или дефинитивно да се царинат, согласно со член 323 од Царинскиот закон.

Домашните непродадени стоки се враќаат во внатрешниот промет со доставницата од ст. 1 и 2 на овој член.“

Член 8

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 3-13534/1
21 ноември 1989 година
Белград

Сојузен секретар
за финансии,
Бранимир Зекав, с. р.

1164.

Врз основа на член 242 став 1 точка 2 од Законот за основите на безбедноста на сообраќајот на патиштата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 50/88), во спогодба со сојузниот секретар за внатрешни работи, сојузниот секретар за сообраќај и врски пропишува

ПРАВИЛНИК

ЗА РЕГИСТРАЦИЈА НА МОТОРНИ И ПРИКЛУЧНИ ВОЗИЛА

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1

Со овој правилник се пропишуваат начинот на регистрација, продолжување на важењето на регистрацијата и одјавување на моторни и приклучни возила (во натамошниот текст: возила), образецот на сообраќајната дозвола, образецот на потврдата за привремена регистрација на

возило, како и обликот, бојата, димензиите и содржината на регистарските таблички и ознаките за регистарското подрачје.

Член 2

Возилото се регистрира со запишување на регистарската ознака и на определени податоци за возилото и сопственикот односно носителот на првото на располагање со возилото во евиденцијата за регистрираните возила.

Член 3

Возилото го регистрира надлежниот орган во републиката односно во автономната покраина (во натамошниот текст: орган надлежен за регистрација на возила) на чија територија сопственикот има живеалиште (во натамошниот текст: сопственик).

II. РЕГИСТРАЦИЈА И ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕТО НА РЕГИСТРАЦИЈАТА НА ВОЗИЛО

Член 4

Возилото се регистрира на име на сопственикот на возилото.

Ако возилото е сопственост на повеќе лица, се регистрира на име на едно од тие лица, по нивна спогодба.

Член 5

Барање за регистрација на возилото и барање за продолжување на важењето на регистрацијата на возилото поднесува сопственикот на возилото.

Во барањето од став 1 на овој член се запишуваат техничките податоци за возилото од документацијата на производителот на возилото или од признати каталози за возилото. Точноста на внесените податоци ја заверува овластениот работник на претпријатието односно на организацијата на здружен труд што врши технички преглед на возила.

При регистрацијата и при продолжување на регистрацијата на возилото, сопственикот на возилото поднесува:

1) доказ за извршените обврски од член 6 точка 3 на овој правилник, и за техничката исправност на возилото, како и уверение за извршеното испитување кога возилот поединечно е произведено или преправено, што важат на целата територија на Социјалистичка Федеративна Република Југославија. Доказот за техничката исправност на возилото не може да биде постар од 30 дена;

2) доказ за уплата на пропишаните такси и намирување на другите обврски;

3) доказ за сопственоста на возилото, ако возилото прв пат се регистрира или при промена на сопственоста;

4) доказ за идентичноста (лична карта - за физички лица - односно известување за распоредувањето - за општествени правни лица.

Член 6

Возилото нема да се регистрира:

1) ако не постојат соодветни докази за потеклото односно за сопственоста на возилото и за потеклото на моторот и шасијата што дополнително се вградени;

2) ако не е дозволено да сообраќа на патштатата на Социјалистичка Федеративна Република Југославија или ако според републичките односно покраинските прописи не може да се регистрира односно да се користи;

3) ако не се извршени обврските пропишани со закон и со други прописи донесени врз основа на закон (ако не е извршено задолжително осигурување и ако не е платена царина, данок на промет, такса и други обврски во врска со регистрацијата на возилото);

4) ако не постои доказ за техничката исправност на возилото и уверение за извршеното испитување за возило што е поединечно произведено или преправено;

5) ако има уреди или обележја на возило на орган за внатрешни работи или на вооружените сили на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, а намената му е променета.

Член 7

Дипломатските и конзуларните претставништва, мисиите на странски држави и претставништвата на меѓународни организации со седиште во Социјалистичка Федеративна Република Југославија и нивниот персонал подне-

суваат барање за регистрација или за продолжување на важењето на регистрацијата на возила непосредно до органот надлежен за регистрација на возила.

При регистрацијата или продолжувањето на регистрацијата на возило, претставништвата и нивниот персонал од став 1 на овој член поднесуваат:

1) доказ за сопственост на возилото (царинска декларација односно сметка), ако возилото првпат се регистрира;

2) полиса за задолжително осигурување на возилото;

3) доказ за техничката исправност на возилото.

Покрај документите од став 2 на овој член, членовите на персоналот на претставништвата од став 1 на овој член поднесуваат на увид и важечка дипломатска, конзуларна или службена лична карта.

За возилата што се регистрираат за службени потреби на претставништвата од став 1 на овој член, барањето мора уредно да го завери шефот на претставништвото.

Странските трговски, сообраќајни и други претставништва и странските дописништва, кон барањето за регистрација, односно за продолжување на важењето на регистрацијата на возило, што непосредно го поднесуваат до органот надлежен за регистрација на возила, прилагаат Решение за упис во регистарот на претставништвата на странски лица во СФРЈ.

Странците - постојани службеници во странските трговски, сообраќајни, културни и други претставништва, кон барањето за регистрација односно за продолжување на важењето на регистрацијата, прилагаат потврда за вработување во странското претставништво што ја издава странското претставништво, а ја потпишува лицето овластено за потпишување од името на претставништвото.

Странците во културните претставништва и во странските дописништва, како и постојаните странски дописници, кон барањето за регистрација односно за продолжување на важењето на регистрацијата, прилагаат, непосредно до органот надлежен за регистрација на возила, доказ од надлежниот орган кој кого во Социјалистичка Федеративна Република Југославија се регистрирани за вршење на својата дејност.

Странците на кои, заради школување, специјализација, научни истражувања, вработување и вршење на професионални дејности, давање азил или признавање статус на бегалец, им е издадено одобрение за привремен престој подолг од шест месеци или за постојано населување во Социјалистичка Федеративна Република Југославија, поднесуваат барање за регистрација на возилото непосредно до органот надлежен за регистрација на возила.

Член 8

Барањето за регистрација на возило, покрај податоците што се запишуваат во сообраќајната дозвола, содржи и:

1) назив на земјата во која е произведено возилото;

2) вкупен број на оски и бројот на погонски оски;

3) податок за видот на горивото што го троши возилото;

4) назив на заедницата за осигурување кај која возилото задолжително е осигурано и број на полисата за осигурување;

5) податок за тоа дали возилото има кука или уред за влечење (само за теренски и товарни возила);

6) податок за основната намена - за специјални и работни возила;

7) датум на техничкиот преглед на возилото, фирма, односно назив на овластената организација на здружен труд која извршила технички преглед на возилото и потпис на овластеното лице во таа организација;

8) занимање односно дејност на сопственикот на возилото;

9) назив на органот кај кого возилото е претходно регистрирано;

10) податок за основното оптоварување за товарни и приклучни возила;

11) време за кое се бара регистрација на возилото;

12) датум и потпис на подносителот на барањето.

Бојата на возилото се запишува врз основа на JUS-каталогот за боите.

Член 9

Сопственикот на регистрираното возило може кај органот кај кого возилото се води во евиденцијата да го одја-

ви возилото и пред истекот на важењето на регистрацијата.

При одјавување на возилото, во сообраќајната дозвола се запишуваат следните податоци:

- 1) датум на одјавувањето;
- 2) констатација за постапувањето со регистарските таблички (вратени, уништени и др.);
- 3) име односно назив на новиот сопственик.

Член 10

Барање за продолжување на важењето на регистрацијата на возилото поднесува сопственикот на регистрираното возило пред истекот на важењето на сообраќајната дозвола, но не пред 30 дена.

Ако барање за продолжување на важењето на регистрацијата на возилото не се поднесе во рок од 30 дена од денот на истекот на рокот на важење на сообраќајната дозвола, возилото се брише од евиденцијата за регистрираните возила, а регистарските таблички се одземаат.

Член 11

Ако се промени сопственикот на возилото или некој податок од сообраќајната дозвола, се издава нова сообраќајна дозвола.

Кон пријавата на промената што влијае врз промената на податоците во сообраќајната дозвола, сопственикот на возилото е должен да приложи исправа со која се докажува односната промена. Ако промената на сопственоста на возилото се докажува со договор склучен меѓу физички лица, потписот на тие лица го заверува судот или органот на управата, а ако договорот е склучен меѓу правни лица, потписот го заверува организацијата во која е склучен договорот. Кога возилото се продава преку посредник (комисионар), потписот на договорот и сметката ги заверува комисионарот.

Член 12

Возилото привремено се регистрира на барање од сопственикот на возилото, кај надлежниот орган за регистрација на возила.

Привремена регистрација на возилото од член 205 став 2 на Законот за основите на безбедноста на сообраќајот на патиштата врши најблискиот орган надлежен за регистрација на возила до кој овластеното лице ќе го упати возачот на таквото возило што го затекнало во сообраќајот.

Кон барањето за привремена регистрација на возилото сопственикот на возилото ги поднесува исправите наведени во член 6 на овој правилник, врз основа на кои се регистрира возилото.

Член 13

По истекот на рокот на важење на привремената регистрација на возилото, сопственикот на возилото му ги враќа на органот кој извршил привремена регистрација на возилото потврдата за привремена регистрација на возилото и регистарските таблички.

III. СООБРАЌАЈНА ДОЗВОЛА ЗА РЕГИСТРИРАНИ ВОЗИЛА И ПОТВРДА ЗА ПРИВРЕМЕНА РЕГИСТРАЦИЈА НА ВОЗИЛА

Член 14

Сообраќајната дозвола за регистрирано возило се издава на образецот бр. 1, кој има правоаголна форма, кој е дводелен и кој, кога е развиен, има димензии 148 × 105 mm, а кога е превиткан 74 × 105 mm.

Образецот бр. 1 е во сива боја и се изработува од квалитетен материјал.

Образецот бр. 1 е отпечатен кон овој правилник и претставува негов составен дел.

Член 15

Насловната страна на образецот бр. 1 содржи: втиснат грб на СФРЈ, натпис: „Социјалистичка Федеративна Република Југославија“, меѓународна ознака „YU“, назив „Сообраќајна дозвола за регистрирано возило“, назив на француски јазик „Certificat d'immatriculation“ место за запишување на регистарската ознака на возилото, рубрика за запишување на датумот на регистрацијата, назив на ор-

ганот што ја издал дозволата, датум на издавање на дозволата и број на евиденцијата под кој е заведена дозволата, место за печат и потпис на службеното лице.

Првата и втората внатрешна страна на образецот бр. 1 содржат рубрики во кои се запишуваат следните податоци:

- 1) датум и место пред регистрацијата и регистарска ознака на првата регистрација на возилото;
- 2) презиме и име, односно назив и живеелиште, односно седиште на сопственикот на возилото;
- 3) вид, марка и тип на возилото, број на шасијата, број на моторот, година на производството, моќност на моторот, работна зафатнина на моторот, тежина на празното возило, дозволена носивост, број на патнички места за седење и за стојење, форма и намена на каросеријата и боја на каросеријата, а за приклучни возила – и број на оската.

На насловната и на втората внатрешна страна од образецот бр. 1 е отпечатен серискиот број на сообраќајната дозвола.

Третата надворешна страна од образецот бр. 1 содржи рубрики за продолжување на рокот на важењето на сообраќајната дозвола, потпис на службеното лице и рубрика „Забелешка“, во која се запишуваат податоците за новиот сопственик на возилото и за забрана за отуѓување од царинска декларација, датум на одјавувањето на возилото, податок дека возилото е приспособено кон телесните и други недостатоци на возачот и др.

Податоците од ст. 1 и 2 на овој член за регистрирано возило се запишуваат во сообраќајната дозвола од барањето за регистрација на возилото.

Член 16

Рокот на важењето на сообраќајната дозвола за регистрирано возило се продолжува така што да може несомнено да се заклучи дека во дозволата е извршено продолжување на важењето на регистрацијата на возилото.

Член 17

Возачот му го пријавува исчезнувањето на сообраќајната дозвола за регистрирано возило на органот надлежен за регистрација на возила на чие подрачје го забележал исчезнувањето на дозволата.

Ако сообраќајната дозвола исчезнала надвор од подрачјето на кое возилото е регистрирано, органот од став 1 на овој член на кого му е пријавено исчезнувањето ќе му издаде на возачот потврда за пријавување на исчезнувањето на сообраќајната дозвола. Потврдата ја заменува сообраќајната дозвола додека не биде издадена нова сообраќајна дозвола, а најдолго 30 дена од денот на издавањето на потврдата.

Во потврдата од став 2 на овој член се внесуваат следните податоци: регистарската ознака на возилото, видот, марката и типот на возилото, бројот на шасијата, бројот на моторот и презимето и името односно називот на сопственикот на возилото.

Органот надлежен за регистрација на возила што ја издал потврдата од став 2 на овој член, ќе го извести за тоа органот што извршил регистрација на возилото.

Член 18

Барање за издавање на нова, наместо исчезнатата сообраќајна дозвола за регистрирано возило сопственикот на возилото поднесува до органот што извршил регистрација на возилото.

Член 19

Ако сообраќајната дозвола за регистрирано возило поради употребата е дотраена, сопственикот на возилото поднесува до органот што извршил регистрација на возилото барање за издавање на нова сообраќајна дозвола, а дотраената сообраќајна дозвола се одзема и уништува.

Член 20

На сопственикот на возило чие возило е привремено регистрирано му се издава потврда за привремена регистрација на возилото.

Потврдата за привремена регистрација на возилото содржи: ознака за привремената регистарска табличка податоци за возилото: презиме и име односно назив на

сопственикот на возилото, датум на издавањето на потврдата и рок на важењето на привремената регистрација на возилото.

Потврдата за привремена регистрација на возило е во сива боја.

Потврдата за привремена регистрација на возило се издава на образецот број 2, што е отпечатен кон овој правилник и претставува негов составен дел.

Член 21

Во сообраќајната дозвола за регистрирано возило и во потврдата за привремена регистрација на возилото, податоците се внесуваат со машина за пишување и со други технички средства за пишување.

Член 22

Образецот на сообраќајната дозвола за регистрирано возило и образецот на потврдата за привремена регистрација на возило се изработуваат од материјал кој има соодветни механички и хемиски карактеристики.

Видот на материјалот, како и неговите механички и хемиски карактеристики ќе се утврдат со договор што ќе го склучи функционерот кој раководи со сојузниот орган на управата надлежен за работи на сообраќајот и врските со претпријатието односно со организацијата на здружен труд на која и се доверува печатењето на образецот на сообраќајната дозвола и на образецот на потврдата за привремена регистрација на возилото.

IV. РЕГИСТАРСКА ТАБЛИЧКА

Член 23

Регистарската табличка за моторно возило е во бела боја и на неа со црни букви е испишана ознаката на регистарското подрачје, а со црни броеви – регистарскиот број на возилото. Помеѓу ознаката на регистарското подрачје и регистарскиот број на возилото е втисната црвена петокрака ѕвезда.

Регистарските таблички за моторни и приклучни возила што не ги исполнуваат пропишаните услови во поглед на димензиите (должина, ширина и височина) односно чија најголема дозволена маса е поголема од 40 тони односно чија сопствена маса е поголема од дозволените осни оптоварувања, се со светло црвена боја и на нив со бели букви е испишана ознаката на регистарското подрачје, а со бели броеви – регистарскиот број на возилото.

Формата и димензиите на регистарските таблички за моторно возило и лесна приколка, освен за мотоцикли, се утврдени на цртежот број 1. Ако регистарската табличка треба да содржи четири или пет регистарски броеви, е со иста должина и ширина како на цртежот број 1, со тоа што симболите на неа мораат да бидат симетрично распоредени.

Формата и димензиите на регистарските таблички за мотоцикли се утврдени на цртежот број 2.

Член 24

Регистарската табличка за приклучно возило, во поглед на формата, бојата, димензиите и ознаките е идентична со регистарската табличка за моторно возило, со тоа што ознаката на регистарското подрачје на неа се наоѓа по регистарскиот број на возилото (цртеж бр. 3).

Член 25

Ознаките на регистарските подрачја што се ставаат на регистарските таблички се наведени во Списокот на ознаките на регистарските подрачја, што е отпечатен кон овој правилник и претставува негов составен дел.

Член 26

Регистарската табличка за возила на дипломатски и конзуларни претставништва, на мисии на странски држави и на претставништва на меѓународни организации во Социјалистичка Федеративна Република Југославија и на нивниот персонал, како и на странски трговски, сообраќајни, културни и други претставништва, на странски дописништва и постојани странски дописници односно на странци – постојани службеници во овие претставништва содржи: ознака на местото на регистарското подрачје (седиштето на претставништвото или престојувалиштето на персона-

лот), бројчена ознака на земјата од која претставништвото е регистрирано во СФРЈ, буквена ознака на дејноста на претставништвото односно на статусот на лицата во тие претставништва, регистарски број на возилото и година за која важи регистрацијата.

Буквени ознаки на дејноста на претставништвото односно на статусот на лицата во тие претставништва на регистарските таблички се следните:

1) „А“ – за возилата во сопствеништво на дипломатски и конзуларни претставништва, на мисии на странски држави и претставништва на меѓународни организации во Социјалистичка Федеративна Република Југославија и нивниот персонал кој има дипломатски статус (цртеж бр. 4).

2) „М“ – за возилата чии сопственици се странци кои се вработени во дипломатски и конзуларни претставништва, мисии на странски држави и претставништва на меѓународни организации во Социјалистичка Федеративна Република Југославија, а немаат дипломатски статус (цртеж бр. 5);

3) „Р“ – за возилата во сопствеништво на странски културни претставништва, странски дописништва, постојани странски дописници и странци – постојани службеници во тие претставништва и дописништва (цртеж бр. 6);

4) „Е“ – за возилата во сопствеништво на странски трговски сообраќајни и други претставништва и странци – постојани службеници во тие претставништва (цртеж бр. 7).

Регистарската табличка за возила на странци на кои, заради школување, специјализација, научно истражување, вработување или вршење на професионална дејност, давање на азил или признавање на статусот на бегалец, им е издадено одобрение за привремен престој подолг од шест месеци ги содржи ознаката на регистарското подрачје, броевите „99“ и „999“ и регистарскиот број на возилото (цртеж бр. 8).

За возилата од став 2 точка 1 на овој член се издава, кон регистарската табличка, и дополнителна регистарска табличка со елипсеста форма, и тоа: за возило што го користи шефот на дипломатско претставништво или на мисија – табличка со буквите „СМД“ (цртеж бр. 9), за возило што го користи лице со дипломатски статус – табличка со буквите „СД“ (цртеж бр. 10), а за возило што го користи конзуларен функционер – табличка со буквите „СС“ (цртеж бр. 11).

Регистарските таблички од став 2 точ. 1 до 4 на овој член за сите моторни возила, освен за мотоцикли, имаат форма, содржина, боја и димензии предвидени на цртежите бр. 4 до 11.

Регистарските таблички за мотоцикли на странци од ст. 1 до 4 на овој член можат да имаат буквена ознака А, М, Е и Р (цртеж бр. 12) или броеви „99“ односно „999“.

Регистарските таблички со ознака А, М, Е и Р се издаваат секоја календарска година.

Член 27

Регистарската табличка за определено возило на органите за внатрешни работи е во сина боја, на која со бели букви се запишани ознаката „М“ и регистарскиот број (цртеж бр. 13).

Во поглед на формата и димензиите, формата на буквите и броевите, начинот на поставувањето на регистарската табличка на определени возила на органите за внатрешни работи, важат одредбите на овој правилник.

Распоредот и значењето на регистарските броеви со ознаката „М“ за регистрација на определено возило на органите за внатрешни работи го определува функционерот што раководи со сојузниот орган на управата надлежен за внатрешни работи.

Член 28

Регистарска табличка за приклучно возило на органите за внатрешни работи, во поглед на формата, бојата, димензиите и ознаките, е идентична со регистарската табличка од член 27 на овој правилник, со тоа што на неа е запишана ознаката „М“ по регистарскиот број (цртеж бр. 14).

Член 29

Регистарската табличка ќе се замени со нова регистарска табличка:

1) ако возилото биде регистрирано во друго регистарско подрачје и по потреба, ако сопственикот на возило-

(Прва внатрешна страна)

ПОДАТОЦИ ЗА ПРВАТА РЕГИСТРАЦИЈА

Датум _____ (B)

Место _____

Рег. ознака _____

ПОДАТОЦИ ЗА СОПСТВЕНИКОТ НА ВОЗИЛОТО

Презиме (назив) _____ (C)

Име _____ (D)

Живеалиште (седиште) – адреса _____ (E)

ПОДАТОЦИ ЗА ВОЗИЛОТО

Вид _____ (F)

Марка _____

Тип _____

Број на шасијата _____ (G)

(Трета надворешна страна)

Сообраќајната дозво-
ла важи до:

_____ 19 _____

_____ М.П.

(потпис на
службеното лице)Сообраќајната дозво-
ла важи до:

_____ 19 _____

_____ М.П.

(потпис на
службеното лице)Сообраќајната дозво-
ла важи до:

_____ 19 _____

_____ М.П.

(потпис на
службеното лице)

Забелешка:

Сообраќајната дозво-
ла важи до:

_____ 19 _____

_____ М.П.

(потпис на
службеното лице)Сообраќајната дозво-
ла важи до:

_____ 19 _____

_____ М.П.

(потпис на
службеното лице)Сообраќајната дозво-
ла важи до:

_____ 19 _____

_____ М.П.

(потпис на
службеното лице)

Образец бр. 2

(Втора внатрешна страна)

Број на моторот _____

Година на производството _____

Сила на моторот во KW (KS) _____

Работна зафатнина на моторот во cm³ _____

Маса на празно возило во kg _____

Дозволена носивост во kg (само за товарни возила)

Број на патнички места:

а) за седење _____

б) за стојење _____

Форма или намена на каросеријата _____

Боја на каросеријата _____


Број на оски (само за приклучни возила) _____

ПОТВРДА ЗА ПРИВРЕМЕНА
РЕГИСТРАЦИЈА НА ВОЗИЛОСОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА
РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

(YU)

ПОТВРДА ЗА ПРИВРЕМЕНА
РЕГИСТРАЦИЈА НА ВОЗИЛО

ПРИВРЕМЕНА РЕГИСТРАЦИЈА НА ВОЗИЛО

Датум на издавањето _____ 19____
год.Рок на важењето на привремената регистрација
до _____ 19____ год.

(потпис на службеникот)

М.П.

ПРИВРЕМЕНО Е РЕГИСТРИРАНО ВОЗИЛОТО:

Вид _____
 Марка _____
 Тип _____
 Година на производството _____
 Број на шасијата _____
 Број на моторот _____
 Сила на моторот во KW (KS) (за сите моторни возила, освен за мотоцикли) _____
 Работна зафатнина на моторот во cm³ (само за мотоцикли и патнички автомобили) _____
 Маса на празно возило во kg (само за товарни возила) _____
 Дозволена носивост на возилото во kg (само за товарни возила) _____
 Број на седишта _____
 Сопственик на возилото е _____

 со живеалиште - (седиште) во _____

 Адреса _____

СПИСОК НА ОЗНАКИТЕ НА РЕГИСТАРСКИТЕ ПОДРАЧЈА

1. Аранѓеловац
2. Бања Лука
3. Бар
4. Бели Манастир
5. Београд
6. Бихаћ
7. Биело Поље
8. Биелина
9. Битола
10. Бјеловар
11. Бор
12. Брчко
13. Будва
14. Бугојно
15. Целје
16. Цетиње
17. Чачак
18. Чаковец
19. Чаплина
20. Дарувар
21. Делнице
22. Добој
23. Дубровник
24. Гаковица
25. Гаково
26. Ѓиљане
27. Горњи Милановац
28. Горажде
29. Горица
30. Госпиќ
31. Гостивар
32. Херцег Нови
33. Иванград
34. Јајце
35. Карловац
36. Кикинда
37. Коњиц
38. Копер
39. Копривница
40. Котор

AR
BL
BR
BM
BG
BI
BP
BN
BT
BJ
BO
BC
BD
BU
CE
CT
CA
CK
CP
DA
DE
DO
DU
DJ
DJK
GL
GM
GZ
GO
GS
GV
HN
IG
JC
KA
KI
KNJ
KP
KC
KO

41. Крагуевац
42. Краљево
43. Крањ
44. Крапина
45. Крижевци
46. Крушевац
47. Куманово
48. Кутина
49. Лесковац
50. Ливно
51. Лозница
52. Љубљана
53. Макарска
54. Марибор
55. Модрича
56. Мостар
57. Мурска Собота
58. Нашице
59. Никшиќ
60. Ниш
61. Нова Градишка
62. Нови Пазар
63. Нови Сад
64. Ново Место
65. Огулин
66. Охрид
67. Осиек
68. Панчево
69. Пеќ
70. Пирот
71. Пљевља
72. Пожаревац
73. Прибој
74. Прилеп
75. Приедор
76. Параќин
77. Приштина
78. Подравска Слатина
79. Призрен
80. Прокупле
81. Пула
82. Риска
83. Рума
84. Сараево
85. Сисак
86. Скопје
87. Славонски Брод
88. Славонска Пожега
89. Смедерево
90. Соколац
91. Сомбор
92. Сплит
93. Сремска Митровица
94. Струмица
95. Суботица
96. Светозарево
97. Шабац
98. Шибеник
99. Штип
100. Тетово
101. Титоград
102. Титов Дрвар
103. Титова Кореница
104. Титова Митровица
105. Титово Ужице
106. Титов Велес
107. Титов Врбас
108. Травник
109. Требиње
110. Трстеник
111. Тузла
112. Улцињ
113. Урошевац
114. Ваљево
115. Вараждин
116. Винковци
117. Вировитица
118. Високо
119. Врање



KG
KV
KR
KN
KZ
KS
KU
KT
LE
LI
LO
LJ
MA
MB
MD
MO
MS
NA
NK
NI
NG
NP
NS
NM
OG
OH
OS
PA
PE
PI
PV
PO
PB
PP
PD
PN
PR
PS
PZ
PK
PU
RI
RU
SA
SI
SK
SB
SP
SD
SC
SO
ST
SM
SR
SU
SV
SA
SI
ST
T
T
T
T
T
T
TV
T
T
T
V
VZ
VK
VT
VI
VR

120. Вршац
121. Вуковар
122. Задар
123. Загреб


VŠ 124. Заечар
VU 125. Зеница
ZD 126. Зрењанин
ZG 127. Зворник

ZA
ZE
ZR
ZV


ЦРТЕЖ БР. 1 - Буквите и броевите се во црна боја
основата е во бела боја
петокраката звезда е во црвена боја




ЦРТЕЖ БР. 2 - Буквите и броевите се во црна боја
основата е во бела боја
петокраката звезда е во црвена боја




ЦРТЕЖ БР. 3 - Броевите и буквите се во црна боја
основата е во бела боја
петокраката звезда е во црвена боја




ЦРТЕЖ БР. 4 - Броевите и буквите се во жолта боја основата е во црна боја




ЦРТЕЖ БР. 5 – Буквите и броевите се во жолта боја
основата е во црна боја






ЦРТЕЖ БР. 6 – Буквите и броевите се во жолта боја
основата е во црна боја











ЦРТЕЖ БР. 7 – Буквите и броевите се во жолта боја
основата е во црна боја







**ЦРТЕЖ БР. 16 – Буквите и броевите се во црна боја
основата е во бела боја
петокраката ѕвезда и основата за годината се во црвена
боја**



**ЦРТЕЖ БР. 18 – Буквите и броевите се во црна боја.
основата е во бела боја
петокраката ѕвезда е во црвена боја**



ЦРТЕЖ БР. 19 – Буквите и броевите се во црна боја
основата е во бела боја
петокраката ѕвезда е во црвена боја.



ЦРТЕЖ БР. 20



1165.

Врз основа на член 242 став 1 точка 2 од Законот за основите на безбедноста на сообраќајот на патиштата („Службен лист на СФРЈ”, бр. 50/88), во спогодба со сојузниот секретар за внатрешни работи, сојузниот секретар за сообраќај и врски пропишува

ПРАВИЛНИК

ЗА ОБРАЗЕЦОТ НА ВОЗАЧКАТА ДОЗВОЛА

Член 1

Образецот на возачката дозвола е дводелен, со розова боја и правоаголна форма. Кога ќе се развие, неговите димензии изнесуваат 148 × 105 mm, а кога ќе се превртка – 74 × 105 mm.

Член 2


На насловната страна, образецот на возачката дозвола содржи: втиснат грб на СФРЈ, натпис „Социјалистичка Федеративна Република Југославија”, меѓународна ознака „YU, назив „ВОЗАЧКА ДОЗВОЛА”, назив на француски јазик „PERMIS DE CONDUIRE” и сервиски број.

Втората страна на образецот на возачката дозвола содржи: презиме, име, датум и место на раѓањето, единствен матичен број, живеалиште, фотографија (35 × 45 mm) и потпис на возачот, назив на органот што ја издал возачката дозвола, место и датум на издавањето, рок на важењето, број под кој возачката дозвола е евидентирана, печат на органот што ја издал возачката дозвола и потпис на службеното лице. Фотографијата, на која во долниот лев агол се става печат на органот што ја издал возачката дозвола, се прицврстува механички, така што без оштетување на образецот да не може да се замени.



Третата страна од образецот на возачката дозвола содржи ознака и опис на категориите на возилата А, В, С, D и Е и место за запишување на посебни услови под кои возачката дозвола може да се користи (ограничување).

Категоријата на возилата (А, В, С, D и Е) за која возачката дозвола важи се означува со ставање на печат на органот што ја издал дозволата, со запишување на датумот на полагањето на возачкиот испит и со потпис на овластеното лице во секоја рубрика на образецот на возачката дозвола во која се наведени возилата со кои возачот има право да управува. При замената на возачката дозвола издадена во странска држава, наместо датумот на полагањето на возачкиот испит, во соодветната рубрика на образецот на возачката дозвола се запишува датумот кога е извршена замената на странската возачка дозвола.




ЦРТЕЖ БР. 8 - Буквите и броевите се во црна боја основата е во бела боја петокраката звезда е во црвена боја




ЦРТЕЖ БР. 9 - Буквите се во жолта боја основата е во црна боја








ЦРТЕЖ БР. 10 - Буквите се во жолта боја основата е во црна боја




ЦРТЕЖ БР. 12 - Броевите и буквите се во жолта боја основата е во црна боја




ЦРТЕЖ БР. 11 - Буквите се во жолта боја основата е во црна боја




ЦРТЕЖ БР. 13 – Броевите и буквите се во бела боја
основата е во сина боја
петокраката ѕвезда е во црвена боја



ЦРТЕЖ БР. 14 – Броевите и буквите се во бела боја
основата е во сина боја
петокраката ѕвезда е во црвена боја



ЦРТЕЖ БР. 15 – Буквите и броевите се во црна боја
основата е во бела боја
петокраката ѕвезда е во црвена боја



4) Оков за градежна столарија. Прозорска шарка со свиткани крила. Форма и мери	JUS M.K3.221
5) Оков за градежна столарија. Прозорски затворац со двоен шип. Форма и мери	JUS M.K3.230
6) Оков за градежна столарија. Шип за прозорски квакички. Форма и мери донесени со Решението за југословенските стандарди за оков за градежна столарија („Службен лист на СФРЈ”, бр. 32/63).	JUS M.K3.235
7) Брави за метална врата. Универзални. Форма и мери	JUS M.K3.031
8) Брави со валчест јазик за метална врата, универзални. Форма и мери	JUS M.K3.032
9) Штитови за брави без клуч за внатрешна врата на стан. Форма и мери донесени со Решението за југословенските стандарди за градежен оков („Службен лист на СФРЈ”, бр. 28/66).	JUS M.K3.062
10) Брава со цилиндрична влошка за влезна врата, универзална. Форма и мери	JUS M.K3.025
11) Брава со ламелести задржувачи за врата, универзална. Облик и мери	JUS M.K3.026
12) Брава со цилиндрична влошка за врата, тесна, универзална. Облик и мери	JUS M.K3.029
13) Брава за врата, универзална. Облик и мери	JUS M.K3.030
14) Прифатни плочи за брави за врати, аголни. Облик и мери	JUS M.K3.042
15) Прифатни плочи за брави за врата. Облик и мери	JUS M.K3.046
16) Копче за врата, надворешно. Облик и мери	JUS M.K3.055
17) Копче за врата, внатрешно. Облик и мери	JUS M.K3.056
18) Штит за брава со цилиндрична влошка за врата. Облик и мери	JUS M.K3.060
19) Штит на брава за врата. Облик и мери	JUS M.K3.061
20) Мал штит за цилиндрична влошка. Облик и мери	JUS M.K3.065
21) Мал штит за клуч. Облик и мери	JUS M.K3.066
22) Мал штит за рачка. Облик и мери	JUS M.K3.067
23) Всадно јазиче. Облик и мери	JUS M.K3.231
24) Прозорски затворац за едноделен прозорец. Облик и мери	JUS M.K3.233
25) Прозорски затворац за едноделен или повеќеделен прозорец. Облик и мери	JUS M.K3.234
26) Прозорска еднокрака рачкичка. Облик и мери	JUS M.K3.237
27) Прозорска двокрака рачкичка. Облик и мери	JUS M.K3.238
28) Прозорска еднокрака рачкичка со штит за всадно јазиче. Облик и мери	JUS M.K3.239
29) Прифатни плочи за тесни брави за врата. Облик и мери донесени со Решението за југословенските стандарди за опкови за градежна столарија („Службен лист на СФРЈ”, бр. 29/77).	JUS M.K3.265
30) Оков за градежна столарија. Брава за метална врата со отвор за цилиндрична влошка и лос со широчина од 25, 30 и 40 mm. Облик и мери	JUS M.K3.021
31) Опковка за градежна столарија. Брава за метална врата со отвор за цилиндрична влошка и валчест јазик, со широчина од 25, 30 и 40 mm универзална. Облик и мери	JUS M.K3.022
32) Опковка за градежна столарија. Брава за метална врата со отвор за цилиндрична влошка и со јазик, со широчина од 25 и 40 mm, универзална. Облик и мери	JUS M.K3.034
33) Опковка за градежна столарија. Цилиндрична влошка за бравн. Облик и мери	JUS M.K3.035
34) Опковка за градежна столарија. Вртлива спојница (шарка) за врати	JUS M.K3.090
35) Опковка за градежна столарија. Спојница за увртување. Облик и мери	JUS M.K3.091
36) Опковка за градежна столарија. Вртлива спојница (шарка) за прозорци. Облик и мери	JUS M.K3.220

37) Опковка за градежна столарија. Вртлива спојница (шарка) за алуминиумски прозорци ———— JUS M.K3.222
донесени со Правилникот за југословенските стандарди за опкови за градежна столарија („Службен лист на СФРЈ”, бр. 59/78).

38) Оков за градежна столарија. Квака за врата ———— JUS M.K3.050
донесен со Правилникот за југословенските стандарди за оков за градежна столарија („Службен лист на СФРЈ”, бр. 6/83).

Член 5

Овој правилник влегува во сила по истекот на три месеца од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Бр. 07-93/165
19 септември 1989 година
Белград

Заменик на директорот
на Сојузниот завод за
стандардизација,
Вера Аврамовиќ, с. р.

1167.

Врз основа на член 80 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ”, бр. 37/88), директорот на Сојузниот завод за стандардизација пропишува

ПРАВИЛНИК

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ЛИЗГАВИ ЛАГЕРИ

Член 1

Со овој правилник се пропишуваат југословенските стандарди за лизгави лагери што ги имаат следните називи и ознаки:

1) Лизгави лагери. Тенкосидни полутки на лагери. Мери, толеранции и методи на контрола ———— JUS M.C3.346

2) Лизгави лагери. Методи на контрола. Контрола на развиената должина на тенкосидни полутки на лагери ———— JUS M.C3.365.

Член 2

Југословенските стандарди од член 1 на овој правилник се составен дел на овој правилник, а се објавуваат во посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација.

Член 3

Југословенските стандарди од член 1 на овој правилник се задолжителни во целост, а ќе се применуваат на лизгави лагери што ќе се произведат односно увезат од денот на влегувањето во сила на овој правилник.

Член 4

Овој правилник влегува во сила по истекот на три месеци од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Бр. 07-93/171
19 септември 1989 година
Белград

Заменик на директорот
на Сојузниот завод за
стандардизација,
Вера Аврамовиќ, с. р.

1168.

Врз основа на член 80 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ”, бр. 37/88), директорот на Сојузниот завод за стандардизација пропишува

ПРАВИЛНИК ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ПЕСТИЦИДИ

Член 1

Со овој правилник се пропишуваат југословенските стандарди за пестициди што ги имаат следните називи и ознаки:

- 1) Пестициди. Акарициди. Речник — JUS H.PO.018
2) Пестициди. Родентициди. Речник — JUS H.PO.019

Член 2

Југословенските стандарди од член 1 на овој правилник се составен дел на овој правилник, а се објавуваат во посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација.

Член 3

Применувањето на југословенските стандарди од член 1 на овој правилник не е задолжително.

Член 4

Овој правилник влегува во сила по истекот на два месеца од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 07-93/211
11 октомври 1989 година
Белград

Заменик на директорот
на Сојузниот завод за
стандардизација,
Вера Аврамовиќ, с. р.

1169.

Врз основа на член 80 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 37/88), директорот на Сојузниот завод за стандардизација пропишува

ПРАВИЛНИК ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ИСКАЖУ- ВАЊЕ КВАЛИТЕТОТ НА РАБОТАТА НА ЕЛЕКТРИЧ- НА И ЕЛЕКТРОНСКА МЕРНА ОПРЕМА

Член 1

Со овој правилник се пропишува југословенскиот стандард за искажување квалитетот на работата на електрична и електронска мерна опрема што го има следниот назив и ознака:

Искажување квалитетот на работата
на електрична и електронска мерна опре-
ма ————— JUS L.G7.001

Член 2

Југословенскиот стандард од член 1 на овој правилник е составен дел на овој правилник, а се објавува во посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација.

Член 3

Освен точка 14.3 на југословенскиот стандард JUS L.G7.001, чија примена не е задолжителна, југословенскиот стандард од член 1 на овој правилник е задолжителен, а ќе се применува на искажување квалитетот на работата на електрична и електронска мерна опрема од денот на влегувањето во сила на овој правилник.

Член 4

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи Правилникот за југословенскиот стандард за електронска опрема за мерење („Службен лист на СФРЈ“, бр. 52/78).

Член 5

Овој правилник влегува во сила по истекот на два месеца до денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 07-93/194
21 септември 1989 година
Белград

Заменик на директорот
на Сојузниот завод за
стандардизација,
Вера Аврамовиќ, с. р.

1170.

Врз основа на член 80 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 37/88), директорот на Сојузниот завод за стандардизација пропишува

ПРАВИЛНИК ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ОПРЕМА ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА РАБОТИЛИШТА И НА ПРИ- ВРЕМЕНИ ПРЕЧКИ НА ПАТ

Член 1

Со овој правилник се пропишуваат југословенските стандарди за опрема за обезбедување на работилишта и на привремени пречки на пат што ги имаат следните називи и ознаки:

- 1) Опрема за обезбедување на работилишта и на привремени пречки на пат. Браници. Технички услови ————— JUS Z.S2.852
2) Опрема за обезбедување на работилишта и на привремени пречки на пат. Пречки. Технички услови ————— JUS Z.S2.853
3) Опрема за обезбедување на работилишта и на привремени пречки на пат. Конуси. Технички услови ————— JUS Z.S2.854
4) Опрема за обезбедување на работилишта и на привремени пречки на пат. Ознаки за вертикално обележување на работилишните возила ————— JUS Z.S2.855

Член 2

Југословенските стандарди од член 1 на овој правилник се составен дел на овој правилник, а се објавуваат во посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација.

Член 3

Југословенските стандарди од член 1 на овој правилник се задолжителни во целост, а ќе се применуваат на опрема за обезбедување на работилишта и на привремени пречки на пат што ќе се произведат односно увезат од денот на влегувањето во сила на овој правилник.

Член 4

Овој правилник влегува во сила по истекот на два месеца од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 07-93/205
11 октомври 1989 година
Белград

Заменик на директорот
на Сојузниот завод за
стандардизација,
Вера Аврамовиќ, с. р.

1171.

Врз основа на член 80 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 37/88), директорот на Сојузниот завод за стандардизација пропишува

ПРАВИЛНИК ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА КОДОВИ ЗА ПРЕТСТАВУВАЊЕ НА ВАЛУТИ И ПАРИ

Член 1

Со овој правилник се пропишува југословенскиот стандард за кодови за претставување на валути и пари што го има следниот назив и ознака:

Кодови за претставување на валути и пари ————— JUS I.B8.002

Член 2

Југословенскиот стандард од член 1 на овој правилник е составен дел на овој правилник, а се објавува во посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација.

Четвртата страна од образецот на возачката дозвола содржи рубрики за запишување на промената на живеалиштето (адресата) на возачот и продолжувањето на важењето на возачката дозвола (назив и седиште на органот кај кој возачот е запишан во евиденцијата), изречената мерка на безбедност или заштитна мерка на забрана на управување со моторно возило (категорија на возилата, траење на мерката на безбедност односно на заштитната мерка, датум на запишувањето и потпис на службеното лице), како и сервисниот број од насловната страна.

Член 3

Образецот на возачката дозвола се изработува од специјален материјал кој има соодветни механички и хемиски карактеристики.

Видот на материјалот од став 1 на овој член се утврдува со договор што ќе го склучи сојузниот секретар за сообраќај и врски со претпријатието односно организацијата на здружен труд на која ѝ се доверува печатењето на образецот на возачката дозвола.

Печатењето и дистрибуцијата на обрасците се врши само за потребите на органите надлежни за издавање и замена на возачки дозволи.

Член 4

Во образецот на возачката дозвола податоците се запишуваат со машина за пишување или со други технички средства за пишување.

Член 5

Образецот на возачката дозвола е отпечатен кон овој правилник и претставува негов составен дел.

Член 6

На образецот на возачката дозвола издадена согласно со одредбите на Правилникот за образецот на возачката дозвола („Службен лист на СФРЈ”, бр. 66/81), мерката на безбедност или заштитната мерка забрана на управување со моторно возило ќе се запишува на местото определено за запишување на продолжувањето на важењето на возачката дозвола односно на местото за запишување на промената на живеалиштето на возачот.

Член 7

Возачката дозвола издадена на образецот пропишан со Правилникот за образецот на возачката дозвола („Службен лист на СФРЈ”, бр. 66/81) ќе се заменува со возачка дозвола издадена на образецот пропишан со овој правилник при продолжувањето на возачката дозвола, како и при заменувањето на возачката дозвола поради загубување, оштетување, промена на податоците запишани во дозволата и при запишувањето на мерките на безбедност или на заштитната мерка забрана на управување со моторно возило.

Член 8

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи Правилникот за образецот на возачката дозвола („Службен лист на СФРЈ”, бр. 66/81).

Член 9

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”, а ќе се применува од 1 јануари 1990 година.

Бр. 4579/2
22 ноември 1989 година
Белград

Сојузен секретар
за сообраќај и врски,
Јоже Слокар, с. р.

Образец (на возачката дозвола)

НАСЛОВНА СТРАНА

ГРБ НА СФРЈ

СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА
РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

YU

ВОЗАЧКА ДОЗВОЛА
PERMIS DE CONDUIRE

Сериски број

ВТОРА СТРАНА

1. Презиме _____
 2. Име _____
 3. Датум и место на раѓањето _____
 4. _____
- Единствен матичен број

5. _____
- Живеалиште
(место)

Фотографија
на возачот
35 x 45 mm

Потпис на возачот

6. Издадена од _____
 7. Во _____ на _____ г.
 8. Важи до _____ г.
- Бр. _____

М.П.

Потпис

ТРЕТА СТРАНА

	Категорија на возила за која важи возачката дозвола	
A	Мотоцикли	М.П.
B	Моторни возила, освен мотоцикли, чија најголема дозволена маса не преминува 3.500 kg и чиј број на седишта, не сметајќи го седиштето на возачот, не преминува осум	М.П.
C	Моторни возила за превоз на товар чија најголема дозволена маса не преминува 3.500 kg	М.П.
D	Моторни возила за превоз на лица кои, покрај седиштето за возачот, имаат повеќе од осум седишта	М.П.
E	Групи на возила чии влечни возила спаѓаат во категоријата B, C или D, а самите групи не спаѓаат во категоријата на тие влечени возила	М.П.
	Ограничување:	

ЧЕТВРТА СТРАНА

Промена на живеалиштето	
_____ бр. _____	
Датум _____	Потпис _____ М.П.
Продолжено важењето на возачката дозвола до _____ г.	
Потпис _____	М.П.
Мерка за безбедност или заштитна мерка	
Забрането е да управува со моторно возило од категоријата _____ од _____ до _____	
Датум _____	М.П.
Потпис _____	
Забрането е да управува со моторно возило од категоријата _____ од _____ до _____	
Датум _____	М.П.
Сериски број _____	Потпис _____

1166.

Врз основа на член 80 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ”, бр. 37/88), директорот на Сојузниот завод за стандардизација пропишува

ПРАВИЛНИК

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ОКОВ ЗА ГРАДЕЖНА СТОЛАРИЈА

Член 1

Со овој правилник се пропишуваат југословенските стандарди за оков за градежна столарија што ги имаат следните називи и ознаки:

- 1) Оков за градежна столарија. Скратени ознаки за материјалите, начинот на обработка и заштита на површината — JUS M.K3.010
- 2) Оков за градежна столарија. Брави за метална врата за цилиндрична влошка. Форма и мерки — JUS M.K3.021
- 3) Оков за градежна столарија. Брави за цилиндрична влошка. Форма и мерки — JUS M.K3.025
- 4) Оков за градежна столарија. Брави со клуч. Форма и мерки — JUS M.K3.030
- 5) Оков за градежна столарија. Цилиндрична влошка за брави. Форма и мерки — JUS M.K3.035
- 6) Оков за градежна столарија. Брави за врати за санитарни простории. Форма и мерки — JUS M.K3.036
- 7) Оков за градежна столарија. Прифатни плочи за брави. Форма и мерки — JUS M.K3.041
- 8) Оков за градежна столарија. Затнувач за врата. Мерки — JUS M.K3.049
- 9) Оков за градежна столарија. Квака за врата. Мерки — JUS M.K3.050
- 10) Оков за градежна столарија. Рачки за врата. Мерки — JUS M.K3.056
- 11) Оков за градежна столарија. Штит за брави за врати. Мерки — JUS M.K3.060
- 12) Оков за градежна столарија. Мал штит. Мерки — JUS M.K3.065
- 13) Оков за градежна столарија. Мали рачки. Мерки — JUS M.K3.078
- 14) Оков за градежна столарија. Спојници. Форма и мерки — JUS M.K3.091
- 15) Оков за градежна столарија. Брави за прозорци. Мерки — JUS M.K3.230
- 16) Оков за градежна столарија. Рачки за прозорци. Мерки — JUS M.K3.237

Член 2

Југословенските стандарди од член 1 на овој правилник се составен дел на овој правилник, а се објавуваат во посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација.

Член 3

Освен југословенскиот стандард JUS M.K3.010, чие применување не е задолжително, југословенските стандарди од член 1 на овој правилник се задолжителни во целост, а ќе се применуваат на оков за градежна столарија што ќе се произведе односно увезе од денот на влегувањето во сила на овој правилник.

Член 4

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престануваат да важат југословенските стандарди што ги имаат следните називи и ознаки:

- 1) Оков за градежна столарија. Брави за влезни куќни врати, универзални — JUS M.K3.020
- 2) Оков за градежна столарија. Прифатни плочи за брави за влезна врата на стан — JUS M.K3.041
- донесени со Решението за југословенските стандарди за оков за градежна столарија („Службен лист на ФНРЈ”, бр. 47/61)
- 3) Оков за градежна столарија. Прифатни плочи за брави за внатрешна врата на стан. Форма и мери — JUS M.K3.043

Член 3

Југословенскиот стандард од член 1 на овој правилник е задолжителен во целост, а ќе се применува на кодови за претставување на валути и пари од денот на влегување во сила на овој правилник.

Член 4

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи Правилникот за југословенскиот стандард за кодови за претставување на валутите и парите („Службен лист на СФРЈ”, бр. 2/86).

Член 5

Овој правилник влегува во сила по истекот на три месеца од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Бр. 07-93/220
17 октомври 1989 година
Белград

Заменик на директорот
на Сојузниот завод за
стандардизација,
Вера Аврамовиќ, с. р.

1172.

Врз основа на член 80 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ”, бр. 37/88), директорот на Сојузниот завод за стандардизација пропишува

ПРАВИЛНИК

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ПИЕЗО-ЕЛЕКТРИЧНИ КОМПОНЕНТИ ЗА СТАБИЛИЗАЦИЈА И СЕЛЕКЦИЈА НА ФРЕКВЕНЦИИТЕ

Член 1

Со овој правилник се пропишуваат југословенските стандарди за пиезоелектрични компоненти за стабилизација и селекција на фреквенциите што ги имаат следните називи и ознаки:

1) Пиезоелектрични компоненти за стабилизација и селекција на фреквенциите. Единки на кристали од кварц. Технички карактеристики и услови за примена —

JUS N.R9.006

2) Пиезоелектрични компоненти за стабилизација и селекција на фреквенциите. Мерење на параметрите на единка на кристал од кварц по методот на нулева фаза во П-четирипол со компензација на паралелната капацитивност Со — — — —

JUS N.R9.033

3) Пиезоелектрични компоненти за стабилизација и селекција на фреквенциите. Карактеристики на синтетичкиот кристал од кварц, изработка и методи на испитување — — — — —

JUS N.R9.050

Член 2

Југословенските стандарди од член 1 на овој правилник се составен дел на овој правилник, а се објавуваат во посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација.

Член 3

Применувањето на југословенските стандарди од член 1 на овој правилник не е задолжително.

Член 4

Овој правилник влегува во сила по истекот на два месеца од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Бр. 07-93/191
21 септември 1989 година
Белград

Заменик на директорот
на Сојузниот завод за
стандардизација,
Вера Аврамовиќ, с. р.

1173.

Врз основа на член 27 став 2 од Законот за Службата на општественото книговодство („Службен лист на СФРЈ”, бр. 70/83, 16/86, 72/86, 74/87, 37/88, 61/88 и 57/89), генералниот директор на Службата на општественото книговодство пропишува

ПРАВИЛНИК

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА РОКОВИТЕ ЗА ОБРАБОТКА НА ФИНАНСИСКИ ПОДАТОЦИ И ПОКАЗАТЕЛИ И РОКОВИТЕ ЗА ОБЈАВУВАЊЕ ПУБЛИКАЦИИ ЗА ТИЕ ПОДАТОЦИ, ПОКАЗАТЕЛИ, ИНФОРМАЦИИ И АНАЛИЗИ

Член 1.

Во Правилникот за роковите за обработка на финансиски податоци и показатели и роковите за објавување публикации за тие податоци, показатели, информации и анализи („Службен лист на СФРЈ”, бр. 21/86) во член 3 став 1 се менува и гласи:

„За обработка на финансиски податоци и показатели од месечните статистички истражувања се утврдуваат следните рокови за организационите единици на Службата на општественото книговодство (во натамошниот текст: Службата):

Реден број	Назив на статистичкото истражување	Рокови		
		Филијала	Централа	СОКЈ
1	2	3	4	5
1.	Месечен извештај за неизвршените обврски на правните лица евидентирани кај СОК (ИНС)	03. во месецот	06. во месецот	09. во месецот
2.	Месечен извештај за бруто прометот и салдо на сметките на корисниците на општествени средства кај Службата (КНБ-1-СОК)	03. "	06. "	09. "
3.	Збиен извештај за вклучувањето на средствата (КНБ-2-СОК)	03. "	06. "	09. "
4.	Месечен извештај за наплата на приходите на ОПЗ и нивните фондови на СИЗ и други самоуправни организации и нивната распределба на корисниците (Б-2)	04. "	07. "	10. "
5.	Месечен извештај за расчленетиот промет на жиро и на другите сметки на корисниците на општествени средства (Р-1)	06. "	10. "	13. "

1	2	3	4	5			
6.	Месечен извештај за плаќањата извршени за сметка на членови на интерната банка (Р-1)	06.	"	10.	"	13.	"
7.	Статистичко следење за паричните примања и издавања на населението	-	-	-	-	13.	"
8.	Месечен извештај за исплатите за инвестиции од сметките на инвеститорите и од средствата на кредитите	10.	"	13.	"	16.	"

Во став 2 зборовите: „11 и 12“ се заменуваат со зборовите: „2 и 3“.

Став 3 се менува и гласи:

„Роковите за статистичко истражување под редниот број 8 од став 1 на овој член во месеците во кои се завршува тримесечјето (март, јуни, септември и декември) се:

- за филијалите: 14 април, 14 јули, 14 октомври, 14 јануари;

- за централите: 18 април, 18 јули, 18 октомври, 18 јануари;

- за СОКЈ: 23 април, 23 јули, 23 октомври, 23 јануари.“

Член 2

Член 4 се менува и гласи:

„За обработка на финансиските податоци и показатели од тримесечните и полугодишните статистички истражувања се утврдуваат следните рокови за организационите единици на Службата:

Реден број	Назив на статистичкото истражување	Рокови		
		Филијала	Централа	СОКЈ
1	2	3	4	5
1.	Тримесечен извештај			
1.1.	Податоци од пропишаниот образец на ниво на СР односно на САП и СФРЈ, а по дејности до ниво на подгрупата и тоа: за сите правни лица од областите 01 до 14; за правните лица од стопанството од областите 01 до 11; за правните лица од областите на општествените дејности (области 12 и 13); за правните лица од областа 14, за периодите:			
	I - III	25.04.	28.04.	30.04.
	I - IX	25.10.	28.10.	30.10.
1.2.	Податоци од пропишаниот образец за единиците во странство на ниво на СР односно САП и СФРЈ, по видови единици, по дејности до ниво на гранката (области 01 до 14), по држави, и тоа: за претпријатија; за единици за изведување на инвестициони работи во странство; за банки и други финансиски организации; за засадници за осигурување на имоти и лица, за периодите:			
	I - III	25.05.	28.05.	30.05.
	I - IX	25.11.	28.11.	02.12.
2.	Полугодишна пресметка			
2.1.	Правни лица од стопанството (области од 01 до 11)			
2.1.1.	Сите податоци од пропишаните обрасци (Биланс на состојбата, Биланс на успехот, Распоред на резултатите, Тримесечен извештај) на ниво на СР односно САП и СФРЈ, до подгрупата на дејноста, по големина на правните лица, и тоа посебно за: големи; средни; мали; големи и средни и големи средни и мали	07.08.	11.08	14.08
2.1.2.	Аналитички табели и индикатори од пропишаните обрасци (Биланс на состојбата, Биланс на успехот, Распоред на резултатите, Тримесечен извештај) на ниво на СР односно САП и СФРЈ, а по дејности до ниво на гранката, и тоа посебно за: големи и средни правни лица; мали правни лица и збирно за големи, средни и мали правни лица	07.08.	11.08	14.08
2.1.3.	Сите податоци од пропишаните обрасци (Биланс на состојбата, Биланс на успехот, Распоред на резултатите, Тримесечен извештај) во споредбен преглед на ниво на СР односно САП и СФРЈ, збирно за средни и големи правни лица од стопанството и до ниво на областа	-	-	14.08
2.1.4.	Сите податоци од пропишаните обрасци (Биланс на успехот, Распоред на резултатите, Тримесечен извештај) во споредбен преглед на ниво на СР односно САП и СФРЈ, збирно за сите правни лица од стопанството и до ниво на областа	-	-	14.08
2.1.5.	Сите податоци од пропишаните обрасци (Биланс на состојбата, Биланс на успехот, Распоред на резултатите, Тримесечен извештај), на ниво на СР односно САП и СФРЈ, и тоа: збирно за големи и средни и збирно за големи, средни и мали правни лица од стопанството до ниво на гранка, што покажале загуба во текот на тековната година	07.08.	11.08.	14.08.
2.1.6.	Аналитички табели и индикатори од пропишаните обрасци (Биланс на состојбата, Биланс на успехот, Распоред на резултатите, Тримесечен извештај), на ниво на СР односно САП и СФРЈ збирно за големи и средни правни лица од			

1	2	3	4	5
	стопанството до ниво на гранка, што искажале загуба во тековната година	07.08.	11.08.	14.08.
2.1.7.	Избрани аналитички табели и индикатори од пропишаните обрасци (Биланс на успехот, Распоред на резултатите, Тримесечен извештај) на ниво на СР односно САП и СФРЈ, збирно за големи, средни и мали правни лица од стопанството до ниво на гранка, што искажале загуба во тековната година	07.08.	11.08.	14.08.
2.2.	Правни лица од општествените дејности (области 12 и 13)			
2.2.1.	Сите податоци од пропишаните обрасци, (Биланс на состојбата, Биланс на успехот, Распоред на резултатите, Тримесечен извештај) на ниво на СР односно САП и СФРЈ, до подгрупата на дејноста, по големина на правните лица и тоа посебно за: големи, средни; мали; големи и средни и големи, средни и мали	12.08.	15.08.	18.08.
2.2.2.	Аналитички табели и индикатори од пропишаните обрасци (Биланс на состојбата, Биланс на успехот, Распоред на резултатите, Тримесечен извештај) на ниво на СР односно САП и СФРЈ, а по дејности до ниво на гранка и тоа посебно за големи и средни правни лица; мали правни лица и збирно за големи, средни и мали правни лица	12.08.	15.08.	18.08.
2.2.3.	Сите податоци од пропишаните обрасци (Биланс на состојбата, Биланс на успехот, Распоред на резултатите, Тримесечен извештај) во споредбен преглед на ниво на СР односно САП и СФРЈ, збирно за големи и средни правни лица од областа на општествените дејности и до ниво на областа	-	-	18.08.
2.2.4.	Сите податоци од пропишаните обрасци (Биланс на успехот, Распоред на резултатите, Тримесечен извештај) во споредбен преглед на ниво на СР односно САП и СФРЈ, збирно за сите правни лица од областа на општествените дејности и до ниво на областа	-	-	18.08.
2.2.5.	Сите податоци од пропишаните обрасци (Биланс на состојбата, Биланс на успехот, Распоред на резултатите, Тримесечен извештај), на ниво на СР односно САП и СФРЈ, и тоа: збирно за големи и средни и збирно за големи, средни и мали правни лица од општествените дејности до ниво на гранка, што искажале загуба во тековната година	12.08.	15.08.	18.08.
2.2.6.	Аналитички табели и индикатори од пропишаните обрасци (Биланс на состојбата, Биланс на успехот, Распоред на резултатите, Тримесечен извештај), на ниво на СР односно САП и СФРЈ, збирно за големи и средни правни лица од општествените дејности до ниво на гранка, што искажале загуба во тековната година	12.08.	15.08.	18.08.
2.2.7.	Избрани аналитички табели и индикатори од пропишаните обрасци (Биланс на успехот, Распоред на резултатите, Тримесечен извештај), на ниво на СР односно САП и СФРЈ, збирно за големи, средни и мали правни лица од општествените дејности до нивото на гранка пошто искажале загуба во тековната година	12.08.	15.08.	18.08.
2.3.	Работни заедници на сите правни лица – сите податоци од пропишаните обрасци (Биланс на состојбата, Биланс на успехот, Распоред на резултатите, Тримесечен извештај), на ниво на СР односно САП и СФРЈ, до подгрупата на дејноста, и тоа: збирно за работните заедници од областите 01 до 14; збирно за работните заедници од областа на стопанството (01 до 11); збирно за работните заедници од областа на општествените дејности (12 и 13) и збирно за работните заедници на ОПЗ, СИЗ, ОПО и ОО (област 14)	15.08.	18.08.	20.08.
2.4.	Работни односно деловни единици и претпријатија во странство			
2.4.1.	Сите податоци од пропишаните обрасци (Биланс на состојбата, Биланс на успехот, Распоред на резултатите, Тримесечен извештај), на ниво на СР односно САП и СФРЈ, по видови единици во странство, по дејности до ниво на гранка, и тоа: за претпријатија; за работни единици за изведување на инвестициони работи во странство; за деловни единици; за банки; за заедници за осигурување	07.09.	11.09.	14.09.
2.4.2.	Сите податоци од пропишаните обрасци (Биланс на состојбата, Биланс на успехот, Распоред на резултатите, Тримесечен извештај), на сите единици во странство, освен на банките и заедниците за осигурување во споредбен преглед на ниво на СР односно САП и СФРЈ, а по дејности до ниво на областа	07.09.	11.09.	14.09.
2.4.3.	Сите податоци од пропишаните обрасци (Биланс на состојбата, Биланс на успехот, Распоред на резултатите, Тримесечен извештај), на ниво на СР односно САП и СФРЈ, по видови единици, по региони и држави во кои работат единици во странство	07.09.	11.09.	14.09.

1	2	3	4	5
2.4.4.	Аналитички табели и индикатори на избраните податоци од пропишаните обрасци, по видови единици освен за банките и заедниците за осигурување, по региони и држави	07.09.	11.09.	14.09.
2.5.	Банки и други финансиски организации ¹⁾	16.08.	20.08.	23.08.
2.6.	Заедници за осигурување на имоти и лица ¹⁾	16.08.	20.08.	23.08.
2.7.	Самоуправни интересни заедници ¹⁾	18.08.	22.08.	25.08.
2.8.	Органи и организации на општествено-политичките заедници ¹⁾	20.08.	24.08.	27.08.
2.9.	Буџети на општествено политичките заедници ¹⁾	21.08.	25.08.	28.08.

¹⁾ Обработка на податоците за периодот од I до IX 1989 година се врши во ноември 1989 година според наведениот редослед.

ДРУГИ СТАТИСТИЧКИ ИСТРАЖУВАЊА

1.	Тримесечен извештај за инвестициите во тек по инвестициони објекти и други инвестициони вложувања, за периодот:			
	I - III	14.04	18.04	23.04
	I - VI	14.07	18.07	23.07
	I - IX	14.10	18.10	23.10
	I - XII	14.01	18.01	23.01
2.	Тримесечен извештај за примена на инструментите за обезбедување на плаќањата (ОП), за периодот:			
	I - III	10.04	15.04	20.04
	I - VI	10.07	15.07	20.07
	I - IX	10.10	15.10	20.10
	I - XII	10.01	15.01	20.01.

Член 3

Член 5 се менува и гласи:

„За обработка на податоците и показателите од годишните статистички истражувања врз основа на завршните сметки на корисниците на општествени средства и на другите правни лица и другите статистички истражувања, се утврдуваат следните рокови за организационите единици во Службата:

Реден број	Назив на статистичкото истражување	Рокови		
		Филијала	Централа	СОКЈ
1	2	3	4	5
I. ГОДИШНИ ПРЕСМЕТКИ				
1.1.	Правни лица од стопанството (области 01 до 11)			
1.1.1.	Сите податоци од пропишаните обрасци, (Биланс на состојбата, Биланс на успехот, Распоред на резултатите, Тримесечен извештај, Анекс) на ниво на СР односно САП и СФРЈ, до подгрупата на дејноста, по големина на правните лица, и тоа посебно за: големи; средни; мали; големи и средни и големи, средни и мали	08.03	12.03	15.03
1.1.2.	Аналитички табели и индикатори од пропишаните обрасци (Биланс на состојбата, Биланс на успехот, Распоред на резултатите, Тримесечен извештај, Анекс) на ниво на СР односно САП и СФРЈ, а по дејности до ниво на гранка, и тоа посебно: збирно за големи и средни правни лица; збирно за мали правни лица и збирно за големи, средни и мали правни лица	08.03.	12.03.	15.03.
1.1.3.	Сите податоци од пропишаните обрасци (Биланс на состојбата, Биланс на успехот, Распоред на резултатите, Тримесечен извештај, Анекс) во споредбен преглед на ниво на СР односно САП и СФРЈ, збирно за сите средни и големи правни лица од стопанството и до ниво на областа	-	-	15.03.
1.1.4.	Сите податоци од пропишаните обрасци (Биланс на состојбата, Биланс на успехот, Распоред на резултатите, Тримесечен извештај, Анекс) во споредбен преглед на ниво на СР односно САП и СФРЈ, збирно за сите правни лица од стопанството и до ниво на областа	-	-	15.03.
1.1.5.	Сите податоци од пропишаните обрасци (Биланс на состојбата, Биланс на успехот, Распоред на резултатите, Тримесечен извештај, Анекс), на ниво на СР односно САП и СФРЈ, и тоа: збирно за големи и средни и збирно за големи, средни и мали правни лица од стопанството до ниво на гранка што искажале загуба во тековната година	08.03.	12.03.	15.03.
1.1.6.	Аналитички табели и индикатори од пропишаните обрасци (Биланс на состојбата, Биланс на успехот, Распоред на резултатите, Тримесечен извештај, Анекс), на ниво на СР односно САП и СФРЈ, збирно за големи и средни правни лица од стопанството до ниво на гранка што искажале загуба во тековната година	08.03.	12.03.	15.03.

1	2	3	4	5
1.1.7.	Избрани аналитички табели и индикатори од пропишаните обрасци (Биланс на состојбата, Биланс на успехот, Распоред на резултатите, Тримесечен извештај, Анекс), на ниво на СР односно САП и СФРЈ, збирно за големи, средни и мали правни лица од стопанството до ниво на гранка што искажале загуба во тековната година	08.03.	12.03.	15.03.
1.1.8.	Податоци за репродуктивната и акумулативната способност на правни лица од стопанството, на ниво на СФРЈ, до ниво на гранка	-	-	22.03.
1.2.	Правни лица од општествените дејности (области 12 и 13)			
1.2.1.	Сите податоци од пропишаните обрасци (Биланс на состојбата, Биланс на успехот, Распоред на резултатите, Тримесечен извештај, Анекс), на ниво на СР односно САП и СФРЈ, до подгрупа на дејноста, по големина на правните лица, и тоа посебно за: големи; средни; мали; големи и средни и големи, средни и мали	11.03.	15.03.	18.03.
1.2.2.	Аналитички табели и индикатори од пропишаните обрасци (Биланс на состојбата, Биланс на успехот, Распоред на резултатите, Тримесечен извештај, Анекс), на ниво на СР односно САП и СФРЈ, а по дејности до ниво на гранка, и тоа посебно за големи и средни правни лица; мали правни лица и збирно за големи, средни и мали правни лица	11.03.	15.03.	18.03.
1.2.3.	Сите податоци од пропишаните обрасци (Биланс на состојбата, Биланс на успехот, Распоред на резултатите, Тримесечен извештај, Анекс) во споредбен преглед на ниво на СР односно САП и СФРЈ, збирно за големи и средни правни лица од областа на општествените дејности и до ниво на областа	-	-	18.03.
1.2.4.	Сите податоци од пропишаните обрасци (Биланс на состојбата, Биланс на успехот, Распоред на резултатите, Тримесечен извештај, Анекс) во споредбен преглед на ниво на СР односно САП и СФРЈ, збирно за сите правни лица од областа на општествените дејности и до ниво на областа	-	-	18.03.
1.2.5.	Сите податоци од пропишаните обрасци (Биланс на состојбата, Биланс на успехот, Распоред на резултатите, Тримесечен извештај, Анекс), на ниво на СР односно САП и СФРЈ, и тоа: збирно за големи и средни и збирно за големи, средни и мали правни лица од општествените дејности до ниво на гранката што искажале загуба во тековната година	11.03.	15.03.	18.03.
1.2.6.	Аналитички табели и индикатори од пропишаните обрасци (Биланс на состојбата, Биланс на успехот, Распоред на резултатите, Тримесечен извештај, Анекс), на ниво на СР односно САП и СФРЈ, збирно за големи и средни правни лица од општествените дејности до ниво на гранката што искажале загуба во тековната година	11.03.	15.03.	18.03.
1.2.7.	Избрани аналитички табели и индикатори од пропишаните обрасци (Биланс на состојбата, Биланс на успехот, Распоред на резултатите, Тримесечен извештај, Анекс), на ниво на СР односно САП и СФРЈ, збирно за големи, средни и мали правни лица од општествените дејности до ниво на гранка што искажале загуба во тековната година	11.03.	15.03.	18.03.
1.3.	Работни заедници на сите правни лица – сите податоци од пропишаните обрасци (Биланс на состојбата, Биланс на успехот, Распоред на резултатите, Тримесечен извештај, Анекс), на ниво на СР односно САП и СФРЈ, до подгрупа на дејноста, и тоа: збирно за работните заедници од областите 01 до 14; збирно за работните заедници од областа на стопанството (01 до 11); збирно за работните заедници од областа на општествените дејности (12 и 13) и збирно за работните заедници на ОПЗ, СИЗ, ОПО и ОО (област 14)	16.03.	19.03.	21.03.
1.4.	Работни односно деловни единици и претпријатија во странство			
1.4.1.	Сите податоци од пропишаните обрасци (Биланс на состојбата, Биланс на успехот, Распоред на резултатите, Тримесечен извештај, Анекс), на ниво на СР односно САП и СФРЈ, по видови единици во странство, по дејности до ниво на гранката, и тоа: за претпријатијата; за работните единици за изведвање на инвестициони работи во странство; за деловните единици; за банките; за заедниците за осигурување	08.04.	12.04.	15.04.
1.4.2.	Сите податоци од пропишаните обрасци (Биланс на состојбата, Биланс на успехот, Распоред на резултатите, Тримесечен извештај, Анекс), на сите единици во странство, освен банките и заедниците за осигурување во споредбен преглед на ниво на СР односно САП и СФРЈ, а по дејности до ниво на областа	-	-	15.04.

1	2	3	4	5
1.4.3.	Сите податоци од пропишаните обрасци (Биланс на состојбата, Биланс на успехот, Распоред на резултатите, Тримесечен извештај, Анекс), на ниво на СР односно САП и СФРЈ, по видови единици, по региони и држави во кои работат единиците во странство	08.04.	12.04.	15.04.
1.4.4.	Аналитички табели и индикатори на одбрани податоци од пропишаните обрасци, по видови единици, освен за банките и заедниците за осигурување, по региони и држави	-	12.04.	15.04.
1.5.	Банки и други финансиски организации	17.03.	21.03.	24.03.
1.6.	Заедници за осигурување на имоти и лица	17.03.	21.03.	24.03.
1.7.	Самоуправни интересни заедници	18.03.	22.03.	25.03.
1.8.	Органи и организации на општествено-политичката заедница	20.03.	24.03.	27.03.
1.9.	Буџети на општествено-политичките заедници	21.03.	25.03.	28.03.
1.10.	Други корисници на општествени средства	22.03.	26.03.	29.03.
1.11.	Определени корисници на општествени средства	22.03.	26.03.	29.03.
1.12.	Консолидиран биланс на поврзани претпријатија	24.03.	28.03.	31.03.
II. ДРУГИ СТАТИСТИЧКИ ИСТРАЖУВАЊА				
1.	Годишен извештај за бројната состојба на имателите на сметка кај СОК (БСК)	20.01.	25.01.	05.02."

Член 4.

Во член 8 став 1 во оделот „а) Месечни публикации“ се вршат следните измени:

1) под реден број 3 зборовите: „26. во месецот“ се заменуваат со зборовите: „19. во месецот“;

2) под реден број 4 зборовите: „23. во месецот“ се заменуваат со зборовите: „16. во месецот“;

3) под реден број 5 зборовите: „26. во месецот“ се заменуваат со зборовите: „16. во месецот“;

4) реден број 7 се менува и гласи: „7. Неизвршени обврски на правните лица евидентирани во редоследот на наплата кај СОК, 12. во месецот“.

5) ред. бр. 8. до 11. се бришат.

Во став 2 зборовите: „13 мај, 13 август, 13 ноември и 13 февруари“ се заменуваат со зборовите: „26 април, 26 јули, 26 октомври и 26 јануари“.

Во одделот: „б) Тримесечни публикации“ реден број 1 се менува и гласи:

„1. Податоци од Тримесечниот извештај на правните лица со седиште во Југославија, на ниво на СФРЈ, по дејности до подгрупа, за периодот:

I-III 10.05.

I-IX 10.11.“.

Ред. бр. 2. до 6. се бришат.

Досегашните ред. бр. 7 до 9 стануваат ред. бр. 2 до 4.

Реден број 10, кој станува реден број 5, се менува и гласи:

„5. Статистички билтен за инвестициите во тек, за периодот

I-III 03.05.

I-VI 03.08.

I-IX 03.11.

I-XII 03.02“.

Во одделот: „в) Полугодишни публикации“ ред. бр. 1 и 2 се заменуваат со ред. бр. од 1 до 8 кои и гласат:

1.	Податоци од полугодишната пресметка на големи и средни правни лица од стопанството на ниво на СФРЈ, по дејности до подгрупа	31.08.
2.	Податоци од полугодишната пресметка на сите правни лица од стопанството на ниво на СФРЈ, по дејности до подгрупа	05.09.
3.	Податоци од полугодишната пресметка на големи и средни правни лица од стопанството во споредбен преглед на ниво на СР односно САП и СФРЈ, по области	10.09.
4.	Податоци од полугодишната пресметка на сите правни лица од стопанствата во споредбен преглед на ниво на СР односно САП и СФРЈ, по области	15.09.
5.	Податоци од полугодишната пресметка на големи и средни правни лица од општествените дејности на ниво на СФРЈ, по дејности до подгрупа	20.09.
6.	Податоци од полугодишната пресметка на сите правни лица од општествените дејности на ниво на СФРЈ, по дејности до подгрупа	25.09.
7.	Податоци од полугодишната пресметка на големи и средни правни лица од општествените дејности во споредбен преглед на ниво на СР односно САП и СФРЈ, по области	30.09.
8.	Податоци од полугодишната пресметка на големи и средни правни лица од општествените дејности во споредбен преглед на ниво на СР односно САП и СФРЈ, по области	05.10.“.

Во одделот „г) Годишни публикации“ ред. бр. 1 до 8 се менуваат и гласат:

1.	Податоци од годишната пресметка на големи и средни правни лица од стопанството на ниво на СФРЈ, по дејности до подгрупа	31.03.
2.	Податоци од годишната пресметка на сите правни лица од стопанството на ниво на СФРЈ, по дејности до подгрупа	05.04.
3.	Податоци од годишната пресметка на големи и средни правни лица од стопанството во споредбен преглед на ниво на СР односно САП и СФРЈ, по области	10.04.
4.	Податоци од годишната пресметка на сите правни лица од стопанството во споредбен преглед на ниво на СР односно САП и СФРЈ, по области	15.04.
5.	Податоци од годишната пресметка на големи и средни правни лица од општествените дејности на ниво на СФРЈ, по дејности до подгрупа	20.04.
6.	Податоци од годишната пресметка на сите правни лица од општествените дејности на ниво на СФРЈ, по дејности до подгрупа	25.04.

- | | | |
|----|--|---------|
| 7. | Податоци од годишната пресметка на големи и средни правни лица од општествените дејности во споредбен преглед на ниво на СР односно САП и СФРЈ, по области | 30.04. |
| 8. | Податоци од годишната пресметка на сите правни лица од општествените дејности во споредбен преглед на ниво на СР односно САП и СФРЈ, по области | 05.05." |

Реден број 9 се брише.

Досегашните ред. бр. 10 до 14 стануваат ред. бр. 9 до 13.

Члан 5.

Член 9 се менува и гласи:

„Врз основа на обработените финансиски податоци и показатели, Службата на општественото книговодство на Југославија ги изработува и објавува информациите и анализите во следните рокови:

- | | Рок |
|--|------------------|
| а) Месечни, тримесечни и полугодишни информации | |
| 1. Информација за основните стопанско-финансиски движења | 30. во месецот |
| 2. Информација за личните доходи на сите правни лица според податоците од тримесечните извештаи, за периодите:
I-III
I-IX | 15.05.
10.11. |
| 3. Информација (анализа) за финансиските резултатите од работењето на правните лица од областа на стопанството, според податоците од полугодишните пресметки, за периодот јануари-јуни | 03.09. |
| 4. Информација за загубите на правните лица од областа на стопанството, според податоците од полугодишните пресметки, за периодот јануари-јуни | 17.09. |
| 5. Информација за финансиските резултати од работењето на работните односно деловните единици и претпријатијата во странство, според податоците од полугодишните пресметки, за периодот јануари-јуни | 12.10. |
| 6. Информација за работењето на банките и другите финансиски организации, според податоците од полугодишните пресметки, за периодот јануари-јуни | 12.09. |
| 7. Информација за работењето на заедниците за осигурување на имоти и лица, според податоците од полугодишните пресметки, за периодот јануари-јуни | 11.09. |
| 8. Информација за финансиските резултати од работењето на правните лица од општествените дејности, според податоците од полугодишните пресметки | 06.09. |
| 9. Информација за загубите на правните лица од општествените дејности, според податоците од полугодишните пресметки | 17.09. |
| 10. Информација за движењето на општата и заедничката потрошувачка за периодот јануари-јуни според податоците од извештаите за наплатата на приходите на ОПЗ, СИЗ и други организации (Б-2) | 25.09. |
| 11. Информација за остварените финансиски резултати од работењето на самоуправните интересни заедници од општествените дејности, според податоците од полугодишните пресметки | 12.09. |
| 12. Информација за остварените финансиски резултати од работењето на буџетите на општествено-политичките заедници, според податоците од полугодишните пресметки | 12.09. |
| 13. Информација за инвестициите во тек и нивното покрите и за вкупните исплати и вложувања за инвестиции во основни средства за периодот јануари-јуни | 08.08. |
| б) Годишни информации (анализи): | |
| 1. Информација (анализа) за финансиските резултати од работењето на правните лица од областа на стопанството, според податоците од годишните пресметки | 10.04. |
| 2. Информација за загубите на правните лица од областа на стопанството, според податоците од годишните пресметки | 15.04. |
| 3. Информација за акумулативната и репродуктивната способност на правните лица од областа на стопанството, според податоците од годишната пресметка | 05.06. |
| 4. Информација за резултатите од работењето на работните односно деловните единици и претпријатијата во странство, според податоците од годишните пресметки | 12.05. |
| 5. Информација за работењето на банките и другите финансиски организации, според податоците од годишните пресметки | 18.04. |
| 6. Информација за работењето на заедниците за осигурување на имоти и лица, според податоците од годишните пресметки | 17.04. |
| 7. Информација за финансиските резултати од работењето на правните лица од општествените дејности, според податоците од годишните пресметки | 14.04. |
| 8. Информација за загубите на правните лица од општествените дејности, според податоците од годишните пресметки | 15.04. |
| 9. Информација за приходите и расходите на други и на определени корисници, според податоците од годишните пресметки | 18.04. |
| 10. Информација (анализа) за движењето на општата и заедничката потрошувачка, според податоците од извештаите за наплатата на приходите на ОПЗ, СИЗ и други организации (Б-2) за периодот јануари - декември | 15.03. |
| 11. Информација за финансиските резултати од работењето на самоуправните интересни заедници од општествените дејности, според податоците од годишните пресметки | 18.04. |
| 12. Информација за приходите и расходите на буџетите на општествено-политичките заедници според податоците од годишните пресметки | 18.04. |
| 13. Информација за инвестициите во тек и нивното покрите и за вкупните инвестициони исплати и вложувања за инвестиции во основни средства, со посебен осврт на влијанието на мерките на тековната економска политика во областа на инвестиционата потрошувачка | 13.02." |

Члан 6.

По член 9 се додава нов член 9а, ког гласи:

„Член 9а.

По исклучок од одредбите на член 4 ред. бр. 1.1 и 1.2 од овој правилник за периодот I-IX 1989 и периодите I-III и I-IX 1990 година, обработка на податоците од Тримесечниот извештај се врши истовремено со обработката на податоците за резултатите од работењето што се искажуваат на пропишаните обрасци: Биланс на успехот и Распоред на резултатите.

Обработка на податоците од став 1 на овој член се врши аналогно на обработката на податоците од ред. бр. 2.1, 2.2 и 2.3 освен од ред. бр. 2.1.3 и 2.2.3 и член 4 од овој правилник.

Роковите за обработка на податоците за правните лица со седиште во Југославија се, и тоа:

а) од член 4 реден број 2.1, освен реден број 2.1.3:

	Филијала	Централа	СОКЈ
- за периодот I-III 1990 година	07.05.	11.05.	14.05.
- за периодот I-IX 1989 и 1990 година	07.11.	11.11.	14.11.

б) од член 4 реден број 2.2, освен реден број 2.2.3:

	Филијала	Централа	СОКЈ
- за периодот I-III 1990 година	12.15.	15.05.	18.05.
- за периодот I-IX 1989 и 1990 година	12.11.	15.11.	18.11.

Роковите за обработка на податоците за единиците во странство се:

	07.06.	11.06.	14.06.
- за периодот I-III 1990 година	07.12.	11.12.	14.12.
- за периодот I-IX 1989 и 1990 година			

Изработка на информации, според наведените обработки на податоците од периодичните пресметки, за периодите јануари-септември 1989, јануари-март 1990 и јануари-септември 1990 година се врши аналогно на роковите наведени во член 9 под а) „Месечни, тримесечни и полугодишни информации“ ред. бр. од 3 до 12. на овој правилник.

По исклучок за периодот јануари-март 1990 година, нема да се врши изработка на информации од член 9 оддел „а) Месечни, тримесечни и полугодишни информации“, ред. бр. 4, 5, и 9 на овој правилник.

Член 7

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

40. бр. 1067
15 ноември 1989 година
Белград

Генерален директор на
Службата на општественото книго-
водство,
Димитрие Тасиќ, с. р.

1174.

Врз основа на член 91а од Законот за авторското право („Службен лист на СФРЈ“, бр. 19/78 и 24/86), Сојузот на организациите на композиторите на Југославија пропишува

ПРАВИЛНИК

ЗА НАДОМЕСТИТЕ ЗА ЈАВНО ИЗВЕДУВАЊЕ И СООПШТУВАЊЕ НА МУЗИЧКИ ДЕЛА ВО ЈАВНОСТА

Член 1

За јавно изведување и соопштување на музички дела во јавноста (во натамошниот текст: изведување) што ги штити Сојузот на организациите на композиторите на Југославија, освен нивното пренесување и емитување преку установите на радиодифузијата кои со посебен договор со Сојузот на организациите на композиторите на Југославија го регулираат плаќањето на надомест, се плаќа надомест по Тарифата на надоместите за јавно изведување и соопштување на музички дела во јавноста (во натамошниот текст: Тарифата), која е составен дел на овој правилник.

Надоместот од став 1 на овој член го наплатува Сојузот на организациите на композиторите на Југославија преку организациите на авторите, како и организациите за заштита на авторските права во смисла на член 91 од Законот за авторското право.

Надоместот наплатен на приредби организирани во хуманитарни цели (помош на Црвениот крст, организациите на слепи, глувонеми, итн.) односно на приредби организирани во корист на настрадани од елементарни непогоди (земјотреси, поплави, пожари, итн.) Сојузот на организациите на композиторите на Југославија преку организацијата која го наплатува надоместот на тие организации ќе им го уплати надоместот на нивната сметка без одбивање на трошоците за наплатата, под услов изведувачите да настапуваат бесплатно, како и организаторот во официјалната програма да го наведе Сојузот на организациите на композиторите на Југославија како учесник на тие приредби.

Член 2

Надомест не се плаќа за изведување на музички дела:

- 1) заради настава и во вид на настава - ако не се врши наплатување на влезни билети или друго наплатување;

- 2) на училишни свечености - ако е влезот бесплатен;
- 3) на приредби организирани на работилиштата на младински работни акции - ако е влезот бесплатен и ако изведувачите настапуваат бесплатно.

Член 3

Под музички дела, во смисла на овој правилник, се подразбираат несценски музички дела, со зборови или без зборови, и одломки на сценски музички дела (опера, оперета и др.) кои не претставуваат драмска целина.

Како жива музика, во смисла на овој правилник, се смета музиката што изведувачот ја изведува непосредно.

Како механичка музика, во смисла на овој правилник, се смета музиката што се изведува на инструменти за механичка репродукција (грамофон, музички автомат, магнетофон, касетофон и др.) или која ѝ се соопштува на јавноста преку радиоапарат, телевизор, видеорикордер, звучници и сл.

Член 4

Бруто приход, во смисла на овој правилник, претставува вкупната наплата остварена со продажба на влезни билети или со други форми на наплатување (резервации, зголемување на цените на јадењето и пијачката, со задолжителна или незадолжителна консумација, без оглед на тоа дали вечерната цена се зголемува или дневната цена се намалува, сервис, музички динар, туристички динар, томбола, лотарија и сл.).

Основица за пресметка на надоместот што се наплатува за концерти на сериозна музика од Тар. број 1 сочинуваат:

- 1) приходот остварен со продажба на влезни билети;
- 2) трошоците за сала;
- 3) нето личниот доход на изведувачите и диригентот за соодветен концерт или
- 4) хонорарите на изведувачите и диригентот.

Нето личниот доход од точка 3 став 2 на овој член се пресметува така што вкупните лични доходи на изведувачите во соодветниот месец се делат со вкупниот број на термини (служби) остварени во тој месец. Вака добиената вредност на еден термин се множи со бројот на термините остварени за реализација на концертот за кој се наплатува надомест.

Изведувачки хонорар, во смисла на овој правилник, претставува и закупнината (надоместот) или друга форма на трошоци што корисникот ги плаќа за апаратите за механичка репродукција на музика.

Член 5

Височината на надоместот за изведување на музички дела се утврдува во процент од бруто-приходот што приредувачот односно организаторот на јавното изведување (во натамошниот текст: корисникот) го остварува при тоа изведување, во процент од бруто-износот на хонорарот на изведувачот или во паушален износ.

Надоместот во определен износ се утврдува во бодови, а вредноста на бодот се искажува во динари.

Вредноста на бодот во Тарифата изнесува 8.000 динари.

Член 6

Височината на надоместот се утврдува во процент од бруто-приходот ако при изведувањето на музички дела се врши наплатување на влезни билети или друго наплатување. Тој надомест не може да биде помал од минималниот надомест предвиден во соодветниот тарифен број.

Член 7

Височината на надоместот се утврдува во процент од бруто-износот на хонорарите на изведувачите ако при изведувањето на музички дела не се врши наплатување на влезни билети или друго наплатување, а изведувачите примаат хонорар. Тај надомест не може да биде помал од минималниот надомест предвиден во соодветниот тарифен број.

Ако при изведувањето на музички дела не се врши наплатување на влезни билети или друго наплатување и ако изведувачите не примаат хонорар, надоместот за изведување се утврдува во височина на минималниот надомест наведен во соодветниот тарифен број.

Член 8

Корисникот е должен на надлежната организација за заштита на авторските музички права во рок од 8 дена од денот на изведувањето да ѝ достави официјални точни податоци што служат како основ за утврдување и распределба на авторскиот надомест.

Ако корисникот не достави точни податоци од став 1 на овој член, височината на надоместот се утврдува во износ зголемен за 50%.

Член 9

Ако се утврди дека музичкото дело е користено без претходна дозвола (член 27 ст. 3 и 4 од Законот за авторското право), височината на надоместот се утврдува двојно од максималниот надомест наведен во соодветниот тарифен број.

Член 10

Ако музичките дела се користени без претходна дозвола (неовластено користење) и ако за таквото користење е предвиден надомест во месечен паушален износ, ќе се смета дека делата се користени во текот на целиот месец во кој е утврдено неовластеното користење, без оглед на бројот на деновите во кои се фактички користени.

Член 11

Ако на една приредба или кај еден корисник настапуваат повеќе изведувачки состави, повеќе поединечни музичари-изведувачи или се користат повеќе апарати за изведување на механичка музика, надомест се плаќа посебно за секој состав, за секој одделен изведувач односно за секој апарат.

Член 12

Ако истиот изведувачки состав или поединечниот музичар – изведувач изведува музичко дело последовно на две или повеќе места или ако истиот апарат се употребува последовно на две или повеќе места на ист или друг корисник, надомест се плаќа за секое одделно изведување на секое од тие места.

Член 13

Корисникот плаќа надомест без оглед на тоа кој и дали го ангажирал изведувачкиот состав или одделен музичар-изведувач и без оглед на тоа кој е сопственик на апаратот или инструментот.

Корисникот е должен да ѝ овозможи на организацијата за заштита на авторските музички права увид во документацијата што служи како основ за утврдување и распределба на авторскиот надомест.

Член 14

Сопственикот на просторијата, стадионот и сл. (закуподавецот) е должен со корисникот да состави договор за условите под кои се изведуваат заштитените музички дела и на организацијата на авторите, како и на организацијата за заштита на авторските права да ѝ овозможи увид во договорот и записникот за бруто-приходот остварен од продадените влезни билети. Во противно солидарно одговара за плаќањето на авторскиот надомест и доставувањето на програмата.

Ако закуподавецот од став 1 на овој член ѝ овозможи на неовластена организација или на неовластено лице да организира музичко-забавна приредба и избегне плаќање на пропишаниот авторски надомест, должен е тој надомест да го плати и програмата да ја достави.

ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 15

Со денот на влегувањето на овој правилник во сила престанува да важи Правилникот за надоместите за јавно изведување и соопштување на музички дела во јавноста („Службен лист на СФРЈ”, бр. 71/88 и 36/89).

Член 16

Овој правилник влегува во сила на 1 декември 1989 година.

Бр. 05-8541/1
10 ноември 1989 година
Белград

Претседател на
претседателството на
Сојузот на организациите на
композиторите на
Југославија,
Андрија Томашек, с. р.

ТАРИФА

НА НАДОМЕСТИТЕ ЗА ЈАВНО ИЗВЕДУВАЊЕ И СО-ОПШТУВАЊЕ НА МУЗИЧКИ ДЕЛА ВО ЈАВНОСТА

А. НАДОМЕСТИ ЗА ИЗВЕДУВАЊЕ НА МУЗИЧКИ ДЕЛА НА ПРИРЕДБИ

1. Музички приредби

ТАРИФЕН БРОЈ 1

Надоместот се плаќа во височина:

Реден број	Вид на приредба	Влез со наплата на влезен билет или други форми на наплатување	Влез бесплатен	Минимален надомест во бодови
1	Концерт на сериозна музика	6% од бруто приходот	6% од хонорарот на изведувачите	100

Реден број	Вид на приредба	Влез со наплата на влезен билет или други форми на наплатување	Влез бесплатен	Минимален надомест во бодови
2	Концерт на забавна музика, шоу, дела на заштитени автори во духот на народната музика, концерт на изворна и обработена народна музика (песни и игри) и сл.	10% "	10% "	150
3	Академија, прослава и слично	6% "	6% "	100
4	Балетен дивертисман, танцовни ревији, танцови натпревари и ревији на лед	6% "	6% "	100
5	Променаден концерт		6% "	100

Надомест за изведување се плаќа според овој тарифен број и на приредби, како што се: музички фестивал, музичка свеченост, собор на народна музика, музички натпревар, демонстрација на музика и слично, со тоа што стапката се определува според видот на музиката. Ако на истата приредба се изведуваат повеќе видови музика (сериозна, забавна, народна), се применува просечната стапка од овој тарифен број.

II. Забавни приредби

ТАРИФЕН БРОЈ 2

Надомест се плаќа по приредба во височина:

Реден број	Вид на приредба	Влез со наплата на влезен билет или други форми на наплатување	Влез бесплатен	Минимален надомест во бодови
1	Игранка, другарска вечер, свадба, прослава, банкет, матурска, бруцошка, клупска вечер и слично	10% од бруто-приходот	10% од хонорарот на изведувачите	150
2	Забава, бал, маскен-бал, дочек на нова година и слично	12% "	12% "	200

Корисникот на музички дела кој не води точна книговодствена евиденција со документација за наплатените влезни билети или други форми на наплатување плаќа, во смисла на став 1 од овој тарифен број, 5% од вкупниот бруто-приход остварен во текот на целиот календарски месец (или на забавната приредба) во кој е утврдена наплатата на влезни билети или друга форма на наплатување, без оглед на бројот на деновите во кои се наплатувани влезни билети или се вршени други форми на наплатување. Ако корисникот на музички дела не води точна книговодствена евиденција со документација за разграничувањето на основите, тогаш надоместот се утврдува во износ од 40% на име на влезниот билет или други форми на наплатување и 60% на име на задолжителната консумација.

Ако покрај влезен билет или други форми на наплатување се наплатува и задолжителна консумација (вечера, мени и сл.), на име на надомест за изведување на музички дела се наплатува, освен надоместот од овој тарифен број, и 4% од бруто-приходот од задолжителната консумација. Надомест за изведување во наведениот износ се наплатува и кога се наплатува консумација без наплатување на влезен билет.

Ако корисникот на музички дела не води точна книговодствена евиденција со документација за наплатените задолжителни консумации, корисникот во смисла на став 3 од овој тарифен број плаќа 5% од вкупниот бруто-приход остварен во текот на целиот календарски месец (или на забавната приредба) во кој е утврдена наплатата на задолжителни консумации, без оглед на бројот на денови во кои задолжителната консумација е фактички наплатувана.

Корисниците на музички дела – самостојни угостителски дуќани (граѓански правни лица) плаќаат авторски надомест во височина што му одговара на надоместот утврден според приходите на соодветниот корисник на средствата во општествена сопственост кој води точна книговодствена евиденција за бруто-приходот или кој плаќа авторски надомест врз основа на договор за користење на музички дела.

III. Други приредби

1. Модерни ревији, избор на убавици и слично:

ТАРИФЕН БРОЈ 3

Надомест за изведување се плаќа по приредба, и тоа:
1) со наплата на влезен билет или други форми на наплата 4% од бруто-приходот;
2) ако е влезот бесплатен:
а) ако се користи жива музика – 4% од хонорарот на изведувачите;
б) ако се користи механичка музика 250 бодови
Ако приредбата има концертен дел, надоместот се плаќа според тарифниот број 1 од оваа тарифа.

2. Циркусски претстави:

ТАРИФЕН БРОЈ 4

Ако се изведува жива или механичка музика, надоместот се плаќа од претстава:
1) до 200 седишта 60 бодови
2) од 201 до 500 седишта 90 бодови
3) повеќе од 500 седишта 120 бодови

3. Артистички приредби:

ТАРИФЕН БРОЈ 5

Ако се изведува жива или механичка музика се плаќа од бруто-приходот од приредба.

4. Спортски и физкултурни приредби:

ТАРИФЕН БРОЈ 6

На игралиштата, стадионите, пливалиштата и др. за изведување на механичка или жива музика пред почетокот на приредбата, во пауза или по приредбата, надомест се плаќа по приредба:

1) до 10.000 седишта 150 бодови
2) преку 10.000 до 30.000 седишта 250 бодови
3) повеќе од 30.000 седишта 350 бодови

За изведување на музика на самата приредба (механичка или жива музика), при која се изведува физкултурна програма, се плаќаат 2% од бруто-приходот на влезницата, односно хонорарот на изведувачот, а најмалку во двоен износ од став 1 на овој тарифен број, ако со овој правилник не е определено поинаку.

Ако претставата има концертен дел, надомест се плаќа по тарифниот број 1 на оваа тарифа.

5. Изведување на музички несценски дела при прикажувањето на сценски дела

ТАРИФЕН БРОЈ 7

За ненаарачани музички дела што се изведуваат во драмско-сценски дела, било како музичка придружба или како илустрација, или се вклопени во самиот драмски текст, или се изведуваат пред почетокот, во паузата или по претставата, надомест се плаќа по претстава:

Реден број	Траење на музиката	Влез со наплата на влезни билети или други форми на наплатување	Влез бесплатен	Минимален надомест во бодови
1	до 10 минути	2% од бруто приходот	2% од хонорарот на изведувачите	100
2	до 20 "	3% "	3% "	150
3	до 30 "	4% "	4% "	220
2	повеќе од 30 минути	5% "	5% "	250

IV. Свирачи поединци

ТАРИФЕН БРОЈ 8

Надомест плаќаат свирачите поединци за изведување на музички дела.

- 1) на саеми, панаѓури и сл. дневно 60 бодови
 - 2) на свадби што не се организирани во јавни локали, по свадба 80 бодови
 - 3) договорен паушал од 300 бодови
- На инвалидите со преку 50% инвалидност надоместот им се намалува за 50%.

Б. НАДОМЕСТ ЗА ПОВРЕМЕНО ИЛИ ПОСТОЈАНО ИЗВЕДУВАЊЕ НА МУЗИЧКИ ДЕЛА

V. Угостителски дуќани

ЖИВА МУЗИКА

ТАРИФЕН БРОЈ 9

1. Надоместот за изведување на жива музика во угостителски дуќани во кои не се наплатуваат влезници или задолжителни консумации изнесува месечно:

Број на столови во затворен или отворен простор односно капацитет на бројот на посетителите	Трасе на изведувањето на жива музика	
	(до 24 часа)	по 24 часа
	Бодови	
до 40	400	600
од 41 до 80	500	700
од 81 до 120	600	800
од 121 до 180	700	900
од 181 до 240	800	1.000
од 241 до 300	900	1.100
од 301 до 360	1.000	1.300
од 361 до 420	1.100	1.400
од 421 до 480	1.200	1.500
од 481 до 540	1.300	1.600
од 541 до 600	1.400	1.700
од 601 до 660	1.500	2.000
од 661 до 720	1.600	2.100
од 721 до 780	1.700	2.200
од 781 до 840	1.800	2.300
од 841 до 900	1.900	2.400
над 900	2.000	2.500

За поединечно изведување надомест се плаќа по тарифниот број 2 на оваа тарифа, а најнискиот износ е 50% од утврдениот износ во овој тарифен број според бројот на столовите односно можниот број на посетители по ден.

Во баровите и во слични локали во кои се игра - надоместот се плаќа за 100% повеќе од надоместите наведени во оваа точка.

2. Во угостителските дуќани во кои се наплатуваат влезници или задолжителни консумации, надоместот се плаќа по тарифниот број 2 на оваа тарифа.

3. За деновите кога во угостителскиот дуќан музиката се користи подолго или од посетителите се наплатуваат влезници, резервации, задолжителна консумација или повишена цена и сл. (дочек на нова година, забава, бал, маскенбал, свадба, прослава, банкет, матурска, бруцошка, клупска вечер и сл.), покрај месечен надомест, угостителскиот дуќан плаќа и посебен надомест за изведувањето, по тарифниот број 2 на оваа тарифа.

Угостителскиот дуќан не може да ја исклучува својата обврска во поглед на јавното изведување на музички дела и да ја пренесува на корисниците на своите услуги, организаторите или изведувачите на музичко-забавната програма.

4. Угостителските дуќани во кои, во случаите од точка 3 на овој тарифен број, не се даваат угостителски услуги, туку деловните простории се издаваат во закуп или угостителски услуги се даваат само делумно, плаќаат и посебен максимален надомест од точка 3 на овој тарифен борј што се наплатува во таков или сличен угостителски дуќан.

МЕХАНИЧКА МУЗИКА

ТАРИФЕН БРОЈ 10

1. Надоместот за изведување на музика со радиоапарати, грамофони или магнетофони во угостителски дуќани, освен во барови и слични локали, изнесува 50 бодови месечно.

За изведување на механичка музика со озвучување во баровите, диско-клубовите и видео клубовите и слични локали, како и во угостителските дуќани надоместот се плаќа по тарифниот број 9 на оваа тарифа.

Ако во локалитите се наплатуваат влезници или задолжителна консумација, односно се исплаува закупнина (надомест за апаратот за механичка репродукција на музиката), надоместот се плаќа по тарифниот број 2 на оваа тарифа.

2. Надоместот за изведување на музика со телевизори во угостителски дуќани изнесува 50 бодови месечно.

3. Надоместот за користење или пренесување на музика во секоја друга просторија со грамофони, магнетофони, касетофони, музички автомати, радиоапарати, телевизори, видеорикордери, звучник и сл. изнесува месечно:

- а) по едно средство (апарат) 50 бодови
- б) озвучување, основен надомест 200 бодови
- в) озвучување, по еден звучник 10 бодови

Ако изведувањето на механичка музика од оваа точка се пренесува во угостителски дуќани од точка 1 став 2 на овој тарифен број, надоместот се плаќа по тарифниот број 9 на оваа тарифа.

VI. Мензи и бифинија во претпријатија, во други работни организации и во државни органи

ТАРИФЕН БРОЈ 11

Надомест се плаќа месечно за изведување на музика преку:

- 1) грамофон или магнетофон 30 бодови
- 2) радиоапарат или телевизор 30 бодови

VII. Одморалишта и планинарски домови

ТАРИФЕН БРОЈ 12

Надомест се плаќа месечно за изведување на музика преку:

- 1) грамофон или магнетофон 30 бодови
- 2) радиоапарат или телевизор 30 бодови

VIII. Трговски дуќани, агенции и други деловни простории

ТАРИФЕН БРОЈ 13

Надомест се плаќа месечно за изведување на музика во:

- 1) стоковни куќи и пазари, преку:
 - а) грамофон или магнетофон, по едно средство (апарат) 40 бодови
 - б) радиоапарат или телевизор по едно средство (апарат) 40 бодови
 - в) озвучување, основен надомест 100 бодови
 - г) озвучување, по еден звучник 10 бодови
- Ако се користат повеќе средства (апарати), надоместот може да се договори и во месечен паушален износ, земајќи го предвид бројот на средствата (апаратите) што се користат:

- 2) во продавници, млекарници, бензински станици и слично, преку:
 - а) грамофон или магнетофон 40 бодови
 - б) радиоапарат или телевизор 40 бодови
 - в) озвучување, основен надомест 100 бодови
 - г) озвучување, по еден звучник 10 бодови
- 3) во туристички и други агенции, претставништва и други простории во кои се работи со странки, преку:
 - а) грамофони или магнетофони 40 бодови
 - б) радиоапарати или телевизори 40 бодови
 - в) озвучување, основен надомест 100 бодови
 - г) озвучување, по еден звучник 10 бодови

IX. Саеми

ТАРИФЕН БРОЈ 14

За изведување на механичка музика, освен музика од музички автомат, надоместот се плаќа во височина од 300 бодови дневно.

X. Занаетчиски дуќани

ТАРИФЕН БРОЈ 15

Надоместот се плаќа месечно за изведување на музика во:

- 1) слаткарници, преку:
 - а) грамофони или магнетофони 50 бодови
 - б) радиоапарати или телевизори 50 бодови
- 2) берберско-фризерски дуќани, преку: радиоапарати, грамофони или магнетофони 50 бодови
- 3) салони за чистење на облека, преку:
 - а) грамофони или магнетофони 50 бодови
 - б) радиоапарати или телевизори 50 бодови
 - 4) други занаетчиски дуќани, преку
 - а) грамофони или магнетофони 50 бодови
 - б) радиоапарати или телевизори 50 бодови

X Претпријатија односно организации на здружен труд

ТАРИФЕН БРОЈ 16

Надоместот изнесува месечно, и тоа:

- 1) како основен надомест за озвучување 100 бодови
- 2) за секој звучник 10 бодови

XII. Превозни средства

ТАРИФЕН БРОЈ 17

Надоместот се плаќа месечно за изведување на музика:

- 1) на бродови, преку:
 - а) жива музика и механичка музика со озвучување по тарифниот број 9 на оваа тарифа
 - б) механичка музика, по едно средство (апарат), освен музички автомати од тарифниот број 28 на оваа тарифа 50 бодови
 - в) озвучување, по звучник 10 бодови
- 2) во автобуси, возови или авиони, изведување на механичка музика:
 - а) по автобус 30 бодови
 - б) по озвучен вагон 30 бодови
 - в) по авион 100 бодови

За возови кои немаат постојан број на вагони, надоместот може да се договори во месечен паушален износ;
- 3) на автобуски или железнички станици, бродски пристаништа и аеродроми, преку:
 - а) механичка музика, по едно средство (апарат), освен музика од музичкиот автомат од тарифниот број 28 на оваа тарифа 30 бодови
 - б) озвучување, по звучник 5 бодови
- 4) во рекламни автомобили (автомобили кои во текот на возењето вршат рекламирање при механичка музика) – дневно 15 бодови

XIII. Кина

ТАРИФЕН БРОЈ 18

Надоместот за изведување на музика преку грамофони, магнетофони, радиоапарати или некое друго механичко средство пред почетокот на претставата, во пауза или по претставата во кино, се плаќа месечно по следната табела:

Број на седишта	Број на претстави неделно	
	до 8	повеќе од 8
	бодови	
до 600	40	50
повеќе од 600	60	100

XIV. Читални

ТАРИФЕН БРОЈ 19

За изведување на механичка музика освен на музика од музички автомат, надоместот се плаќа во висина од 20 бодови месечно.

XV. Месни заедници, општествени или клупски просторини

ТАРИФЕН БРОЈ 20

Надомест се плаќа месечно за изведување на механичка музика преку:

- 1) грамофони или магнетофони 30 бодови
- 2) радиоапарати или телевизори 20 бодови

Надоместот за изведување на музички дела, со наплата на влезници или друга форма на наплатување, или со играчка (диско-клубови и др.) се плаќа по тарифниот број 2 од оваа тарифа, со тоа што може да се договори и во паушален износ.

XVI. Изложби галерии, музеи

ТАРИФЕН БРОЈ 21

Надоместот се плаќа месечно за изведување на:

- 1) механичка музика, освен музика од музички автомати 30 бодови
- 2) со озвучување, по еден звучник 5 бодови

XVII. Југословенска народна армија

ТАРИФЕН БРОЈ 22

Надоместот за изведување на музички дела во Југословенската народна армија за службени намени се плаќа според посебна спогодба.

Под изведување на музички дела за службени цели во Југословенската народна армија се подразбира изведување на музички дела во касарни и гарнизони за војниците, при дочек и испраќање на државни делегации, на воени паради, погребни и слично.

Ако музичките дела не се изведуваат за целите од став 2 на овој тарифен број, на таквото изведување ќе се применува соодветниот број на оваа тарифа.

XVIII. Спортски игралишта, бањи и кампови

ТАРИФЕН БРОЈ 23

Надоместот се плаќа за изведување на:

- 1) механичка музика, освен музика од музички автомат 100 бодови
- 2) со озвучување, по звучник 10 бодови

XIX. Салони за забава, забавни паркови и вртелешки

ТАРИФЕН БРОЈ 24

Надомест се плаќа за изведување на механичка музика, и тоа:

- 1) во салони на забава, месечно 150 бодови
- 2) во забавни паркови, дневно 30 бодови
- 3) за вртелешки, дневно 5 бодови

XX. Школи за играње

ТАРИФЕН БРОЈ 25

Надоместот месечно, без оглед на видот на музиката, изнесува 150 бодови

XXI. Месни разгласни станици

ТАРИФЕН БРОЈ 26

Надомест се плаќа за изведување на механичка музика, и тоа:

- 1) дневно 10 бодови
- 2) месечно 100 бодови

XXII. Локални радиостаници**ТАРИФЕН БРОЈ 27**

Надоместот се плаќа месечно, според траењето на емисиите во неделата, и тоа:

1) до 15 часови	50 бодови
2) од 15 до 30 часови	100 бодови
3) од 30 до 40 часови	150 бодови
4) преку 40 часови	200 бодови

Локалните радиостаници кои остваруваат посебни приходи од пропаганда, реклама, желби на слушателите и слично, покрај надоместот од став 1 на овој тарифен број, наплатуваат уште 4% од тие бруто приходи.

XXIII. Музички автомати**ТАРИФЕН БРОЈ 28**

За изведуваче на музика од музички автомати без екран, надомест се плаќа 100 бодови месечно.

1175.

Врз основа на член 35 став 4 од Законот за признавање на новосоздадените, одобрување да се воведат во производство странски и заштита на сорти земјоделски и шумски растенија („Службен лист на СФРЈ”, бр. 38/80), сојузниот секретар за земјоделство издава

НАРЕДБА

ЗА ВИСОЧИНАТА НА ТРОШОЦИТЕ ЗА ИСПИТУВАЊЕ НА НОВОСОЗДАДЕНА И СТРАНСКА СОРТА ЗЕМЈОДЕЛСКИ РАСТЕНИЈА ВО ОПИТНО ПОЛЕ И ЛАБОРАТОРИЈА

1. Со оваа наредба се определува височината на трошоците што подносителот на барањето за признавање на новосоздадена сорта односно за одобрување да се воведат во производство странска сорта на земјоделски растенија ги поднесува за испитување на сортата во опитно поле и во лабораторија.

2. Височината на трошоците за испитување на сорта во опитно поле и во лабораторија, по култури односно по група култури на есенската сејда односно садење во 1989 година изнесува, и тоа за:

Динари

1) есенска пченица	25,200.000
2) други прави жита и тритикали	21,700.000
3) маслодајна репка	22,600.000
4) крмни култури	21,700.000
5) режани цвеќиња	11,400.000

3. Со денот на влегувањето на оваа наредба во сила престанува да важи Наредбата за височината на трошоците за испитување на новосоздадена и странска сорта земјоделски и шумски растенија во опитно поле и лабораторија („Службен лист на СФРЈ”, бр. 6/89).

4. Оваа наредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Бр. 4460/1
21 ноември 1989 година
Белград

Сојузен секретар за
земјоделство,
д-р **Стева Мирјановиќ**, с. р.

1176.

Врз основа на член 263 од Законот за воздушната пловидба („Службен лист на СФРЈ”, бр. 45/86 и 24/88), сојузниот секретар за сообраќај и врски издава

НАРЕДБА

ЗА ИЗМЕНА НА НАРЕДБАТА ЗА ВРЕМЕТО ВО КОЕ ВОЗДУХОПЛОВНИТЕ ПРИСТАНИШТА МОРААТ ДА БИДАТ ОТВОРЕНИ

1. Во Наредбата за времето во кое воздухопловните пристаништа мораат да бидат отворени („Службен лист на СФРЈ”, бр. 63/89 и 70/89) во точка 1 податоци под редниот број 9 се менуваат и гласат:

„9 „МОСТАР”	05,45 11,00 1	05,40 11,00 1
	17,30 20,30 1,5	17,30 20,30 1
	07,00 17,00 2	08,00 13,20 2
	07,00 11,00 3	05,15 09,30 3
	06,00 11,00 4	18,55 22,30 3
	17,00 21,00 4	07,05 20,10 4
	05,30 14,00 5	06,30 09,10 5
	05,20 08,00 6	15,35 20,15 5
	09,00 13,00 7	07,30 09,00 6
	20,30 23,00 7	19,10 21,00 6
		06,35 10,40 7
		20,30 23,00 7”.

2. Оваа наредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

VI/01 Бр. 6282/2
16 ноември 1989 година
Белград

Сојузен секретар за
сообраќај и врски,
Јожеф Слокер, с. р.

1177.

Врз основа на член 7 од Законот за привремените мерки за регрес на дел од каматата на кредитите што се користат во 1989 година за намените во рамките на селективната програма во земјоделството („Службен лист на СФРЈ”, бр. 71/89), сојузниот секретар за земјоделство, во спогодба со сојузниот секретар за финансии, донесува

УПАТСТВО

ЗА ПОСТАПКАТА, НАЧИНОТ И ПОТРЕБНАТА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА РЕГРЕС НА ДЕЛ ОД КАМАТАТА ПО КРЕДИТИТЕ ОД КРЕДИТНИОТ ПОТЕНЦИЈАЛ НА БАНКИТЕ

1. Корисниците на правото на регрес од член 3 на Законот за привремените мерки за регрес на дел од каматата на кредитите што се користат во 1989 година за намените во рамките на селективната програма во стопанството (во натамошниот текст: Законот) заради остварување на правото на регрес на дел од каматата на кредитите од кредитниот потенцијал на банките во смисла на чл. 1, 2 и 6 од Законот, кон барањето за исплата на регресот, поднесуваат до Службата на општественото книговодство кај која се води нивната жиро-сметка (во натамошниот текст: надлежната служба на општественото книговодство), и тоа:

1) фотокопија на договорот за кредит склучен со банката;

2) пресметка на регресот на износот на користениот кредит од кредитниот потенцијал на банката, што ја заварила банката кај која се користи кредитот за намените од член 6 на Законот.

2. Корисниците на правото на регрес го пресметуваат регресот на образецот ПРП (во натамошниот текст: Пресметка на регресот), кој е составен дел на оваа упатство.

Пресметката на регресот содржи податоци за секој корисник на правото на регрес на кредитите од кредитниот потенцијал на банките за намените утврдени во член 6 на Законот, и тоа:

1) реден број;

2) број на договорот за кредитот и износ на користениот кредит од кредитниот потенцијал на банката;

3) намена на кредитот;

4) височина на есконтната стапка на Народната банка на Југославија;

5) износ на каматата пресметана по есконтна стапка;

6) височина на регресот во процентите од член 6 на Законот;

7) износ на пресметаниот регрес.

3. Пресметката на регресот се составува во три примерока и ѝ се доставува на надлежната служба на општественото книговодство. Надлежната служба на општественото книговодство еден заверен примерок му враќа на корисникот на правото на регрес, вториот го задржува а третиот ѝ го доставува заедно со налогот за исплата на Службата на општественото книговодство, Филијала Нов Белград, која пресметката на регресот ја доставува до Сојузниот секретаријат за земјоделство истиот ден кога врши исплата од сметката на Сојузниот секретаријат за земјоделство.

4. Со денот на влегувањето во сила на ова упатство престанува да важи Упатството за начинот на доставување пресметка и за потребната документација за остварување на правото на регрес на дел од каматата на кредитите

што во 1989 година се користат за намени во рамките на селективната програма во земјоделството („Службен лист на СФРЈ”, бр. 43/89).

5. Оваа упатство се применува на кредитите од кредитниот потенцијал на банките што се во користење од 15 јули 1989 година.

6. Ова упатство влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Број 4380/1
14 ноември 1989 година
Белград

Заменик на сојузниот
секретар за земјоделство,
Антун Шеда, с. р.

Образец ПРП

Назив на корисникот на кредитот

Надлежна служба на општественото книговодство

ПРЕСМЕТКА НА РЕГРЕСОТ

НА ДЕЛ ОД КАМАТАТА НА КРЕДИТИТЕ ОД КРЕДИТНИОТ ПОТЕНЦИЈАЛ НА БАНКИТЕ ШТО СЕ КОРИСТАТ ОД 15 ЈУЛИ 1989 ГОДИНА ЗА НАМЕНИТЕ ОД ЧЛЕН 6 НА ЗАКОНОТ

Реден број	Број на договорот за кредитот и износ на користениот кредит од кредитниот потенцијал на банката	Намена на кредитот	Височина на есcontната стапка на НБЈ	Износ на каматата пресметана по есcontната стапка	Височина на регресот во %	Износ на пресметаниот регрес
1	2	3	4	5	6	7

ВКУПНО:

Печат и потпис на овластеното лице
на банката давател на кредитот

Место и датум

Печат и потпис на овластеното лице
на корисникот на кредитот

Печат и потпис на овластеното лице
на надлежната служба на
општественото книговодство

1178.

Врз основа на член 79 став 1 од Законот за девизното работење („Службен лист на СФРЈ”, бр. 66/85, 71/86, 3/88 и 59/88) и член 80 став 1 точка 5 од Законот за Народната банка на Југославија и единственото монетарно работење на Народните банки на републиките и народните банки на автономните покраини („Службен лист на СФРЈ”, бр. 34/89), Советот на гувернерите донесува

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗНЕСУВАЊЕ И ВНЕ-
СУВАЊЕ НА ЕФЕКТИВНИ ДИНАРИ ВО ПАТНИЧКИ-
ОТ ПРОМЕТ СО СТРАНСТВО

1. Во Одлуката за изнесување и внесување на ефективни динари во патничкиот промет со странство („Службен лист на СФРЈ”, бр. 72/85, 6/87, 45/87, 66/87, 21/88, 22/88, 39/88, 8/89, 33/89 и 37/89), во точка 1 бројот: „1.000.000” се заменува со бројот: „3.000.000”, бројот „500.000” се заменува со бројот: „1.500.000”, а зборовите: „во апоени од 100.000 динари и помали апоени” се заменуваат со зборовите: „во апоени од 1.000.000, 100.000, 50.000, 20.000 и 5.000 динари”.

Во точка 2 бројот „100.000” на обете места се заменува со бројот: „500.000”.

3. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

О. бр. 120
16 ноември 1989 година
Белград

Претседател на Советот
на гувернерите
гувернер
на Народната банка на
Југославија,
Душан Влатковиќ, с. р.

1179.

Врз основа на член 11, член 12 став 1 и член 80 став 1 точка 6 од Законот за Народната банка на Југославија и за единственото монетарно работење на народните банки на републиките и народните банки на автономните покраини („Службен лист на СФРЈ”, бр. 34/89), Советот на гувернерите донесува

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ЗА-
ДОЛЖИТЕЛНАТА РЕЗЕРВА НА БАНКИТЕ КАЈ НА-
РОДНАТА БАНКА НА ЈУГОСЛАВИЈА

1. Во Одлуката за задолжителната резерва на банките кај Народната банка на Југославија („Службен лист на

СФРЈ", бр. 47/89 и 63/89) во точка 3 одредбата под 1) се менува и гласи:

„1) на сите девизни депозити;”
Одредбите под 5) и 6) се бришат, а одредбите под 7) и 8) стануваат одредби 5) и 6).

2. Првата пресметка и издвојувањето на задолжителната резерва според одредбите од оваа одлука банките ќе ги извршат на 11 декември 1989 година според просечната состојба на депозитите во ноември 1989 година.

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

О. бр. 122
22 ноември 1989 година
Белград

Претседател
на Советот
на гувернерите
гувернер
на Народната банка на
Југославија,
Душан Влатковиќ, с. р.

1180.

Врз основа на член 16 и член 80 став 1 точка 10 од Законот за Народната банка на Југославија и за единствено-ното монетарно работење на народните банки на републиките и народните банки на автономните покраини („Службен лист на СФРЈ”, бр. 34/89), Советот на гувернерите донесува

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ОДЛУКАТА ЗА КАМАТНИТЕ СТАПКИ НА НАРОДНАТА БАНКА НА ЈУГОСЛАВИЈА

1. Во Одлуката за каматните стапки на Народната банка на Југославија („Службен лист на СФРЈ”, бр. 37/89 и 55/89), во точка 5 во уводната реченица зборовите: „банките плаќаат камата” се заменуваат со зборовите: „на банките им се плаќа камата”.

Одредбата под 3) се брише.

2. Точката 6 се менува и гласи:

„6. Каматните стапки за благајничките записи на Народната банка на Југославија се утврдуваат во номинален месечен износ во распон $\pm 10\%$ од стапката на растежот на цените на мало во претходниот месец.

Каматните стапки на благајничките записи што се продаваат на аукции ги утврдува гувернерот на Народната банка на Југославија со посебна одлука, а во рамките на став 1 од оваа точка.

Продажбата на благајничките записи во периодот помеѓу две аукции ќе се врши по најниската каматна стапка по којашто Народната банка на Југославија ги продавала благајничките записи на последната аукција.

Банката што ги купува благајничките записи помеѓу две аукции ќе ги плаќа на Народната банка на Југославија посебна провизија од 0,0625% во вредноста на купените записи”.

3. По точката 6 се додава точка 6а која гласи:

„6. Каматата на благајничките записи што Народната банка на Југославија им ги продава на банката во периодот од денот на влегувањето во сила на оваа одлука до одржување на првата аукција се плаќа по каматна стапка во височината на стапката на растежот на цените на мало во претходниот месец зголемена за 8% на годишното ниво за записи со рок на доспеаност од три месеци и во височината на стапката на растежот на цените на мало во претходниот месец зголемена за 5% на годишното ниво за записите со рок на доспеаност од три месеци.”

4. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

О. бр. 123
22 ноември 1989 година
Белград

Претседател
на Советот на гувернерите
гувернер
на Народната банка
на Југославија,
Душан Влатковиќ, с. р.

1181.

Врз основа на чл. 13 и 16 и член 80 став 1 точка 10 од Законот за Народната банка на Југославија и за единствено-ното монетарно работење на народните банки на републиките и народните банки на автономните покраини („Службен лист на СФРЈ”, бр. 34/89), Советот на гувернерите донесува

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА РАМКОВНИТЕ УСЛОВИ ЗА ПЛАСИРАЊЕ НА БЛАГАЈНИЧКИ ЗАПИСИ НА НАРОДНАТА БАНКА НА ЈУГОСЛАВИЈА ПО ПАТ НА АУКЦИИ ВО ПЕРИОДОТ ОКТОМВРИ-ДЕКЕМВРИ 1989 ГОДИНА

1. Во Одлуката за рамковните услови за пласирање на благајнички записи Народната банка на Југославија, по пат на аукции во периодот октомври-декември 1989 година („Службен лист на СФРЈ”, бр. 63/89), точката 3 се менува и гласи:

„3. Каматните стапки на благајничките записи што се пласираат преку аукции ќе се утврдуваат во согласност со одредбите од точка 6 на Одлуката за каматните стапки на Народната банка на Југославија („Службен лист на СФРЈ”, бр. 37/89, 55/89 и 74/89).

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

О. бр. 124
22 ноември 1989 година
Белград

Претседател
на Советот
на гувернерите
гувернер
на Народната банка на
Југославија,
Душан Влатковиќ, с. р.

1182.

Врз основа на член 19 од Законот за личните доходи на функционерите што ги избира или именува Собранието на СФРЈ и за надоместите на личните доходи на делегатите во Собранието на СФРЈ („Службен лист на СФРЈ”, бр. 30/75, 16/77, 62/79, 13/83, 12/85 и 49/87) и на член 5 од Одлуката за надоместите на личните доходи и на другите примања на делегатите во Собранието на СФРЈ („Службен лист на СФРЈ”, бр. 16/77 и 62/77), Административната комисија на Собранието на СФРЈ, на седницата од 23 ноември 1989 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗНОСОТ НА ДНЕВНИЦИТЕ НА ДЕЛЕГАТИТЕ ВО СОБРАНИЕТО НА СФРЈ И НА ФУНКЦИОНЕРИТЕ ШТО ГИ ИЗБИРА ИЛИ ИМЕНУВА СОБРАНИЕТО НА СФРЈ

1. Во Одлуката за износот на дневниците на делегатите во Собранието на СФРЈ и на функционерите што ги избира или именува Собранието на СФРЈ („Службен лист на СФРЈ”, бр. 9/86, 43/86, 13/87, 65/87, 9/88, 33/88, 57/88, 66/88, 76/88, 22/89, 29/89, 36/89, 50/89, 56/89 и 65/89), во точ. 1 и 2 износот: „370.000” се заменува со износот: „530.000”.

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен лист на СФРЈ”, а се применува од 1 декември 1989 година.

Број: 114-57/89-013
23 ноември 1989 година
Белград

Административна комисија на Собранието на СФРЈ

Претседател,
Методи Зврнинов, с. р.

1183.

Врз основа на член 22 од Законот за личните доходи на функционерите што ги избира или именува Собранието на СФРЈ и за надоместите на личните доходи на делегатите во Собранието на СФРЈ („Службен лист на СФРЈ”, бр. 30/75, 16/77, 62/79, 13/83, 12/85 и 49/87), Административната комисија на Собранието на СФРЈ, на седницата од 23 ноември 1989 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗНОСОТ НА НАДОМЕСТОТ НА ТРОШОЦИТЕ ПОРАДИ ОДВОЕН ЖИВОТ ОД СЕМЕЈСТВОТО НА ФУНКЦИОНЕРИТЕ ШТО ГИ ИЗБИРА ИЛИ ИМЕНУВА СОБРАНИЕТО НА СФРЈ

1. Во Одлуката за износот на надоместот на трошоците поради одвоен живот од семејството на функционерите што ги избира или именува Собранието на СФРЈ („Службен лист на СФРЈ”, бр. 58/85, 9/86, 54/86, 29/87, 9/88, 33/88, 57/88, 76/88, 22/89, 29/89, 36/89, 50/89, 56/89 и 65/89), во точка 1 износот: „3.280.000” се заменува со износот: „4.700.000”.

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен лист на СФРЈ”, а се применува од 1 декември 1989 година.

Број: 114-58/89-013
23 ноември 1989 година
Белград

Административна комисија на Собранието на СФРЈ

Претседател,
Методи Зврнинов, с. р.

1184.

Врз основа на член 8 од Законот за надоместите на личните доходи на делегатите во Собранието на СФЈ и за личните доходи на функционерите што ги прогласува, избира или именува Собранието на СФРЈ („Службен лист на СФРЈ”, бр. 72/89), Административната комисија на Собранието на СФРЈ, на седницата од 23 ноември 1989 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ИЗНОСОТ НА МЕСЕЧНИОТ НАДОМЕСТ ВО ПАУШАЛЕН ИЗНОС

1. На сите делегати во Собранието СФРЈ им припаѓа месечен надомест во паушачен износ (делегатски паушал) во височина на осум дневници.

2. Надоместот од точка 1 на оваа одлука се исплатува месечно однапред.

1186.

Врз основа на член 34 од Законот за пуштање на лекови во промет („Службен лист на СФРЈ”, бр. 43/86), Сојузниот секретаријат за труд, здравство, боречки прашања и социјална политика објавува

СПИСОК

НА ГОТОВИ ЛЕКОВИ, ФОРМИ ИЛИ ПАКУВАЊА НА ГОТОВИ ЛЕКОВИ ЗА КОИ Е ДОНЕСЕНО РЕШЕНИЕ ЗА УКИНУВАЊЕ НА ОДОБРЕНИЕТО ЗА ПУШТАЊЕ ВО ПРОМЕТ ОД 1 ЈУЛИ ДО 31 ДЕКЕМВРИ 1988 ГОДИНА

Во периодот од 1 јули до 31 декември 1988 година се укинати одобренјата за пуштање во промет на следните лекови:

Реден број	Назив на лекот	Форма и пакување на лекот	Производител на лекот	Број и датум на одобренјето за пуштање на лекот во промет	Број и датум на одобренјето за укинување на решението за пуштање на лекот во промет
1	2	3	4	5	6
1	ACETISAL	таблети, кутија со 10 таблети	„Индекс-Хемо-фарм”-Индустрија фармацевтско-хемијских производа и амбалаже - Вршац	09-319/1 11.7.1960 година	06-6664/1 27.12.1988 година

3. Правата од оваа одлука течат од 1 декември 1989 година.

4. Исплатата на надоместот според оваа одлука паѓа на товар на наменските средства на Собранието на СФРЈ.

5. Со денот на влегувањето во сила на ова одлука престанува да важи Одлуката за износот на месечниот надомест на трошоците за вршење на функцијата („Службен лист на СФРЈ”, бр. 58/85, 9/86, 43/86, 13/87, 65/87, 9/88, 33/88, 57/88, 66/88, 76/88, 22/89, 29/89, 36/89, 50/89, 56/89 и 65/89).

6. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Број: 114-59/89-013
23 ноември 1989 година
Белград

Административна комисија на Собранието на СФРЈ

Претседател,
Методи Зврнинов, с. р.

1185.

Врз основа на член 31а став 10 од Законот за финансиското работење („Службен лист на СФРЈ” бр. 10/89, 26/89, 35/89 и 58/89), Сојузниот завод за статистика утврдува

ПРОЦЕНТ НА РАСТЕЖОТ

НА ЖИВОТНИТЕ ТРОШОЦИ ВО СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА, СОЦИЈАЛИСТИЧКИТЕ РЕПУБЛИКИ И СОЦИЈАЛИСТИЧКИТЕ АВТОНОМНИ ПОКРАИНИ ВО НОЕМВРИ 1989 ВО ОДНОС НА ОКТОМВРИ 1989 ГОДИНА

СФР Југославија	40,3%
СР Босна и Херцеговина	41,5%
СР Македонија	50,0%
СР Словенија	42,8%
СР Србија	38,8%
САП Војводина	38,4%
САП Косово	38,4%
СР Хрватска	36,0%
СР Црна Гора	42,0%

Забелешка: За територијата на СР Србија надвор од териториите на САП процентот на растежот на животните трошоци изнесува 39,3%

Бр. 001-4438/1
25 ноември 1989 година
Белград

Директор/
на Сојузниот завод за
статистика,
Драгутин Групокиќ, с. р.

1	2	3	4	5	6
2	ACETISAL	таблети, кутија со 500 таблети	"	09-319/4 11.7.1960 година	06-6665/1 27.12.1988. година
3	ACETISAL	таблети, кутија со 1000 таблети	"	09-319/5 11.7.1960 година	06-6666/1 27.12.1988 година
4	AMIKROL	раствор, пластично шише со 500 ml рас- твор	„Лек”-Товарна фар- мацевтских ин кемич- них izdelkov-Љубља- на	06-894/1 29.4.1986 година	06-232/1 27.12.1988 година
5	AMIKROL	раствор, шише со 1000 ml раствор	"	06-895/1 29.4.1986 година	06-233/1 27.12.1988 година
6	AMINOPYRIN	таблети, кутија со 20 таблети по 0,1 g	„Инекс-Хемофарм” - Индустрија фармаце- утско-хемијских про- извода и амбалаже - Вршац	05-6357/1 17.10.1979 година	06-6667/1 27.12.1988 година
7	AMINOPYRIN	таблети, кутија со 250 таблети по 0,1 g	"	05-6358/1 17.10.1979 година	06-6668/1 27.12.1988 година
8	AMINOPYRIN	таблети 0,1 g кутија со 500 табл. по 0,1 g	"	05-6359/1 17.10.1979 година	06-6593/1 27.12.1988 година
9	AMINOPYRIN	таблети, кутија со 1000 табл. по 0,1 g	„Инекс-Хемофарм” - Индустрија фармаце- утско-хемијских про- извода и амбалаже - Вршац	05-6360/1 17.10.1979 година	06-6594/1 27.12.1988 година
10	AMINOPYRIN	таблети, кутија со 250 табл. по 0,3 g	"	05-6362/1 17.10.1979 година	06-6595/1 27.12.1988 година
11	AMINOPYRIN	таблети, кутија со 500 табл. по 0,3 g	"	05-6363/1 17.10.1979 година	06-6609/1 27.12.1988 година
12	AMINOPYRIN	таблети, кутија со 1000 табл. по 0,3 g	"	05-6364/1 17.10.1979 година	06-6610/1 27.12.1988 година
13	AMINOSTERIL L	раствор за инфузии, шише со 500 ml	"	6-5355/1-73 15.2.1974 година	06-6611/1 27.12.1988 година
14	AMPICILIN	инјекции, 250 mg ку- тија со 50 шишенца по 250 mg	„Босналијек” - Преду- зеће за производњу фармацевтских, козме- тичких и кемијских производа - Сарајево	05-390/1 13.6.1979 година	06-8229/1 14.11.1988 година
15	AMPICILIN	инјекции, 500 mg ку- тија со 50 шишенца по 500 mg	"	05-389/1 12.6.1979 година	06-8228/1 14.11.1988 година
16	AMPICILIN	инјекции, 1000 mg ку- тија со 50 шишенца по 1000 mg	"	0501-388/1 12.6.1979 година	06-8227/1 14.11.1988 година
17	AMPICILIN	капсули, кутија со 16 капсули по 250 mg	"	0501-381/1 12.6.1979 година	06-8235/1 14.11.1988 година
18	AMPICILIN	капсули, кутија со 100 капсули по 250 mg	"	0501-382/1 12.6.1979 година	06-8234/1 14.11.1988 година
19	AMPICILIN	капсули, кутија со 400 капсули по 250 mg	„Босналијек” - Преду- зеће за производњу фармацевтских, козме- тичких и кемијских производа - Сарајево	0501-383/1 12.6.1979 година	06-8236/1 14.11.1988 година
20	AMPICILIN	капсули 500 mg 16 капсули по 500 mg	"	0501-384/1 12.6.1979 година	06-8232/1 14.11.1988 година
21	AMPICILIN	капсули 500 mg 100 капсули по 500 mg	"	0501-385/1 12.6.1979 година	06-8239/1 14.11.1988 година
22	AMPICILIN	капсули 500 mg 400 капсули по 500 mg	"	0501-386/1 12.6.1979 година	06-8223/1 14.11.1988 година
23	AMPICILIN	сува смеса за подго- товка на капки за де- ца, шишенце со сува смеса што содржи 2 g ампицилин за подго-	"	0501-387/1 12.6.1979 година	06-8241/1 14.11.1988 година

1	2	3	4	5	6
24	AMPICILIN	товка на 20 ml капки за деца, со додавање на 15 ml прочистена вода сува смеса за подготовка на суспензија за орална употреба, шишенце со сува смеса од 5 g ампицилин за подготовка на 100 ml суспензија со додавање на 57 ml пречистена вода	"	0501-391/1 12. 6. 1979 година	06-8240/1 14.11.1988 година
25	APTIN	таблети, кутија со 30 таблети по 50 mg	"	08-6144/1-70 9.6.1971 година	06-6948/1 14.11.1988 година
26	AQUA REDESTILLATA	кутија со 10 x 2 ccm	"Инекс-Хемофарм" – Индустрија фармацевтско-хемијских производа и амбалаже – Вршац	108-32/1 6.9.1962 година	06-6614/1 27.12.1988 година
27	AQUA REDESTILLATA	ампули, кутија со 10 ампули од 5 ml	"	15-515-70/1-65 17.3.1965 година	06-6615/1 27.12.1988 година
28	AQUA REDESTILLATA	ампули, кутија со 10 ампули од 10 ml	"	15-217/1 18.4.1966 година	06-6616/1 27.12.1988 година
29	ARTANE	таблети, шише со 1000 таблети по 2 mg	"	05-4139/1 23.9.1981 година	06-6612/1 27.12.1988 година
30	ARTANE	таблети, шише со 1000 таблети по 5 mg	"Инекс-Хемофарм" – Индустрија фармацевтско-хемијских производа и амбалаже – Вршац	07-4140/1 23.9.1981 година	06-6613/1 27.12.1988 година
31	AVACAN	ампули, кутија од 5 ампули од 1,1 ccm	"Босналијек" – Предузеће за производњу фармацевтских, козметичких и хемијских производа – Сарајево	141 28.1.1957 година	06-6949/1 14.11.1988 година
32	BADEMIN	дражеи кутија со 50 дражеи по 0,5 g	"Инекс-Хемофарм" – Индустрија фармацевтско-хемијских производа и амбалаже – Вршац	06-208/1 13.3.1986 година	06-6617/1 27.12.1988 година
33	BETAMET	крем, туба со 50 g крем	"	07-5083/1 17.4.1984 година	06-6586/1 27.12.1988 година
34	BETAMSAL	маст, туба со 50 g маст	"	07-5081/1 7.5.1964 година	06-6588/1 27.12.1988 година
35	BETAMSAL	тинктурта, шишенце со 50 ml тинктура	"	07-5079/1-82 17.4.1984 година	06-6587/1 27.12.1988 година
36	BICALON	таблети, кутија со 100 таблети	"Здравље" – Фабрика фармацевтских и хемијских производа – Лесковац	05-3935/1 28.3.1969 година	06-11290/1 27.12.1988 година
37	BISOLVOMYCIN	капсули, кутија со 21 капсула	"	6-5395/1-72 2.2.1973 година	06-6339/2 10.10.1988 година
38	BRONDILETE	дражеи, шишенце со 60 дражеи	"Југоремедија" – Фабрика лекова РО у саставу ИПК "Серво Михал" – Зрењанин	05-3673/1-69 29.5.1970 година	06-6988/1 27.12.1988 година
39	BYKOMYCIN	за перорална употреба, шишенце со 2 g	"Босналијек" – Предузеће за производњу фармацевтских, козметичких и хемијских производа – Сарајево	2405/1 23.10.1974 година	06-6945/1 14.11.1988 година
40	BYKOMYCIN	ампули, кутија со 1 ампула по 500 mg	"	05-346/1 13.3.1969 година	06-6946/1 14.11.1988 година
41	BYKOMYCIN	капсули, шишенце со 30 капсули	"	05-345/1 13.3.1969 година	06-6947/1 14.11.1988 година

1	2	3	4	5	6
43	CAPD 2	раствор за континуирана амбулаторна перитонеална дијализа, 6 пластични кесиња од 1,5 l	„Инекс-Хемофарм” – Индустрија фармацеутско-хемијских производа и амбалаже – Вршац	0602-786/1 24.4.1985 година	06-6618/1 27.12.1988 година
43	CAPD 2K	раствор за континуирана амбулаторна перитонеална дијализа, кутија со 6 пластични кесиња од 1,5 l	”	06-787/1 24.4.1985 година	06-6619/1 27.12.1988 година
44	CAPD 3	раствор за континуирана амбулаторна перитонеална дијализа, кутија со 6 пластични кесиња од 1,5 l	”	06-788/1 24.4.1985 година	06-6620/1 27.12.1988 година
45	CAPD 3K	раствор за континуирана амбулаторна перитонеална дијализа, кутија со 6 пластични кесиња од 1,5 l	”	06-789/1 24.4.1985 година	06-6621/1 27.12.1988 година
46	CAPD 4K	раствор за континуирана амбулаторна перитонеална дијализа, кутија со 6 пластични кесиња од 1,5 l	”	06-790/1 24.4.1985 година	06-6622/1 27.12.1988 година
47	CAPD 4K	раствор за континуирана амбулаторна перитонеална дијализа, 6 пластични кесиња од 1,5 l	”	0602-791/1 24.4.1985 година	06-6623/1 27.12.1988 година
48	CHINIDINI SULFATIS RETARD	таблети, шишенце со 50 таблети по 300 mg	„Срболек” – Радна организација за медицинско снабдевање – Београд	05-2376/1 20.6.1979 година	06-5866/1 10.10.1988 година
49	CHLORAMPHE-NICOL	капки за очи, шишенце со 5 ml раствор	„Здравље” – Фабрика фармацеутских и хемијских производа – Лесковац	05/2-2532/1 10.7.1975 година	06-11276/1 27.12.1988 година
50	CHOLIPIN	дражеи, шишенце со 20 дражеи	”	15-515-299/1-64 31.3.1965 година	06-11294/1 27.12.1988 година
51	CODILEK	капсули, кутија со 10 капсули	„Лек” – Товарна фармацеутских ин кемичних изделков – Љубљана	07-5481/1-82 28.6.1984 година	06-237/1 27.12.1988 година
52	CODILEK	сируп, шишенце со 100 ml сируп	”	07-5380/1-82 28.6.1984 година	06-238/1 27.12.1988 година
52	CORDARONE	таблети, кутија со 15 таблети по 200 mg	„Крка” – Товарна здравил – Ново Место	6-256/1 20.7.1972 година	06-2009/1 10.10.1988 година
53	DEMETRIN	таблети, шишенце со 50 таблети по 10 mg	„Инекс-Хемофарм”, Индустрија фармацеутско-хемијске производа и амбалаже – Вршац	05/2-4576/1 28.12.1976 година	06-6624/1 27.12.1988 година
54	DEXTRANUM 40	со 5% сорбит, шише со 500 ml раствор	”	07-2328/1 22.6.1984 година	06-6626/1 27.12.1988 година
55	DEXTRAN 40	со 20% сорбит, шише со 500 ml раствор	”	07-2327/1 22.6.1984 година	06-6627/1 27.12.1988 година
56	DEXTRAN 40	со физиолошки раствор, шише со 500 ml раствор	”	07-2326/1 22.6.1984 година	06-6625/1 27.12.1988 година
57	DEXTRAN 70	со физиолошки раствор, шише со 500 ml раствор	”	07-2329/1 22.6.1984 година	06-6628/1 27.12.1988 година
58	DIAMOX	таблети, кутија со 250 таблети по 0,25 g	”	15-469/2 26.12.1966 година	06-6629/1 27.12.1988 година
59	DIGITOXIN	капки, шишенце со 10 ml раствор	„Здравље” – Фабрика фармацеутских и хемијских производа – Лесковац	15-712/1-66 17.4.1967 година	06-11292/1 27.12.1988 година
60	DIGITOXIN	таблети, шишенце со 20 таблети	”	15-714/2-66 22.1.1968 година	06-11291/1 27.12.1988 година

1	2	3	4	5	6
61	DILCORAN 80	ретард таблети, кутија со 50 таблети по 80 mg	„Инекс-Хемо-фарм“–Индустрија фармацевтско-хемијске производње и амбалаже–Вршац	05/2-4935/1 28.12.1976 година	06-6631/1 27.12.1988 година
62	DOLO BARALGIN	дражеи, кутија со 10 дражеи	„Југоремедија“–Фабрика лекова у саставу ИПК „Серво Михал“–Зрењанин	05-2083/1-80 24.9.1981 година	06-6987/1 27.12.1988 година
63	DOLO BARALGIN	супозиторија, кутија со 5 супозитории	„Југоремедија“–Фабрика лекова, РО у саставу ИПК „Серво Михал“–Зрењанин	6-4304/1-72 10.5.1973 година	06-6986/1 27.12.1988 година
64	DUGEN	инјекции 50 mg шишенце од 1 ml по 50 mg	„Инекс-Хемо-фарм“–Индустрија фармацевтско-хемијске производње и амбалаже–Вршац	06-686/1 25.3.1986 година	06-6630/1 27.12.1988 година
65	DUGEN	форте инјекции 150 mg шишенце од 1 ml по 150 mg	„	06-683/1 25.3.1986 година	06-6632/1 27.12.1988 година
66	DUGEN	форте инјекции 500 mg, шишенце од 3,3 ml по 500 mg	„	06-682/1 25.3.1986 година	06-6632/1 27.12.1988 година
67	EFORTIL DEPOT	ампули, 6 ампули по 1 ml	„Здравље“–Фабрика фармацевтских и хемијских производа–Лесковац	05-5008/1 11.12.1969 година	06-11287/1 27.12.1988 година
68	EFORTIL DEPOT	дражеи, цевче со 20 дражеи по 25 mg	„	056-5007/1 11.12.1988 година	06-11288/1 27.12.1988 година
69	ENAP	таблети, кутија со 20 таблети по 5 mg	„Крка“–Товарна здравил–Ново Место	06-229/1 28.4.1988 година	06-6207/1 27.12.1988 година
70	ENAP	таблети, кутија со 100 таблети по 5 mg	„	06-230/1 28.4.1988 година	06-6206/1 27.12.1988 година
71	ESBECILLIN	инјекции 400.000 и.е. кутија со 50 шишенца по 400.000 и.е.	„Босналијек“–Предузеће за производњу фармацевтских, козметичких и кемијских производа – Сарајево	05-1801/1 12.6.1979 година	06-8230/1 14.11.1988 година
72	ESBECILLIN	инјекции 800.000 и.е. кутија со 50 шишенца по 800.000 и.е.	„	05-1800/1 12.6.1979 година	06-8244/1 14.11.1988 година
73	ESBECILLIN	инјекции, кутија со 1 шишенце по 4.000.000 и.е.	„Босналијек“–Предузеће за производњу фармацевтских, козметичких и кемијских производа–Сарајево	05-1802/1 12.6.1979 година	06-8242/1 14.11.1988 година
74	ESBECILLIN	инјекции, кутија со 25 шишенца по 4.000.000 и.е.	„	05-1803/1 12.6.1979 година	06-8224/1 14.11.1988 година
75	ESBEPEN 500	таблети, кутија со 30 таблети	„	05-3566/1 17.7.1979 година	06-8226/1 14.11.1988 година
76	ESBEPEN 500	таблети, кутија со 100 таблети	„	05-3567/1 17.7.1979 година	06-8225/1 14.11.1988 година
77	ESBEPEN 1000	таблети, кутија со 15 таблети	„	05-3564/1 17.7.1979 година	06-8238/1 14.11.1988 година
78	ESBEPEN 1000	таблети, кутија со 100 таблети	„	05-3565/1 17.7.1979 година	06-8233/1 14.11.1988 година
79	ESBEPEN	капки, шишенце со 25 ml капки	„	05-3562/1 17.7.1979 година	06-8243/1 14.11.1988 година
80	ESBEPEN 400	сируп, шишенце со 100 ml сируп	„	05-3563/1 17.7.1979 година	06-8237/1 14.11.1988 година
81	ESSENTIALE	капсули, кутија со 50 капсули	„	6-2024/1 7.6.1973 година	06-6944/1 14.11.1988 година
82	FLUOTHANE	раствор, шише со 250 ml	„Инекс-Хемо-фарм“–Индустрија фармацевтско-хемиј-	05/2-1098/1 13.5.1975 година	06-6633/1 27.12.1988 година

1	2	3	4	5	6
83	CARAMYCIN	инјекции, кутија со 1 шишенце од 20 ml	ске прозводње и амбалаже - Вршац „Крка” - Товарна здравил - Ново Место	07-4898/1-81 8.3.1982 година	06-2006/1 10.10.1988 година
84	GELUSIL-LAC	таблети, кутија со 200 таблети	„Индекс-Хемофарм” - Индустрија фармацевско-хемијских производа и амбалаже - Вршац	08-4360/2 20.7.1971 година	06-6634/1 27.12.1988 година
85	GELUSIL-LAC	прашок, кутија со 100 кесиња по 6,5 g	”	08-4359/2 20.7.1971 година	06-6635/1 27.12.1988 година
86	HEMALGOL	таблети, кутија со 250 таблети	”	05-5753/1 23.10.1979 година	06-6636/1 27.12.1988 година
87	HEPATHROM-BIN 30.000	желе, туба со 100 g	”	06/2-3760/1 2.9.1976 година	06-6637/1 27.12.1988 година
88	HEPATHROM-BIN 30.000	маст, туба со 100 g	”	05/2-3762/1 2.9.1976 година	06-6638/1 27.12.1988 година
89	HOLESTAN	прашок, кутија со 50 кесиња по 4 g	„Здравље” - Фабрика фармацевтских и хемијских производа - Лесковац	05-2000/1 8.7.1981 година	06-11272/1 27.12.1988 година
90	HYDANTAL	дражен, шише со 100 дражен	„Босналијек” - Фармацевтска, хемијска и санитарска индустрија - Сарајево	16-59/2 19.2.1963 година	06-6943/1 14.11.1988 година
91	IOPAMIDOL 200	инјекции, кутија со 1 ампула од 10 ml	„Крка” - Товарна здравил - Ново Место	07-2862/1-84 1.3.1985 година	06-6213/1 27.12.1988 година
92	IOPAMIDOL 200	инјекции, кутија со 5 ампули од 10 ml	”	07-2863/1-84 1.3.1985 година	06-6212/1 27.12.1988 година
93	IOPAMIDOL 300	инјекции, кутија со 1 ампула од 10 ml	”	07-2861/1 7.3.1985 година	06-6211/1 27.12.1988 година
94	IOPAMIDOL 300	инјекции, кутија со 5 ампули од 10 ml	”	07-2860/1-84 1.3.1985 година	06-6209/1 27.12.1988 година
95	IOPAMIDOL 300	инјекции, кутија со 1 шишенце од 50 ml	„Крка” - Товарна здравил - Ново Место	07-2858/1-84 1.3.1985 година	06-6210/1 27.12.1988 година
96	IOPAMIDOL 370	инјекции, кутија со 1 шишенце од 50 ml	”	07-2859/1-84 1.3.1985 година	06-6208/1 27.12.1988 година
97	JADIT	маст, туба со 20 g	„Југоремедија” - Фабрика лекова, РО у саставу ИПК „Серво Михаљ” - Зрењанин	15/II-977/1 9.10.1967 година	06-6983/1 27.12.1988 година
98	JADIT	раствор, шишенце со 30 ml	”	15-971/1 9.10.1967 година	06-6984/1 27.12.1988 година
99	JADIT „H”	раствор, шишенце со 6 ml	”	15-515-37/1-65 17.3.1965 година	06-6985/1 27.12.1988 година
100	JUSOTAL	таблети 80 mg кутија со 100 таблети	„Здравље” - Фабрика фармацевтских и хемијских производа - Лесковац	05-1030/1 11.3.1980 година	06-11270/1 27.12.1988 година
101	JUSOTAL	таблети 160 mg кутија со 50 таблети	”	05-1033/1 11.3.1980 година	06-11271/1 27.12.1988 година
102	KALICOR	инјекции, кутија со 10 ампули од 5 ml по 1000 mg	„Лек” - Товарна фармацевтских и хемијских изделков - Љубљана	07-4071/1-82 19.5.1983 година	06-246/1 27.12.1988 година
103	KALICOR	капсули, кут. со 30 капсули по 400 mg	”	07-4070/1-82 19.5.1983 година	06-245/1 27.12.1988 година
104	KALICOR	капсули, кут. со 60 капсули по 400 mg	”	07-4069/1-82 19.5.1983 година	06-244/1 27.12.1988 година

1	2	3	4	5	6
105	KALII CHLORIDI INFUNDIBILE CUM GLUCOSO	изотонен раствор калиум-хлорид со глюкоза, шише со 500 ml	„Зорка”-Хемијска индустрија-Шабац	05-5787/1-79 7.5.1980 година	06-5884/1 27.12.1988 година
106	KALII ET Natrii Chloridi	изотон раствор на калиум и натриумхлорид, шеце 500 ml	„Зорка” – Хемијска индустрија – Шабац	05-5788/1-79 7.5.1980 година	06-5883/1 27.12.1988 година
107	KETALAR	инјекции, шишенце со 10 ml	„Здравље” – Фабрика фармацевтских и хемијских производа – Лесковац	08-5721/1-70 16.2.1971 година	06-11284/1 27.12.1988 година
108	KETALAR	инјекции, шишенце со 20 ml	”	08-5719/1-70 16.2.1971 година	06-11283/1 27.12.1988 година
109	KETOPROFEN	инјекции 50 mg кутија со 6 амп. по 50 mg и 6 амп. растворувач	„Босналијек” – Фармацевтска, хемијска и санитарска индустрија – Сарајево	05-5784/1-79 24.4.1980 година	06-6941/1 14.11.1988 година
110	LEDERMYCIN	таблети, шишенце со 8 таблети по 300 mg	„Здравље” – Фабрика фармацевтских и хемијских производа – Лесковац	05-4624/1-69 22.7.1970 година	06-11285/1 27.12.1988 година
111	LEDERMYCIN	таблети, шишенце со 16 таблети по 300 mg	”	05-4623/1-69 22.7.1970 година	06-11286/1 27.12.1988 година
112	LEKACEF	капсули, кутија со 16 капсули по 250 mg	„Лек” – Товарна фармацевтских ин хемијских изделков – Љубљана	06-3697/1-81 11.3.1986 година	06-224/1 27.12.1988 година
113	LEKACEF	капсули, кутија со 100 капсули по 250 mg	”	06-3698/1 11.3.1986 година	06-225/1 27.12.1988 година
114	LEKACEF	таблети, кутија со 16 таблети по 500 mg	”	06-3696/1 11.3.1986 година	06-222/1 27.12.1988 година
115	LEKACEF	таблети, кутија со 100 таблети по 500 mg	”	06-3695/3-81 11.3.1986 година	06-223/1 27.12.1988 година
116	LEKACEF	суспензија, шишенце со сува супстанција за подготовка на 100 ml суспензија	”	06-3699/3-81 11.3.1986 година	06-226/1 27.12.1988 година
117	LEKOVEN	желе, туба со 50 g	”	05/2-2436/1 28.7.1976 година	06-229/1 27.12.1988 година
118	LEMOD	солу инјекции 20 mg, кутија со 1 шишенце по 20 mg и 1 ампула со 1 ml растворувач	„Индекс-Хемофарм” – Индустрија фармацевтско-хемијских производа и амбалаже – Вршац	06-702/1 13.3.1986 година	06-6639/1 27.12.1988 година
119	LEMOD	солу инјекции 40 mg, кутија со 1 шишенце по 40 mg растворувач (0,5% бензил-алкохол)	„Индекс-Хемофарм” – Индустрија фармацевтско-хемијских производа и амбалаже – Вршац	06-709/1 20.3.1986 година	06-6640/1 27.12.1988 година
120	LEMOD	депо инјекции 40 mg шишенце од 1 ml по 40 mg	”	06-705/1 13.3.1986 година	06-6641/1 27.12.1988 година
121	LEMOD	депо инјекции 200 mg шишенце од 5 ml по 200 mg	”	06-703/1 13.3.1986 година	06-6642/1 27.12.1988 година
122	LESKOSUL	таблети, кутија со 20 таблети по 100 mg	„Здравље” – Фабрика фармацевтских и хемијских производа – Лесковац	07-1423/1-82 15.5.1984 година	06-11259/1 27.12.1988 година
123	LIPOSTABIL	капсули, кутија со 50 капсули	„Босналијек” – Предузеће за производњу лејекова, санитарске опреме и хемијских производа – Сарајево	6-761/1 6.6.1973 година	06-6940/1 14.11.1988 година
124	MANITOL	20% инфузионен раствор, шише со 100 ml	„Индекс-Хемофарм” – Индустрија фармацевтско-хемијских производа и амбалаже – Вршац	05/2-4275/1 23.10.1976 година	06-6643/1 27.12.1988 година
125	MENODEL	таблети, кутија со 6 таблети по 500 mg	„Лек” – Товарна фармацевтских ин хемијских	06-825/1 2.7.1985 година	06-220/1 27.12.1988 година

1	2	3	4	5	6
			них изделков – Љуб- љана		
126	MENODEL	таблети, кутија со 100 таблети по 500 mg	"	06-824/1 2.7.1985 година	06-221/1 27.12.1988 годи- на
127	MERTIOPLAST	распрскувач, доза за распрскување 40 g	"	05-635/1 29.12.1980 година	06-217/1 27.12.1988 годи- на
128	METHYLER- GOBREVIN	ампули, кутија со 5 ампули од 1 ml по 0,1 mg	„Индекс-Хемофарм“ – Индустрija фармаце- утско-хемијских про- извода и амбалаже – Вршац	15/II-231/1 20.10.1967 година	06-6592/1 27.12.1988 годи- на
129	METHYLER- GOBREVIN	ампули, кутија со 20 ампули од 1 ml по 0,1 mg	"	15/II-231/2 20.10.1967 година	06-6591/1 27.12.1988 годи- на
130	METHYLER- GOBREVIN	ампули, кутија со 5 ампули од 1 ml по 0,2 mg	„Индекс-Хемофарм“ – Индустрija фармаце- утско-хемијских про- извода и амбалаже – Вршац	15/II-349/1 20.10.1967 година	06-6590/1 27.12.1988 годи- на
131	METHYLER- GOBREVIN	ампули, кутија со 20 ампули од 1 ml по 0,2 mg	"	15/II-349/2 20.10.1967 година	06-6589/1 27.12.1988 годи- на
132	METHYLDOPA	таблети, кутија со 100 таблети по 250 mg	"	08-5919/2-70 25.3.1971 година	06-6644/1 27.12.1988 годи- на
133	MOLIDEN	таблети, кутија со 50 таблети по 1 g	„Лек“ – Товарна фар- мацевтских ин кемич- них изделков – Љуб- љана	07-1485/1-83 13.9.1985 година	06-252/1 27.12.1988 годи- на
134	MOLIDEN	таблети, кутија со 100 таблети по 1 g	"	07-1486/1-83 13.9.1985 година	06-253/1 27.12.1988 годи- на
135	MOLIDEN	таблети, кутија со 500 таблети по 1 g	"	07-1484/1-83 13.9.1985 година	06-254/1 27.12.1988 годи- на
136	NICODAN	маст, туба со 20 g	„Босналијек“ – Преду- зење за производњу лијекова, санитарске опреме и кемијских производа – Сарајево	16-548/1 9.10.1963 година	06-6938/1 14.11.1988 годи- на
137	NO-SPA	ампули, кутија со 10 амп. од 2 ml по 40 mg	„Индекс-Хемофарм“ – Индустрija фармаце- утско-хемијских про- извода и амбалаже – Вршац	05-604/1 21.11.1968 година	06-6645/1 27.12.1988 годи- на
138	NO-SPA	таблети, шишенце со 250 таблети по 40 mg	"	05-605/2 25.11.1968 година	06-6646/1 27.12.1988 годи- на
139	NOVOTHYRAL	таблети, кутија со 20 таблети	„Лек“ – Товарна фар- мацевтских ин кемич- них изделков – Љуб- љана	6-6561/1-72 1.2.1973 година	06-285/1 27.12.1988 годи- на
140	NYSTATIN	дражеи, кутија со 100 дражеи по 500.000 и.е.	„Индекс-Хемофарм“ – Индустрija фармаце- утско-хемијских про- извода и амбалаже – Вршац	16-434/2 21.11.1963 година	06-6647/1 27.12.1988 годи- на
141	NYSTATIN	прашок, кутија со 15 g	„Индекс-Хемофарм“ – Индустрija фармаце- утско-хемијских про- извода и амбалаже – Вршац	08-4769/1 25.12.1970 година	06-6648/1 27.12.1988 година
142	ORICILLIN	гранулат за подготов- ка на сируп, кутија со 6 g гранулат и ши- шенце со 85,5 ml рас- творувач за подготов- ка на 90 ml сируп	„Здравље“ – Фабрика фармацевтских и хе- мијских производа – Лесковац	05/2-1724/1 24.4.1975 година	06-11277/1 27.12.1988 година
143	PNICILAMIN	таблети, 30 x 300 mg	"	05-3277/1 23.7.1979 година	06-11274/1 27.12.1988 година
144	PNICILAMIN	таблети, 500 x 300 mg	"	05-3278/1 23.7.1979 година	06-11273/1 27.12.1988 година

1	2	3	4	5	6
145	PERGALEN	маст, туба со 20 g маст	„Југоремедија” – Фабрика лекова, РО у саставу ИПК „Серво Михаљ” – Зрењанин	15-515-36/1 31.7.1965 година	06-6980/1 27.12.1988 година
146	PHENOBARBITON	таблети, кутија со 100 таблети по 0,015 g	„Индекс-Хемофарм” – Индустрија фармацевтско-хемијских производа и амбалаже – Вршац	09-499/2 30.7.1960 година	06-6649/1 27.12.1988 година
147	PHENOBARBITON	таблети, кутија со 500 таблети по 0,015 g	”	08-279/1 23.4.1962 година	06-6650/1 27.12.1988 година
148	PHENOBARBITON	таблети, кутија со 100 таблети по 0,1 g	”	09-498/2 30.7.1960 година	06-6651/1 27.12.1988 година
149	PHENOBARBITON	таблети, кутија со 500 таблети по 0,1 g	”	08-280/1 23.4.1962 година	06-6652/1 27.12.1988 година
150	PHENYL BUTAZON	ампули, кутија со 50 ампули од 3 ml	”	08-2633/2 18.9.1970 година	06-6655/1 27.12.1988 година
151	PHENYL BUTAZON G	дражеи, кутија со 500 дражеи по 150 mg	”	08-1450/2 22.5.1970 година	06-6653/1 27.12.1988 година
152	PIAZOLIN	инјекции, кутија со 25 пишеница по 1 g сува лиофилизирана суп- станција и 25 ампули редестилирана вода капки за очи 2% офти- ол со 10 ml	„Крка” – Товарна здравил – Ново Мес- то	15/II-2086/1-67 20.2.1968 година	06-6205/1 27.12.1988 година
153	PILOCARPIN		„Здравље” – Фабрика фармацевтских и хе- мијских производа – Лесковац	05/2-1636/1 26.4.1975 година	06-11278/1 27.12.1988 година
154	PONSTAN	капсули, кутија со 12 капсули по 250 mg	”	08-1544/1-71 26.1.1972 година	06-11281/1 27.12.1988 година
155	PONSTAN	капсули, кутија со 30 капсули по 250 mg	”	08-1544/2-71 26.1.1972 година	06-11280/1 27.12.1988 година
156	PRIMIDON	таблети, кутија со 50 таблети по 0,25 g	„Индекс-Хемофарм” – Индустрија фармацевтско-хемијских производа и амбалаже – Вршац	08-277/1 23.4.1962 година	06-6656/1 27.12.1988 година
157	PRIMIDON	таблети, кутија со 500 таблети по 0,25 g	”	08-14/2 29.6.1961 година	06-6658/1 27.12.1988 година
158	PROLAXAL	емулзија, шише со 200 g	„Трешњевка” – Лје- карна Загреб	05-457/1 14.5.1968 година	06-3197/1 27.12.1988 година
159	RESOCHIN	таблети 0,25 g кутија со 100 табл. по 0,25 g	„Bauer-Pharma Југо- славија” – Товарна фармацевтских ин- дустријских изделков – Љубљана	05-770/1 4.9.1978 година	06-6581/1 27.12.1988 година
160	SANOTUS	сируп за деца, шише- це со 100 ml	„Крка” – Товарна здравил – Ново Мес- то	05-4339/1-78 13.7.1979 година	10.10.1988 година
161	SEGONTIN 60	дражеи, кутија со 30 дражеи по 60 mg	„Југоремедија” – Фабрика лекова, РО у саставу ИПК „Серво Михаљ” – Зрењанин	08-4320/1 1.6.1971 година	06-6982/1 27.12.1988 година
162	SELECTOL	таблети, кутија со 20 таблети по 100 mg	„Алкалоид” – Хемис- ка, фармацевтска и козметичка индустри- ја – Скопје	06-2293/1 10.7.1987 година	06-9788/1 27.12.1988 година
163	SULPIRID	инјекции, кутија со 6 ампули од 2 ml по 100 mg	„Босналијек” – Преду- зеће за производњу лијекова, санитарске опreme и хемијских производа – Сарајево	05-6449/1-79 23.4.1980 година	06-6951/1 14.11.1988 година
164	SULPIRID	форте капсули, кутија со 12 капсули по 200 mg	”	05-6451/1-79 23.4.1980 година	06-6939/1 14.11.1988 година
165	SULPIRID	форте капсули, кутија со 120 капсули по 200 mg	”	05-6452/1-79 23.4.1980 година	06-6939/2 14.11.1988 година

1	2	3	4	5	6
166	SULPIRID	форте капсули, кутија со 400 капсули по 200 mg	"	05-6453/1-79 23.4.1980 година	06-6939/3 14.11.1988 година
167	SULPIRID	сируп, шише со 200 ml сируп	"	05-6450/1-79 23.4.1980 година	06-6950/1 14.11.1988 година
168	SUVIPEN	прашок за деца, за растворање, кутија со 24 кесиња по 125 mg	„Здравље“ - Фабрика фармацевтских и хе- мијских производа - Лесковац	0502-319/1 27.4.1988 година	06-11275/1 27.12.1988 година
169	SUVIPEN	прашок за деца, за растворање, кутија со 250 кесиња по 125 mg	"	2169/2 11.9.1974 година	06-11279/1 27.12.1988 година
170	TERBOLAN	таблети, кутија со 20 таблети	„Југоремедија“ - Фаб- рика лекова, РО у сас- таву ИПК „Серво Михаљ“ - Зрењанин	15/II-1574/1-67 4.10.1968 година	06-6981/1 27.12.1988 година
171	TIASOTAL	таблети, кутија со 28 таблети	„Здравље“ - Фабрика фармацевтских и хе- мијских производа - Лесковац	07-1481/1 10.11.1983 година	06-11268/1 27.12.1988 година
172	THIOMUCASE	за парентерална упот- реба, кутија со 3 ши- шенца по 100 Т.Е. и 3 ампули од 2 ml изото- нен раствор	„Инекс-Хемофарм“ - Индустрија фармаце- утско-хемијских про- извода и амбалаже - Вршац	05-1362/2-68 27.3.1969 година	06-6661/1 27.12.1988 година
173	THIOMUCASE	крем, туба со 20 g	"	05-1979/1-67 27.3.1969 година	06-6662/1 27.12.1988 година
174	THIOMUCASE	супозитории, кутија со 5 супозито- рии	„Инекс-Хемофарм“ - Индустрија фармаце- утско-хемијских про- извода и амбалаже - Вршац	05-4467/1 12.9.1969 година	06-6663/1 27.12.1988 година
175	TRANQUO- -ADAMON	дражен, кутија со 20 дражен	„Босналијек“ - Преду- зеће за производњу лијекова, санитарске опреме и хемијских производа - Сарајево	05-5522/1-69 8.9.1971 година	06-6942/1 27.12.1988 година
176	VACCINA ANI- TETANICA (purificata et ad- sorbata)	кутија 2 x 1 ccm (1 доза во 1 ccm)	„Торлак“ - Институт за имунобиологију и вирусологију - Беог- рад	09-393/1-60 30.3.1961 година	06-11324/1 27.12.1988 година
177	VACCINUM TE- TANICUM LYOPHILISA- TUM (Liovakcina Te)	кутија со 5 x 10 дози на лioвакцина и 5 x 10 ml растворувач	"	16-698/1 7.2.1964 година	06-11325/1 27.12.1988 година
178	VACCINUM TE- TANICUM LY- OPHILISATUM (Liovakcina Te)	кутија со 25 x 10 до- зи на лioвакцина и 25 x 10 ml растворувач	"	16-699/1 7.2.1964 година	06-11326/1 27.12.1988 година
179	VALORON	ампули, кутија со 5 ампули од 1 ml	„Инекс-Хемофарм“ - Индустрија фармаце- утско-хемијских про- извода и амбалаже - Вршац	6-8388/1-72 2.2.1973 година	06-6669/1 27.12.1988 година
180	VALORON	ампули, кутија со 50 амп. од 1 ml	"	6-8388/2-72 2.2.1973 година	06-6671/1 27.12.1988 година
181	VALORON	ампули, кутија со 5 ампули од 2 ml	"	6-767/1 31.5.1973 година	06-6670/1 27.12.1988 година
182	VALORON	ампули, кутија со 50 ампули од 2 ml	"	6-767/2 31.5.1973 година	06-6672/1 27.12.1988 година
183	VALORON	капсули, кутија со 10 капсули по 50 mg	"	6-8390/1-72 2.2.1973 година	06-6673/1 27.12.1988 година
184	VALORON	капсули, кутија со 20 капсули по 50 mg	"	6-8390/2-72 2.2.1973 година	06-6674/1 27.12.1988 година
185	VESPARAXETTE	таблети, шишенце со 10 табле- ти	„Здравље“ - Фабрика фармацевтских и хе- мијских производа - Лесковац	16-679/1 31.12.1963 година	06-11289/1 27.12.1988 година

1	2	3	4	5	6
186	VITAMIN B ₁	ампули, кутија 5 ампули од 1 сст по 50 mg	„Инекс-Хемофарм” – Индустрија фармаце- утско-хемијских про- извода и амбалаже – Вршац	08-383/1 6.9.1962 година	06-6680/1 27.12.1988 година
187	VITAMIN B ₁	ампули, кутија со 10 ампули од 1 сст по 50 mg	”	08-383/2 6.9.1962 година	06-6681/1 27.12.1988 година
188	VITAMIN B ₁	ампули 50 mg кутија со 50 ампули од 1 сст по 50 mg	”	08-382/3 6.9.1962 година	06-6678/1 27.12.1988 година
189	VITAMIN B ₁	ампули 50 mg кутија со 100 ампули од 1 сст по 50 mg	”	08-383/4 6.9.1962 година	06-6682/1 27.12.1988 година
190	VITAMIN B ₁	ампули 100 mg кутија со 5 ампули од 1 сст по 100 mg	”	08-382/1 6.9.1962 година	06-6675/1 27.12.1988 година
191	VITAMIN B ₁	ампули 100 mg кутија со 10 ампули од 1 сст по 100 mg	”	08-383/2 6.9.1962 година	06-6677/1 27.12.1988 година
192	VITAMIN B ₁	ампули 100 mg кутија со 100 ампули од 1 сст по 100 mg	”	08-382/4 6.9.1962 година	06-6679/1 27.12.1988 година
193	VITAMIN B ₁	ампули, кутија со 5 ампули од 2 сст по 250 mg	”	108-53/1 11.10.1962 година	06-6683/1 27.12.1988 година
194	VITAMIN B ₁	ампули, кутија со 10 ампули од 2 сст по 250 mg	”	108-53/2 11.10.1962 година	06-6684/1 27.12.1988 година
195	VITAMIN B ₁	таблети кутија со 30 таблети по 10 mg	”	108-92/1 11.10.1962 година	06-6685/1 27.12.1988 година
196	VITAMIN B ₁	таблети кутија со 500 таблети по 10 mg	”	108-92/2 11.10.1962 година	06-6686/1 27.12.1988 година
197	VITAMIN B ₁	таблети, кутија со 20 таблети по 50 mg	”	09-495/1 26.7.1960 година	06-6687/1 27.12.1988 година
198	VITAMIN B ₁	таблети, кутија со 500 таблети по 50 mg	„Инекс-Хемофарм” – Индустрија фармаце- утско-хемијских про- извода и амбалаже – Вршац	09-495/2 26.7.1960 година	06-6688/1 27.12.1988 година
199	VITAMIN B ₆	ампули, кутија со 5 ампули од 2 сст по 50 mg	”	08-384/1 6.9.1962 година	06-6691/1 27.12.1988 година
200	VITAMIN B ₆	ампули, кутија со 5 ампули од 5 ml по 250 mg	”	08-1386/1 21.5.1970 година	06-6692/1 27.12.1988 година
201	VITAMIN B ₆	таблети, шишенце со 20 табле- ти	”	08-218/1 23.4.1962 година	06-6689/1 27.12.1988 година
202	VITAMIN B ₆	таблети, шише со 500 таблети	”	08-218/2-62 31.12.1964 година	06-6690/1 27.12.1988 година
203	VITAMIN B ₁₂	ампули, кутија со 3 ампули од 1 ml по 50 гама	”	05-547/1 26.3.1968 година	06-6693/1 27.12.1988 година
204	VITAMIN B ₁₂	ампули, кутија со 50 ампули од 1 ml по 50 гама	”	05-547/2 26.3.1968 година	06-6694/1 27.12.1988 година
205	VITAMIN B ₁₂	ампули, кутија со 100 ампули од 1 ml по 50 гама.	”	05-547/3 26.3.1968 година	06-6695/1 27.12.1988 година
206	VITAMIN B ₁₂	ампули, кутија со 3 ампули од 1 ml по 100 гама	”	05-546/1 26.3.1968 година	06-6696/1 27.12.1988 година
207	VITAMIN B ₁₂	ампули, кутија со 50 ампули од 1 ml по 100 гама	”	05-456/2 26.3.1968 година	06-6697/1 27.12.1988 година
208	VITAMIN B ₁₂	ампули, кутија со 3 ампули од 1 ml по 500 гама	”	05-548/1 26.3.1968 година	06-6698/1 27.12.1988 година
209	VITAMIN B ₁₂	ампули, кутија со 50 ампули од 1 ml по 500 гама	”	05-548/2 26.3.1968 година	06-6699/1 27.12.1988 година

1	2	3	4	5	6
210	VITAMIN B ₁₂	ампули, кутија со 3 ампули од 1 ml по 1000 гама	„Индекс-Хемофарм” – Индустрија фармаце- утско-хемијских про- извода и амбалаже – Вршац	05-1208/1 14.6.1968 година	06-6701/1 27.12.1988 година
211	VITAMIN B ₁₂	ампули, кутија со 50 ампули од 1 ml по 1000 гама	”	05-1208/2 14.6.1968 година	06-6701/1 27.12.1988 година
212	VITAMIN C	таблети, кутија со 30 таблети по 0,05 g	”	09-138/1 30.3.1961 година	06-6702/1 27.12.1988 година
213	VITAMIN C	таблети, кутија со 50 таблети по 0,05 g	”	09-497/1 26.7.1960 година	06-6703/1 27.12.1988 година
214	VITAMIN C	таблети, кутија со 250 таблети по 0,05 g	”	09-497/3 26.7.1960 година	06-6705/1 27.12.1988 година
215	VITAMIN C	таблети, кутија со 500 таблети по 0,05 g	”	08-276/1 23.4.1962 година	06-6706/1 27.12.1988 година
216	VITAMIN C	таблети, кутија со 20 таблети по 0,5 g	”	09-496/1 1.8.1960 година	06-6707/1 27.12.1988 година
217	VITAMIN C	таблети, кутија со 500 таблети по 0,5 g	”	09-496/3 1.8.1960 година	06-6708/1 27.12.1988 година
218	VIVALAN	таблети, кутија со 150 таблети по 50 mg	”	05-978/1 28.8.1979 година	06-6709/1 27.12.1988 година
219	YURINEX	таблети, кутија со 100 таблети по 1 mg	”	05-859/1 8.11.1978 година	06-6710/1 27.12.1988 година

Бр 06-2485
20 октомври 1989 година
Белград

Сојузен секретар
за труд, здравство, бореч-
ки прашања и социјална
политика,

Радиша Гачиќ, с. р.

УСТАВЕН СУД НА ЈУГОСЛАВИЈА

ОДЛУКА

ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕТО НА ОДРЕДБАТА НА ЧЛЕН 41 СТАВ 3 ОД ЗАКОНОТ ЗА ОСНОВНИТЕ ПРАВА ОД ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ

1. Уставниот суд на Југославија, со одлуката У-број 263/85 и 179/86 од 21 декември 1988 година, утврди дека одредбата на член 41 став 3 од Законот за основните права од пензиското и инвалидското осигурување („Службен лист на СФРЈ”, бр. 23/82, 77/82 и 75/85) не е согласна со Уставот на СФРЈ.

Уставниот суд на Југославија, во смисла на одредбата на член 384 став 2 од Уставот на СФРЈ, наведената одлука му ја достави на Собранието на Социјалистичка Федеративна Република Југославија на 15 февруари 1989 година.

2. Бидејќи Собранието на СФРЈ во утврдениот рок од шест месеци од денот на доставувањето на одлуката не ја усогласи одредбата на член 41 став 3 од Законот за основните права од пензиското и инвалидското осигурување со Уставот на СФРЈ, Уставниот суд на Југославија, на седницата одржана на 4 октомври 1989 година, врз основа на член 384 став 4 од Уставот на СФРЈ, донесе

Одлука

Се утврдува дека одредбата на член 41 став 3 од Законот за основните права од пензиското и инвалидското осигурување

гурување („Службен лист на СФРЈ”, бр. 23/82, 77/82 и 75/85) престанала да важи на 16 август 1989 година.

Оваа одлука ќе се објави во „Службен лист на СФРЈ”. Оваа одлука Уставниот суд на Југославија ја донесе во состав: претседател на Уставниот суд Душан Штрбац и судиите Хрвое Бачиќ, Божидар Булатовиќ, Милован Бузачиќ, м-р Крсте Чаловски, д-р Омер Ибрахимагиќ, д-р Бранислав Ивановиќ, Димче Козаров, д-р Иван Кристан, Вељко Марковиќ, Радко Мочивник и Милосав Стијовиќ.

У-бр. 263/85 и 179/86
4 октомври 1989 година
Белград

Претседател
на Уставниот суд
на Југославија,
Душан Штрбац, с. р.

ОДЛУКА

ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕТО НА ОДРЕДБИТЕ НА ЧЛЕН 70 СТ. 2 И 3 ОД ЗАКОНОТ НА СР ХРВАТСКА ЗА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ

1. Уставниот суд на Југославија, со одлуката У-број 263/85 и 179/86 од 21 декември 1988 година, утврди дека одредбите на член 70 ст. 2 и 3 од Законот за пензиското и инвалидското осигурување („Народне новине”, бр. 23/83 и 5/86) не се согласни со Уставот на СФРЈ.

Уставниот суд на Југославија, во смисла на одредбата на член 384 став 2 од Уставот на СФРЈ, наведената од-

лука му ја достави на Саборот на СР Хрватска на 17 февруари 1989 година.

2. Бидејќи Саборот на СР Хрватска во утврдениот рок од 6 месеци од денот на доставувањето на одлуката не ги усогласи одредбите на член 70 ст. 2 и 3 од Законот на СР Хрватска за пензиско и инвалидското осигурување со Уставот на СФРЈ, Уставниот суд на Југославија на седницата одржана на 4 октомври 1989 година, врз основа на член 384 став 4 од Уставот на СФРЈ, донесе

Одлука

Се утврдува дека одредбите на член 70 ст. 2 и 3 од Законот за пензиско и инвалидското осигурување („Народне новине“, бр. 23/83 и 5/86) престанале да важат на 18 август 1989 година.

Одлуката ќе се објави во „Службен лист на СФРЈ“ и во „Народне новине“ на СР Хрватска.

Оваа одлука Уставниот суд на Југославија ја донесе во состав: претседател на Уставниот суд Душан Штрбац и судиите Хрвое Бачиќ, Божидар Булатовиќ, Милован Бузациќ, м-р Крсте Чаловски, д-р Омер Ибрахимагиќ, д-р Бранислав Ивановиќ, Димче Козаров, д-р Иван Кристан, Вељко Марковиќ, Радко Мочивник и Милосав Стијовиќ.

У-бр. 263/85 и 179/86
4 октомври 1989 година
Белград

Претседател
на Уставниот суд
на Југославија,
Душан Штрбац, с. р.

УКАЗИ

Врз основа на член 315 точка 5 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Претседателството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија донесува

УКАЗ

ЗА ОТПОВИК ОД ДОЛЖНОСТА ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО РЕПУБЛИКА ГВИНЕЈА И ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО РЕПУБЛИКА ГВИНЕЈА

I

Се отповикува

Љиљана Тодорова од должноста извонреден и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Република Гвинеја.

II

Се назначува

Данило Милиќ, досегашен началник на Управата за Африка јужно од Сахара – ополномоштен министер, за извонреден и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Република Гвинеја.

III

Сојузниот секретар за надворешни работи ќе го изврши овој указ.

IV

Овој указ влегува во сила веднаш.

У. бр. 47
1 ноември 1989 година
Белград

Претседател
на Претседателството на
СФРЈ,
Јанез Дрновшек, с. р.

НАЗНАЧУВАЊА И РАЗРЕШУВАЊА

Врз основа на член 6 од Уредбата за Авиосервисот на сојузните органи („Службен лист на СФРЈ“, бр. 68/84), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА АВИОСЕРВИСОТ НА СОЈУЗНИТЕ ОРГАНИ

Се назначува Велимир Таневски за директор на Авиосервисот на сојузните органи, досегашен директор на РО Аеродром „Скопје“.

С. п. п. бр. 2537
19 октомври 1989 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Анте Марковиќ, с. р.

Врз основа на член 216 став 3 од Законот за основите на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 23/78, 21/82, 18/85, 37/88, 18/89 и 40/89), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ НАЧАЛНИК НА СЛУЖБАТА ЗА ПЕРСОНАЛНИ РАБОТИ НА СОЈУЗНИОТ ИЗВРШЕН СОВЕТ

Се разрешува Горгие Грунички од должноста началник на Службата за персонални работи на Сојузниот извршен совет со 31 октомври 1989 година, поради заминување на друга должност.

С. п. п. бр. 2538
19 октомври 1989 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Анте Марковиќ, с. р.

Врз основа на член 216 став 3 од Законот за основите на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 23/78, 21/82, 18/85, 37/88, 18/89 и 40/89), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ НАЧАЛНИК НА СЛУЖБАТА ЗА ПЕРСОНАЛНИ РАБОТИ НА СОЈУЗНИОТ ИЗВРШЕН СОВЕТ

Се назначува Милош Гавриловиќ за началник на Службата за персонални работи на Сојузниот извршен совет, досегашен помошник на началникот на таа служба.

С. п. п. бр. 2539
19 октомври 1989 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Анте Марковиќ, с. р.

Врз основа на член 244 став 1 од Законот за основите на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата („Службен лист на СФРЈ”, бр. 23/78, 21/82, 18/85, 37/88, 18/89 и 40/89), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ СОВЕТНИК НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА СОЈУЗНИОТ ИЗВРШЕН СОВЕТ

Се разрешува Миле Ласиќ од должноста советник на претседателот на Сојузниот извршен совет со 30 септември 1989 година, поради заминување на друга должност.

С. п. п. бр. 2541
19 октомври 1989 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Анте Марковиќ, с. р.

Врз основа на точка 4 од Одлуката за формирање на Секретаријатот за информации на Сојузниот извршен совет („Службен лист на СФРЈ”, бр. 19/89), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ЗАМЕНИК НА СЕКРЕТАРОТ НА СЕКРЕТАРИЈАТОТ ЗА ИНФОРМАЦИИ НА СОЈУЗНИОТ ИЗВРШЕН СОВЕТ

Се назначува Мустафа Ченгиќ за заменик на секретарот на Секретаријатот за информации на Сојузниот извршен совет, досегашен републички советник во Претседателството на СР Босна и Херцеговина.

С. п. п. бр. 2542
19 октомври 1989 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Анте Марковиќ, с. р.

Врз основа на член 10 од Законот за Новинската агенција „Танјуг” („Службен лист на СФРЈ”, бр. 23/74 и 30/87) и член 186 став 3 од Деловникот на Сојузниот извршен совет („Службен лист на СФРЈ”, бр. 7/84, 29/86 и 19/80), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ДИРЕКТОР НА НОВИНСКАТА АГЕНЦИЈА „ТАНЈУГ”

Се разрешува Михаило Шарановиќ од должноста директор на Новинската агенција „Танјуг” со 31 октомври 1989 година, поради заминување на друга должност.

С. п. п. бр. 2549
26 октомври 1989 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Анте Марковиќ, с. р.

Врз основа на член 10 од Законот за Новинската агенција „Танјуг” („Службен лист на СФРЈ”, бр. 23/74 и 30/87) и член 168 став 3 од Деловникот на Сојузниот извршен совет („Службен лист на СФРЈ”, бр. 7/84, 29/86 и 19/80), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ВРШТЕЛ НА ДОЛЖНОСТА ДИРЕКТОР НА НОВИНСКАТА АГЕНЦИЈА „ТАНЈУГ”

Се назначува Младен Арнаутовиќ за вршител на должноста директор на Новинската агенција „Танјуг”, досегашен главен и одговорен уредник на Новинската агенција „Танјуг”.

С. п. п. бр. 2550
26 октомври 1989 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Анте Марковиќ, с. р.

СОДРЖИНА:

Страна

- | | |
|--|------|
| 1150. Закон за заштита на растенијата од болести и штетници кои ја загрозуваат целата земја — | 1809 |
| 1151. Уредба за пристапот, минувањето и престојот на странски воени и научноистражувачки бродови во крајбрежното море на Социјалистичка Федеративна Република Југославија — | 1820 |
| 1152. Уредба за височината на казнената камата на износот на данокот на промет кој не е платен во рокот пропишан со закон — | 1822 |
| 1153. Одлука за измена на Одлуката за начинот на формирање на цените на производите во прометот на големо односно на мало — | 1822 |
| 1154. Одлука за продолжување на важењето на Одлуката за начинот на формирање на цените на производите од увоз — | 1122 |
| 1155. Одлука за измена на Одлуката за заштитната цена за млеко за 1989 година — | 1822 |
| 1156. Одлука за измена на Одлуката за определување на износите на кои мора да се договори осигурување од одговорноста за штети направени на трети лица при употреба на моторно возило — | 1823 |
| 1157. Одлука за продолжување на важењето на Одлуката за давање согласност на цените на определени производи — | 1823 |
| 1158. Одлука за измена на Одлуката за начинот на формирање на цените на производите од увоз — | 1822 |
| 1159. Одлука за измени на Одлуката за определување на износите на кои корисниците, односно сопствениците на воздухоплови мораат да се осигураат од одговорност за штети што воздухопловот може да ги причини — | 1823 |
| 1160. Одлука за измена на Одлуката за определување на најниските осигурени суми на кои мора да се договори осигурување за еден патник во јавниот превоз од последици на несреќен случај — | 1824 |
| 1161. Одлука за продолжување на важењето на Одлуката за начинот на формирање на цените на производите во прометот на големо односно на мало — | 1824 |
| 1162. Одлука за поврат на царинските, даночните и другите давачки и за други мерки за поттикнување на извозот — | 1824 |
| 1163. Правилник за измени и дополненија на Правилникот за слободните царински продавници и за снабувањето на превозните средства во меѓународниот сообраќај — | 1830 |

	Страна		Страна
1164. Правилник за регистрација на моторни и при- клучни возила —————	1820	1179. Одлука за измена и дополнение на Одлуката за задолжителната резерва на банките кај На- родната банка на Југославија —————	1860
1165. Правилник за образецот на возачката дозвола —————	1842	1180. Одлука за измени и дополненија на Одлуката за каматните стапки на Народната банка на Југославија —————	1861
1166. Правилник за југословенските стандарди за оков за градежна столарија —————	1845	1181. Одлука за измена на Одлуката за рамковните услови за пласирање на благајнички записи на Народната банка на Југославија по пат на аукции во периодот октомври-декември 1989 година —————	1861
1167. Правилник за југословенските стандарди за лизгави лагери —————	1846	1182. Одлука за измена на Одлуката за износот на дневниците на делегатите во Собранието на СФРЈ и на функционерите што ги избира или именува Собранието на СФРЈ —————	1861
1168. Правилник за југословенските стандарди за пестициди —————	1846	1183. Одлука за измена на Одлуката за износот на надоместот на трошоците поради одвоен живот од семејството на функционерите што ги избира или именува Собранието на СФРЈ —————	1862
1169. Правилник за југословенските стандарди за искажување квалитетот на работата на елек- трична и електронска мерна опрема —————	1846	1184. Одлука за износот на месечниот надомест во паушален износ —————	1862
1170. Правилник за југословенските стандарди за опрема за обезбедување на работилишта и на привремени пречки на пат —————	1846	1185. Процент на растезот на животните трошоци во Социјалистичка Федеративна Република Југославија, социјалистичките републики и социјалистичките автономни покраини во но- ември 1989 во однос на октомври 1989 година —————	1862
1171. Правилник за југословенскиот стандард за ко- дови за претставување на валути и пари — — —	1846	1186. Список на готови лекови, форми или пакува- ња на готови лекови за кои е донесено реше- ние за укинување на одобрението за пуштање во промет од 1 јули до 31 декември 1988 годи- на —————	1862
1172. Правилник за југословенските стандарди за пиезоелектрични компоненти за стабилизаци- ја и селекција на фреквенциите —————	1847	Одлука за престанок на важењето на одредбата на член 41 став 3 од Законот за основните права од пензиското и инвалидското осигурување — — —	1873
1173. Правилник за измени и дополненија на Пра- вилникот за роковите за обработка на финан- сиски податоци и показатели и роковите за објавување публикации за тие податоци, по- казатели, информации и анализи — — — — —	1847	Одлука за престанок на важењето на одредбите на член 70 ст. 2 и 3 од Законот на СР Хрватска за пензиското и инвалидското осигурување — — —	1874
1174. Правилник за надоместите за јавно изведува- ње на музички дела во јавноста —————	1854	Укази —————	1874
1175. Наредба за височината на трошоците за испи- тување на новосоздадена и странска сорта земјоделски растенија во опитно поле и лабо- раторија —————	1859	Назначувања и разрешувања —————	1874
1176. Наредба за измена на Наредбата за времето во кое воздухопловните пристаништа мораат да бидат отворени —————	1859		
1177. Упатство за постапката, начинот и потребна- та документација за остварување на правото на регрес на дел од каматата по кредитите од кредитниот потенцијал на банките — — — — —	1859		
1178. Одлука за измени на Одлуката за изнесување и внесување на ефективни динари во патнич- киот промет со странство —————	1860		